



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Четврток, 22 јануари 1998
Скопје
Број 3 Год. LIV

Аконтацијата за 1998 година изнесува
7.200 денари. Овој број чини 100
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

21.

Врз основа на член 65 точка 2 од Законот за локалните избори („Службен весник на Република Македонија“ број 46/96), а во врска со членот 76 став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ број 52/95), Претседателот на Собранието на Република Македонија, на 20 јануари 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА БИТОЛА

I

Се распишуваат предвремени избори за членови на Советот на општина Битола.

II

Предвремените избори ќе се одржат на 8 март 1998 година.

III

Роковите за извршување на изборните дејства почнуваат да течат од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

IV

Предвремените избори ќе ги спроведе Изборната комисија на општина Битола.

V

Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 08-178/1
20 јануари 1998 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

22.

Врз основа на член 67 став 4 од Уставот на Република Македонија и член 64 став 2, а во врска со член 63 од Законот за избор на пратеници, Претседателот на Собранието на Република Македонија, на 21 јануари 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ

I

Во изборната единица број 34 општина Кочани - СЕ РАСПИШУВААТ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ за избор на еден пратеник во Собранието на Република Македонија.

II

Дополнителните избори ќе се одржат на 8 март 1998 година.

III

Дополнителните избори ќе ги спроведе Изборната комисија на изборната единица број 34 под грижата на Републичката (Државна) изборна комисија

IV

Изборните дејства отпочнуваат со денот на објавувањето на Решението во „Службен весник на Република Македонија“.

V

Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 08-189/1
21 јануари 1998 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

23.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАСИШТАТА

Се прогласува Законот за пасиштата, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 јануари 1998 година.

Број 07-143/1
15 јануари 1998 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

ЗАКОН ЗА ПАСИШТАТА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува управувањето, унапредувањето и користењето на пасиштата во државна сопственост.

Работите на управување, унапредување и користење на пасиштата (во натамошниот текст: стопанисување) се од јавен интерес.

Член 2

Пасиштата, како добро од општ интерес за Републиката, се користат под услови и начин утврден со овој закон.

Член 3

Пасиште, во смисла на овој закон, е земјоделско земјиште обраснато со трева, чие искористување се врши најрационално со пасење на добиток и косење.

Под пасиште во смисла на овој закон, се подразбираат и површини обраснати со трева поголеми од 3 ха што се наоѓаат во границите на шума, доколку не се наоѓаат во пребирна шума и во шума или делови од шуми во кои се вршат мелиоративни мерки и обновување.

II. СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТАТА**Член 4**

За стопанисување со пасиштата во државна сопственост Владата основа јавно претпријатие (во понатамошниот текст: Јавно претпријатие за пасишта).

Со пасиштата во државна сопственост Јавното претпријатие за пасишта стопанисува така што да се сочува нивната површина и да се зголеми нивната вредност, да се обезбеди најголем прираст на трева според природните услови

Член 5

Владата на Република Македонија донесува програма за стопанисување со пасиштата за период од 10 години.

За спроведување на програмата од став 1 на овој член Јавното претпријатие за пасишта донесува годишна програма, најдоцна до 31 декември во тековната година за наредната година

Со програмите од ставовите 1 и 2 на овој член особено се утврдуваат природните услови и можности на пасиштето, негова обнова, развој, мерките за одгледување, заштита, напредување и проширување на пасиштата и слично.

Јавното претпријатие за пасишта поднесува годишен извештај до Владата на Република Македонија за реализација на програмата од став 2 на овој член.

Член 6

Програмата за стопанисување со пасиштата од член 5 став 1 ја изготвува Јавното претпријатие за пасишта.

Член 7

Јавното претпријатие за пасишта ги дава пасиштата на користење на правни и физички лица (во натамошниот текст: корисници на пасишта), освен пасиштата што се наоѓаат во непосредна близина на населените места, по пат на јавен оглас во зависност од капацитетот на пасиштата.

При еднакви услови, предност во добивањето на пасиштето на користење има дотогашниот корисник, односно граѓаните кои живеат во тие населени места.

Пасиштата што се наоѓаат во непосредна близина на населените места ќе се користат од одгледувачите на добиток кои живеат во тие населени места, според условите што ги утврдува Јавното претпријатие за пасишта.

Член 8

За користење на пасиштата од член 7 став 1 на овој закон и утврдување на меѓусебните права и обврски, Јавното претпријатие за пасишта и корисникот на пасиштето склучуваат договор.

Договорот од став 1 на овој член се склучува најмалку до 10 години и особено содржи:

- начин на користење на пасиштето;

- времетраење на користењето на пасиштето;
- капацитет на пасиштето,
- висина на пашарината;
- користење на инфраструктурни објекти и
- заштита на пасиштата.

Корисникот на пасиштето не може стекнато право на користење на пасиштето да го пренесе на друго лице.

Член 9

За користење на пасиштето корисникот плаќа пашарина еднаш годишно на Јавното претпријатие за пасишта.

Член 10

За поставување на временни објекти (трла, поила и слично) корисникот на пасиштето е должен да бара согласност од Јавното претпријатие за пасишта.

Против Решението за бараната согласност за поставување временни објекти предвидени во став 1 на овој член, може да се изјави жалба до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 11

Јавното претпријатие за пасишта може да го одземе пасиштето или дел од него од корисникот на пасиштето, ако тој не се придржува на начинот на користење на пасиштето утврден со договорот од член 8 на овој закон.

III. НАДЗОР**Член 12**

Надзор над спроведувањето на одредбите на овој закон врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Работите на инспекцискиот надзор ги вршат земјоделски инспектори.

Член 13

Во вршењето на надзорот земјоделскиот инспектор е овластен да нареди:

- напуштање на пасиштето во случаи кога тоа се користи без склучен договор и
- отстранување на поставените временни објекти (трла, поила и слично), доколку објектите се поставени спротивно на член 10 од овој закон.

Член 14

За отстранување на утврдените негативности, инспекторот за земјоделство донесува решение во рамките на овластувањата утврдени со овој закон.

Жалба против решението од став 1 на овој член може да се изјави до министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Жалбата од став 2 на овој член не го одлага извршувањето на решението, ако со неизвршувањето на утврдените мерки ќе се предизвикаат последици кои тешко можат да се отстранат.

IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ**Член 15**

Со парична казна од 100.000 денари до 200.000 денари ќе се казни за прекршок правното лице, ако:

1. Го напасува добитокот на пасиште за кое нема склучено договор или не се придржува на правата и обврските утврдени со договорот (член 8 ставови 1 и 2).
2. Го пренесе стекнатото право на друго лице (член 8 став 3).
3. Поставува временни објекти без согласност (член 10).

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во правното лице со парична казна од 30.000 до 50.000 денари.

Член 16

Со парична казна од 10.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок физичко лице, ако:

1. Пасе добиток на пасиште за кое нема склучено договор или не се придржува на правата и обврските утврдени со договорот (член 7 ставови 1 и 2),
2. Го пренесе стекнатото право на друго лице (член 8 став 3),
3. Поставува времени објекти без согласност (член 10).

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 17

Владата на Република Македонија ќе го основа јавното претпријатие за пасишта во рок од два месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 18

До основањето на Јавното претпријатие за пасишта корисниците на пасиштата пашарината ја плаќаат на сметка на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 19

Правата, обврските, средствата и другиот имот на самоуправните интересни заедници за користење на пасиштата и утрините ги презема Јавното претпријатие за пасишта, врз основа на завршен биланс, според попис што ќе го изврши комисијата за попис, формирана од Владата на Република Македонија во рок од еден месец од денот на основањето на Јавното претпријатие за пасишта.

Член 20

Работниците на самоуправните интересни заедници за управување и користење на пасиштата и утрините ги презема Јавното претпријатие за пасишта, согласно со актот за систематизација.

Член 21

Јавното претпријатие за пасишта во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе распише оглас за давање на пасиштата на користење.

Договорите за користење на пасиштата склучени пред влегувањето во сила на овој закон, важат до истекување на рокот утврден во договорот.

Член 22

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

24.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

Се прогласува Законот за основање Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 јануари 1998 година,

Број 07-144/1
15 јануари 1998 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ОСНОВАЊЕ АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

Член 1

Заради давање стручна помош на земјоделците и сточарите а со цел за зголемување на квалитетот и квантитетот на земјоделското производство и неговата поголема искористеност се основа Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството (во натамошниот текст: Агенција).

Член 2

Агенцијата ги врши следниве работи:

1) давање непосредна помош на земјоделците за примена на соодветни мерки:

– во поледелството, лозарството и овоштарството: воведување на нови технологии во одгледувањето, правилна употреба на ѓубрива, избор на видови и сорти, подигање и одгледување на насадите, поставување демонстративни опити со нови сорти и технологии и сортни испитувања и

– во сточарството: упатување на примена на мерки за подобрување на производните својства, обезбедување на правилна исхрана за добивање покралитетни производи (млеко, месо, волна, јајца и друго);

2) соработка со здруженијата на земјоделците и единиците на локалната самоуправа;

3) насочување на земјоделските производители за производство на култури и производи според потребите на пазарот;

4) непосредно извршување на дел од мерките за спроведување на Програмата за поттикнување на развојот на земјоделството што се донесуваат согласно со Законот за поттикнување на развојот на земјоделството (во натамошниот текст: Програмата);

5) давање насоки за развој на земјоделството врз основа на сознанијата од теренот;

6) пренесување на стручни сознанија до непосредните земјоделски производители, како и научно-апликативните достигнувања во земјоделското производство;

7) давање насоки во изборот на соодветна земјоделска механизација и опрема за растително и сточарско производство и нејзино правилно и рационално користење;

8) вршење инструктажа, демонстрација за современи постапки за чување, преработка на земјоделски производи (од растително и животинско потекло) и подготовка за пласман;

9) стручно оспособување на земјоделските производители преку одржување на советувања, семинари, курсеви и слично;

10) организирање на натпревари за високи приноси, учествување на саеми и изложби, организирање на сточарски смотри и тракторски натпревари;

11) подготвување на истражувачки предлози во земјоделството;

12) воспоставување и користење на информативни системи во земјоделското производство;

13) давање помош на земјоделските производители за установување евиденција во врска со земјоделското производство, неговата рентабилност и економичност;

14) изготвување на информативни и рекламни списанија, брошури, памфлети, прирачници во кои би биле опфатени новитетите од домашни и странски извори на информации од областа на земјоделството и

15) други стручни и апликативни мерки за кои ќе се јави потреба.

Член 3

Агенцијата има својство на правно лице
Седиштето на Агенцијата е во Битола
Агенцијата е самостојна во својата работа.

Член 4

Со Агенцијата раководи директор кој го именува и разрешува Владата на Република Македонија.

Директорот се именува со мандат од четири години. Директорот раководи со работењето на Агенцијата и ја организира нејзината работа.

Член 5

Со Агенцијата управува Управен одбор кој е составен од девет члена кои ги именува и разрешува Владата на Република Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство за период од четири години, и тоа шест члена од редот на земјоделските производители, еден член од Земјоделскиот институт, еден член од Институтот за сточарство и еден член од Земјоделскиот факултет.

Со работата на Управниот одбор раководи претседател, кој од редот на членовите на Управниот одбор го именува Владата на Република Македонија за период од четири години.

Член 6

Управниот одбор на Агенцијата ги врши следниве работи

- 1) донесува Статут на Агенцијата;
- 2) донесува Годишна програма за работа на предлог на директорот;
- 3) донесува финансиски план и годишна пресметка,
- 4) донесува годишен извештај за работа,
- 5) утврдува цени на услугите за работи што не се утврдени со Програмата и
- 6) врши и други работи утврдени со Статутот.

Член 7

Средствата за работа на Агенцијата се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија за извршување на дел од работите утврдени во Програмата, приходи што ги остварува од своето работење и други извори.

Член 8

Со Статутот поблиску се уредуваат организацијата и работењето на Агенцијата.

На Статутот на Агенцијата согласност дава Владата на Република Македонија.

Член 9

Владата на Република Македонија ги потврдува финансискиот план и годишната пресметка на Агенцијата.

Член 10

Агенцијата за својата работа најмалку еднаш годишно доставува извештај до Владата на Република Македонија.

Член 11

Правата, обврските, средствата и другиот имот од постојните служби – центри за унапредување на индивидуалното земјоделство ги презема Агенцијата, според попис што ќе го изврши комисијата за попис, формирана од Владата на Република Македонија, во рок од еден месец од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 12

Со денот на отпочнување со работа на Агенцијата, работните од постојните служби – центри за унапредување на индивидуалното земјоделство, ги презема Агенцијата согласно со актот за систематизација.

Член 13

До денот на отпочнување со работа на Агенцијата, работите од нејзината надлежност ги вршат досегашните служби – центри за унапредување на индивидуалното земјоделство.

Член 14

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за финансирање на мерките за

унапредување на индивидуалното земјоделство („Службен весник на СРМ“ број 46/75).

Член 15

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

25.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ ПРАВА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за авторското право и сродните права,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 јануари 1998 година.

Број 07-140/1
15 јануари 1998 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ ПРАВА****Член 1**

Во Законот за авторското право и сродните права („Службен весник на Република Македонија“ број 47/96) во член 1 по зборот „фонограмските“ се става записка, сврзникот „и“ се брише, а по зборот „филмските“ се додаваат зборовите: „и сценските“.

Член 2

Во член 2 точка 8 зборовите „на книжевно, музичко или сценско“ се заменуваат со зборовите: „или друго користење на авторско“, а по зборот „изведувањето“ се додаваат зборовите: „или другото користење“ и се става записка.

Во точка 10 по зборот „фотографската“ точката и записката се бришат, се става записка, се додаваат зборовите: „на дело од областа на применетата уметност, дизајнот, како и дело од научна и техничка природа“ и се става точка и записка.

Во точка 12 зборот „доколку“ по зборовите: „кабловски приклучоци или“ се брише.

Член 3

Во член 5 по зборот „откритие“ се додаваат зборовите: „како и“

Член 4

Во член 7 став 1 по зборот „творештво“ зборот „или“ се брише и се става записка, а по зборовите: „на други дела“ се додаваат зборовите: „или друг материјал“

Во став 3 по зборовите: „друго дело“ и по зборовите: „тоа дело“ се додаваат зборовите: „или друг материјал“.

Член 5

Во член 30 по зборот „на“ се додаваат зборовите: „снимки на“, а по зборовите: „слични средства“ точката се брише, се става запирка, се додаваат зборовите: „освен на аудиовизуелни дела“ и се става точка.

Член 6

Во член 32 алинеја 2 се брише.
Алинеите 3 и 4 стануваат алинеи 2 и 3.

Член 7

Член 35 се менува и гласи:
„Заради појаснување, полемика и упатување, слободно е цитирање авторско дело во обем што одговара на намената и целта на користењето“.

Член 8

Во член 37 алинеја 3 се брише.
Алинејата 4 станува алинеја 3.

Член 9

Во член 54 по зборовите: „член 52“ се додаваат зборовите: „став 2“.

Член 10

Во член 84 став 1 по зборот во заградата „зборник“ се става запирка и се додаваат зборовите: „база на податоци“.

Член 11

Во член 111 став 1 по алинеја 4 се додава нова алинеја 5 која гласи:
„репродуцирање на изведба снимена на фонограми и видеограми на било кој начин или форма“.
Алинеите 5 и 6 стануваат алинеи 6 и 7.

Член 12

Во член 117 зборовите: „прво ќе ги снимат“ се заменуваат со зборовите: „ќе преземе иницијатива и одговорност за прво снимање на“.

Член 13

Во член 139 алинеја 1 зборовите: „јавно изведување“, се заменуваат со зборот „објавување“.

Член 14

Во член 140 се додава нов став 2 кој гласи:
„Колективно може да се остваруваат и други видови на користење на авторските дела, доколку е во интерес на авторите“.

Член 15

Во член 162 во став 1 зборот „непарични“ се брише.

Член 16

Во член 168 став 1 зборовите: „од 4 до 20 плати“ се заменуваат со зборовите: „од 34.000.00 до 300.000.00 денари“.

Во став 2 зборовите: „од една петина до три плати“ се заменуваат со зборовите: „од 1.700.00 до 50.000.00 денари“.

Во став 3 зборовите: „од една десетина до една половина од плата“ се заменуваат со зборовите: „од 1.000.00 до 50.000.00 денари“.

Член 17

Во член 169 став 1 зборовите: „од четири до 10 плати“ се заменуваат со зборовите: „од 34.000.00 до 150.000.00 денари“.

Во став 2 зборовите: „од една петина до две плати“ се заменуваат со зборовите: „од 1.700.00 до 34.000.00 денари“.

Во став 3 зборовите: „од една десетина до една половина од плата“ се заменуваат со зборовите: „од 1.000.00 до 33.000.00 денари“.

Член 18

По член 170 се додава нов член 170 а, кој гласи:

„Член 170 а

Инспекторот од член 170 став 2 на овој закон има легитимација.

Инспекторот е должен пред вршењето на инспекцијата да се легитимира.

Образецот на легитимацијата и начинот на нејзиното издавање ги пропишува министерот за култура“.

Член 19

По член 184 се додава нов член 184 а, кој гласи:

„Член 184 а

Актот од член 170 а на овој закон, министерот за култура ќе го донесе во рок од три дена од денот на влегувањето во сила на овој закон“.

Член 20

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

26.

Врз основа на точка 1, дел III од Одлуката за организација и делокруг на работата на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 57/91) донесувам

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО КАБИНЕТОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****I**

Иван Атанасов се именува за советник во Кабинетот на Претседателот на Република Македонија.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-1272
31 декември 1997 година
Скопје

Претседател

на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.**27.**

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), Претседателот на Република Македонија донесе

У К А З**ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВО НРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА****I**

Се поставува Ристо Никовски, амбасадор во Министерството за надворешни работи, за вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Албанија, со седиште во Тирана.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ број 57
13 јануари 1998 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

28.

Врз основа на член 12 од Законот за отстапување на деловни средства од страна на претпријатијата во кои што Република Македонија и Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал имаат акции, односно удели („Службен весник на РМ“ бр. 49/97), член 2 од Уредбата за начинот и постапката за продажба на отстапените деловни средства од страна на претпријатијата и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22.12.1997 година, донесе

УРЕДБА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРОДАЖБАТА НА ОТСАПЕНИТЕ ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА ОД СТРАНА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА

Член 1

Со оваа уредба се пропишува начинот и постапката за продажбата на отстапените деловни средства од страна на претпријатијата (деловни средства).

Член 2

Министерството за финансии односно Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, јавниот повик за продажба на отстапеното деловно средство го објавуваат во средствата за јавно информирање.

Член 3

Јавниот повик содржи:
– назив и основни податоци за деловното средство што се продава;
– почетна цена; и
– условите под кои може да се купи деловното средство.

Член 4

Понудите за купување на деловното средство се доставуваат до Министерството за финансии односно Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал во затворен плик со назнака „понуѓа“ назив на деловното средство што се купува и назив и адреса на понудувачот.

Член 5

Понудата особено содржи:
– назив на деловното средство што се сака да се купи;
– цената по која се купува;
– начинот на плаќање (со денари, депонирани девизни влогови или хартии од вредност што ги издава Република Македонија);
– рок (дати за отплата на ратите);
– доказ за обезбедување на плаќањето.
Понудите кои не ги содржат елементите од член 4 и став 1 на овој член, нема да се разгледуваат.

Член 6

Понудите се примаат во рок од 30 дена од денот на објавувањето на јавниот повик.

Член 7

Како поповолни услови за откуп се смета понудата на оној понудувач кој купува по највисока цена при што цената се пресметува со дисконтирање на отплатата, според динамиката на извршувањето на истата.

Во случај на повеќе исти понуди на понудувачите се бараат дополнителни понуди од понудувачите кои поднеле исти понуди.

Дополнителните понуди ги содржат елементите од член 5 став еден алинеја 2,3,4 и 5 од оваа уредба.

Член 8

Доколку по јавниот повик не бидат поднесени понуди за купување на деловното средство или истите не бидат прифатени, јавниот повик не може да се повтори пред истекот на рок од 30 дена.

Член 9

За резултатите од јавниот повик понудувачите се информираат во рок од 15 дена од денот на отворање на понудите.

Член 10

Договорот за продажба на деловното средство го склучува министерот за финансии, односно директорот на Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Со договорот, покрај другото се уредува плаќањето и начинот на обезбедување на плаќањето.

Договорот за продажба се склучува во рок од 30 дена од известувањето.

Член 11

Уплата на средствата за извршена продажба се врши и тоа:

– за промптно плаќање во рок од 30 дена од денот на склучувањето на договорот; и
– за плаќање на рати во рок од 30 дена за првата рата од склучувањето на договорот, а за останатите рати според утврдените термини на отплата со договорот.

Член 12

При плаќањето на деловното средство со депонирани девизни влогови на граѓаните соодветно се применува Упатството за начинот и постапката на користење на депонирани девизни влогови на граѓаните за купување на акции и удели од претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на РМ“, број 7/95).

Член 13

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2973/1
22 декември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

29.

Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 53/91) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија бр. 63/94) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 12.01.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И КРАЛСТВОТО НЕПАЛ

Член 1

Република Македонија воспоставува дипломатски односи со Кралството Непал на амбасадорско ниво.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-51/1
12 јануари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

30.

Врз основа на член 78 став 1 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/97), Владата на Република Македонија, на предлог на Советот за радиодифузија донесе

ОДЛУКА

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД РАДИОДИФУЗНАТА ТАКСА НАМЕНЕТИ ЗА ЛОКАЛНИТЕ ЈАВНИ РАДИОДИФУЗНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

I. Средствата од радиодифузната такса во висина од 5% кои согласно член 77 став 1 алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност се наменети за финансирање на јавните радиодифузни претпријатија што вршат дејност на локално ниво, се распоредуваат на постојните јавни радиодифузни претпријатија, во следниве износи:

1. Радио Прилеп	-8%
2. Радио Куманово	-6%
3. Радио Тетово	-6%
4. Радио Битола	-5,36%
5. Радио Охрид	-4,47%
6. Радио Струга	-4,47%
7. Радио Кавадарци	-4,47%
8. Радио Струмица	-3,94%
9. Радио Гевгелија	-3,94%
10. Радио Гостивар	-3,69%
11. Радио Кичево	3,37%
12. Радио Кочани	-3,33%
13. Радио Велес	-3,26%
14. Радио Штип	-3,23%
15. Радио Делчево	-3,19%
16. Радио Ресен	-2,16%
17. Радио Неготино	-3,14%
18. Радио Радовиш	-2,12%
19. Радио Дебар	-2,05%
20. Радио Пробиштип	-2,00%
21. Радио Берово	-2,00%
22. Радио К.Паланка	-1,61%
23. Радио Винаца	-1,41%
24. Радио Валандово	-1,31%
25. Радио Кратово	-1,24%
26. Радио М.Брод	-1,24%
27. Радио Крушево	-1,20%
28. Радио Д. Хисар	-1,00%
29. Радио Св. Николе	-1,00%

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ а ќе се применува од 1.01.1998 година.

Бр. 23-2838/1
29 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

31.

Врз основа на член 10 и 11 од Законот за отстапување на деловни средства од страна на претпријатијата во кои што Република Македонија и Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал имаат акции односно удели („Службен весник на РМ“ бр. 47/97) и член 2 од Уредбата за начинот и постапката за продажба на отстапените деловни средства од страна на претпријатијата и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 12.01.1998 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА НОВАТА УПРАВНА ЗГРАДА
– ПЕЛЕТИЗАЦИЈА**

Член 1

Да се изврши продажба на новата управна зграда – Пелетизација, со вкупно нето површина од 187,20 м², по почетна цена, 107.990 дем, денарска противвредност.

Член 2

Продажбата на новата управна зграда – Пелетизација да се изврши со јавен повик за прибирање на понуди.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-66/1

12 јануари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

32.

Врз основа на член 4 став 3 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1997 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ЗАМЕНИЦИТЕ НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ЗАМЕНИЦИТЕ НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ

Член 1

Во Одлуката за утврдување критериуми за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител на Република Македонија и за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/97), член 2 став 1 се менува и гласи:

„За подрачјата: Битола, Гостивар и Тетово се определуваат по два заменика на јавниот правобранител на Република Македонија, а за подрачјата: Куманово, Струмица, Штип, Кочани, Кавадарци, Гевгелија, Велес, Кичево, Охрид, Прилеп и Струга се определува по еден заменик на јавниот правобранител на Република Македонија“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2502/2

29 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

33.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 17.11.1997 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ПОСЕБНОТО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ИДНИНА“ – СКОПЈЕ**

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Посебното основно училиште „Иднина“ – Скопје што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 10.02.1996 година

2. Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 23-944/1
17 ноември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

34.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 10.11.1997 година донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „РИСТО РИСТЕСКИ“ С. ДОЛНО КОСОВРАСТИ**

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Ристо Ристески“ с. Долно Косоврасти што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 15.09.1997 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1655/1
17 ноември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

35.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 17.11.1997 година донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „11 ОКТОМВРИ“ – СКОПЈЕ**

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „11 Октомври“ – Скопје, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 22.10.1997 година

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 23-926/1
17 ноември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

36.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 17.11.1997 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ВЛАДО ТАСЕВСКИ“ – СКОПЈЕ**

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Владо Тасевски“ – Скопје, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 27.03.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1170/1
17 ноември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

37.

Врз основа на член 27 став 12 од Законот за царините („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и 63/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 12.01.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА**

1. Со ова Решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8703

Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот караван, комби итн) и автомобили за трки:

8703 23

--Со зафатнина на цилиндриците над 1500 см³ до 3000 см³:

8703 23 10 12-----

Други

а) теренско возило „Лада нива“

14 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3125/1
29 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

38.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93, 63/95 и 15/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“, бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 12.01.1998 година донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опрема која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, за потребите на Министерството за финансии.

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8703

Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот „Караван“, „Комби“ инт) и автомобили за трки:

8703 31 --Со зафатнина на цилиндри до 1500 см³:

--- нови:

8703 31 10 10---Патнички автомобили, составени

а) Шкода фелиција

1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-16/1
12 јануари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

39.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 12.01.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова Решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство и тоа.

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8471

Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:

1	2	3	4
---	---	---	---

8471 50 - дигитални централни единици освен оние од тарифни подброеви 8471 41 и 8471 49, кои содржат или не содржат во исто куќиште една или две од следниве единици: мемориски единици, влезни единици, излезни единици:

8471 50

8471 50 90 00-- Друго
а) Дигитални централни единици
8471 60 - Влезни или излезни единици, што содржат или не содржат мемориски единици во исто куќиште:

8471 60 40 00--Печатари

17 парчиња

8504

8504 40 - Статички конвертори (претворувачи)
8504 40 30 00-- модули за напојување од вид кои се употребуваат кај машините за автоматска обработка на податоци

8517

8517 50 - Други апарати, жичани системи со носечка струја или со дигитални линиски системи; видеофони:
8517 50 90 00-- Други

2 парчиња

8528 - Апарати за жичани системи модеми
Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродук-

17 парчиња

1	2	3	4
	ција на звук или слика; видео-монитори и видео-проектори: - приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика: 8528 21 00 00-- Во боја а) Монитор во боја 17 парчиња		

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-67/1
12 јануари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Цвекоски, с.р.

40.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93, 63/95 и 15/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 12.01.1998 година донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за труд и социјална политика и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8471

Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:

8471 30 00 00	портал дигитални машини за автоматска обработка на податоци, со маса до 10 кг, што се состојат од најмалку една централна единица, тастатура и дисплеј		
8471 60	а) портал дигитални машини за АОП до 10 кг.	3 парчиња	
8471 60 50 00	Влезни или излезни единици, што содржат или не содржат мемориски единици во исто кукиште		
8471 60 90 00	Тастатури	1 парче	
8471 60 90 00	Друго		

1	2	3	4
	а) Влезно излезни единици-друго-скенер		1 парче
8471 70	- Мемориски единици.		
8471 70 51 00	Оптички, вклучувајќи и магнетно-оптички		2 парчиња
8471 80	-Други единици од машините за автоматска обработка на податоци		
8471 80 10 00	-- Периферни единици	2 парчиња	
8473	Делови и прибор (освен прекривачи куфери за машини и сл.) погодни за употреба исклучително или главно со машините од тар. број 8469 до 8472:		
8473 30	- делови и прибор на машини од тар. број 8470:		
8473 30 10 00	-- Електронски		
	а) делови и прибор	2 парчиња	
8528	Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика; видео-монитори и видео-проектори: - Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика, 8528 21 00 00 --Во боја а) Монитор во боја		1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3176/1
12 јануари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Цвекоски, с.р.

41.

Врз основа на член 27 став 12 од Законот за царините („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и 63/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 12.01.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова Решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на човековата околина и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4
8471	Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици магнетни или оптички читачи, ма-		

1	2	3	4	1	2	3	4
		шини за преснимување на податоци и носители на податоци во кодирана форма и машини за изработка на такви податоци неспомнати или неопфатени на друго место				звук или слика; видео-монитори и видео-проектори:	
8471 50		- Дигитални централни единици освен оние од тар подброеви 8471 41 и 8471 49, кои содржат или не содржат во исто кукиште една или две од следниве единици: мемориски единици, влезни единици, излезни единици:		8528 21 00 00		-- Во боја	
		а) Дигитални централни единици	60 парчиња			а) монитор во боја	60 парчиња
8471 50 90 00		-- Друго		8542		Електронски интегрални кола и микросклопови:	
		а) Дигитални централни единици			8542 19	-- Друго, вклучувајќи кола добиени со комбинација на биполарна и MOS технологија (BIMOS технологија).	
8471 60		- Влезни или излезни единици, што содржат или не содржат мемориски единици во исто кукиште:			8542 19 10 00	--- Мемории (D-RAMs; S-RAMs; cache - PAMs, EPROMs; E2PROMs, FLASH E2PROMs, ROMs, CAMs, FIFOs; LIFOs, и др.)	
8471 60 40 00		--- Печатари				а) Мемории - МОС и биполарна технологија	132 парчиња
		а) Влезни - излезни единици печатари	40 парчиња			2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“	
8471 60 50 00		-- Тастатури				Бр. 23-3169/1	
		а) Влезно - излезни единици - тастатури „глувци“	60 парчиња		12 јануари 1998 година	Претседател на Владата на Република Македонија,	
8471 70		- Мемориски единици:			Скопје	Бравко Црвенковски, с.р.	
8471 70 51 00		----- Оптички, вклучувајќи и магнетно-оптички					
		а) Оптички и магнетно оптички дискови ЦДРОМ	60 парчиња				
8471 70 53 00		----- Хард диск драјв (hard disk drives)	60 парчиња				
8471 80		- Други единици од машините за автоматска обработка на податоци:		42.			
8471 80 10 00		-- Периферни единици	60 парчиња				
8524		Плочи, ленти и други снимени подлоги со звучни или други слични феномени, вклучувајќи матрици и галвански отпечатоци за производство на плочи, освен производите од Глава 37:					
8524 91		-- за репродукција на појави освен на звук или слика:					
8524 91 10 00		--- Со снимени податоци или програми од вид кои се употребуваат со машини за автоматска обработка на податоци					
		а) снимени податоци или програми (софтвер)	13 парчиња				
8528		Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на					

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ РАКОВОДИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

1. За раководител на Националната агенција за развој на мали и средни претпријатија се назначува

– Владимир Шахов, заменик на директорот на Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3120/1
22 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бравко Црвенковски, с.р.

43.

Врз основа на член 169 став 1 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр 7/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1997 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

1. Д-р Љубе Трпески се разрешува од должноста претседател на Комисијата за хартии од вредност
2. Д-р Владимир Кандиќан се разрешува од должноста член на Комисијата за хартии од вредност.
3. За претседател на Комисијата за хартии од вредност се именува д-р Владимир Кандиќан, професор на Правниот факултет во Скопје.
4. За член на Комисијата за хартии од вредност се именува д-р Љубе Трпески, гувернер на Народната банка на Република Македонија.
- 5 Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-873/2
29 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

44.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/96) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 24 од Статутот на ЈП за телекомуникации „Македонски телекомуникации“ – Скопје, Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 декември 1997 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ „МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ“ – СКОПЈЕ**

1. Абдурахман Алити се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за телекомуникации „Македонски телекомуникации“ – Скопје.
2. За член на Управниот одбор на ЈП за телекомуникации „Македонски телекомуникации“ – Скопје се именува Абдулади Вејсели, пратеник во Собранието на Република Македонија
- 3 Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

Бр 17-2105/2
29 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с р

45.

Врз основа на член 25 од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр 26/96) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр 63/94) и член 14 од Статутот на Фондот за магистрални и регионални патишта, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1997 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ФОНДОТ ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА**

1. За заменик на директорот на Фондот за магистрални и регионални патишта се именува м-р Енвер Зенку, поранешен претседател на Собранието на општина Гостивар.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-2387/1
29 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

46.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/97) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1997 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАТВОРОТ ОХРИД**

1. За заменик на директорот на Затворот Охрид се именува Трајче Јосифовски, досегашен заменик на управителот на Затворот Охрид.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 17-2762/2
29 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

47.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1997 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**

1. Се разрешува Живко Поповски од должноста советник на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, поради заминување на друга должност.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3108/2
29 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

48.

Врз основа на член 8 од Одлуката за основање на Јавно претпријатие за берзанско работење „Агро-Берза“ – Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/92) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1997 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА
БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ „АГРО-БЕРЗА“
– СКОПЈЕ**

1. За директор на Јавното претпријатие за берзанско работење „Агро-Берза“ – Скопје, се именува инж. агр. Живко Поповски, досегашен вршител на должноста директор на ова Јавно претпријатие.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-3109/2
29 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

49.

Врз основа на член 155, став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1997 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА
МИНИСТЕРОТ ЗА РАЗВОЈ**

1. За помошник на министерот за развој и раководител на Одделението за човечки ресурси се назначува Венцеслав Арсов, досегашен советник на министерот за развој.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3182/2
29 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

50.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1997 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА
МИНИСТЕРОТ ЗА РАЗВОЈ**

1. За советник на министерот за развој, во Кабинетот на министерот, се назначува Викторија Теофиловска, досегашен советник преведувач во Министерството за развој.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3183/1
29 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

51.

Врз основа на член 16 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1997 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЈАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За јавен правобранител на Република Македонија се именува Павле Марков, адвокат од Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

3. Решението се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3192/1
29 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

52.

Врз основа на член 16 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување критериуми за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител на Република Македонија и за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/97) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1997 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ**

1. За заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје се именува Драги Бошковски, вршител на должноста јавен правобранител на Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

3. Решението се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3193/1
29 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

53.

Врз основа на член 16 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување критериуми за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител на Република Македонија и за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/97) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1997 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ**

1. За заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје се именува

м-р Петар Стоилов, заменик јавен правобранител на Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

3. Решението се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3194/1
29 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

54.

Врз основа на член 16 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување критериуми за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител на Република Македонија и за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/97) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1997 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ**

1. За заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје се именува Крсто Бузлиев, заменик јавен правобранител на град Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

3. Решението се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3195/1
29 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

55.

Врз основа на член 16 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување критериуми за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител на Република Македонија и за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/97) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1997 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ**

1. За заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје се именува Миодраг Стевановиќ, стручен соработник во Јавното правобранителство на град Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

3. Решението се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3196/1
29 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

56.

Врз основа на член 16 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување критериуми за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител на Република Македонија и за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/97) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1997 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ**

1. За заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје се именува Драги Јакимовски, полномошник – овластен застапник во Јавното правобранителство Крива Паланка и за Кратово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

3. Решението се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3197/1
29 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

57.

Врз основа на член 16 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување критериуми за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител на Република Македонија и за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/97) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1997 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ШТИП**

1. За заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Штип се именува Мирослав Димитров, поранешен заменик на окружниот јавен обвинител во Штип.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

3. Решението се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3198/1
29 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

58.

Врз основа на член 16 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување критериуми за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител на Република Македонија и за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/97) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1997 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ПРИЛЕП**

1. За заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Прилеп се именува Стеван Трајкоски, поранешен судија на Општинскиот суд во Прилеп.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

3. Решението се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3199/1
29 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

59.

Врз основа на член 16 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување критериуми за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител на Република Македонија и за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/97) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1997 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СТРУГА**

1. За заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Струга се именува Марјан Дербан, стручен соработник во Јавното правобранителство на општината Струга

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

3. Решението се објавува во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 17-3200/1
29 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

60.

Врз основа на член 16 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување критериуми за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител на Република Македонија и за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/97) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1997 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА КУМАНОВО**

1. За заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Куманово се именува Благо Кипријановски, правен референт во ЈП „Водовод“ – Куманово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

3. Решението се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3201/1
29 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

61.

Врз основа на член 16 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување критериуми за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител на Република Македонија и за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/97) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1997 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ТЕТОВО**

1. За заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Тетово се именува Зоран Илијевски, заменик јавен правобранител на општината Тетово

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

3. Решението се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3202/1
29 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

62.

Врз основа на член 16 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување критериуми за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител на Република Македонија и за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/97) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1997 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОХРИД**

1. За заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Охрид се именува Димитри Панцакоски, јавен правобранител на општината Охрид.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

3. Решението се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3203/1
29 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

63.

Врз основа на член 16 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување критериуми за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител на Република Македонија и за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/97) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1997 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ГОСТИВАР**

1. За заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Гостивар се именува Витомир Матески, јавен правобранител на општината Гостивар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

3. Решението се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3204/1
29 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

64.

Врз основа на член 16 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување критериуми за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител на Република Македонија и за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/97) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1997 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ГЕВГЕЛИЈА**

1. За заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Гевгелија се именува Глигор Влахов, адвокат од Гевгелија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

3. Решението се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3205/1
29 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

65.

Врз основа на член 16 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување критериуми за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител на Република Македонија и за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/97) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1997 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ВЕЛЕС**

1. За заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Велес се именува Злате Лозаноски, јавен правобранител на општината Велес.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

3. Решението се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3206/1
29 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

66.

Врз основа на член 16 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на РМ“ бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување критериуми за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител на Република Македонија и за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител („Службен весник на РМ“ бр. 57/97) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1997 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА КОЧАНИ**

1. За заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Кочани се именува Јордан Данилов, поранешен судија во Основниот суд во Кочани.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

3. Решението се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3207/1
29 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

67.

Врз основа на член 16 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на РМ“ бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување критериуми за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител на Република Македонија и за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител („Службен весник на РМ“ бр. 57/97) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1997 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СТРУМИЦА

1. За заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Струмица се именува Цветанка Иванова, раководител на правна служба во ДОО „Моша Пијаде“ – Струмица.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година

3. Решението се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3208/1
29 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

68.

Врз основа на член 16 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на РМ“ бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување критериуми за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител на Република Македонија и за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител („Службен весник на РМ“ бр. 57/97) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1997 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА КАВАДАРЦИ

1. За заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Кавадарци се именува Евдокија Заркова – Иванова, вработена во Министерството за внатрешни работи – Одделение за внатрешни работи – Кавадарци.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

3. Решението се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3209/1
29 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

69.

Врз основа на член 16 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на РМ“ бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување критериуми за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител на Република Македонија и за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител („Службен весник на РМ“ бр. 57/97) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1997 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА КИЧЕВО

1. За заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Кичево се именува Владо Мицковски, адвокат од Кичево.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година

3. Решението се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3210/1
29 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

70.

Врз основа на член 16 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на РМ“ бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување критериуми за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител на Република Македонија и за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител („Службен весник на РМ“ бр. 57/97) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1997 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА БИТОЛА

1. За заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Битола се именува Павлина Јанкуловска, стручен соработник во Јавното правобранителство на општината Битола.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

3. Решението се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3211/1
29 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

71.

Врз основа на член 59 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“, бр. 7/97), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 16.12.1997 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ

1. Се поништува решението за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност – шеста емисија на акции на „Алмако Банка“ А.Д. – Скопје број

01-17/1 од 21.04.1995 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“, бр. 27/95 од 26.05.1995 година, во износ од 150.000.000,00 денари.

2. Се задолжува издавачот да ги врати уплатените средства заедно со каматата утврдена во Одлуката за издавање хартии од вредност.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 01-17/2-95 Претседател на Комисијата,
25 декември 1997 година проф. д-р Љубе Трпески, с.р.
Скопје

72.

Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“, бр. 7/97), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 16.12.1997 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На „Алмако Банка“ А.Д.Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност – шеста емисија на акции во износ од 150.000.000,00 денари.

2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 01-89/1 Претседател на Комисијата,
25 декември 1997 година проф. д-р Љубе Трпески, с.р.
Скопје

73.

Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“, бр. 7/97), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 16.12.1997 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На А.Д. „Ер Сервис“ Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност – четврта емисија на акции во вредност од 29.440 американски долари или во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија на ден 25.12.1997 година во износ од 1.615.938,00 денари.

2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Комисијата за хартии од вредност при Владата на Република Македонија не препорачува како запишувачи и купувачи на акции од оваа емисија на друштвото, да се јават лица кои до сега немаат инвестирано во друштвото.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 01-97/1 Претседател на Комисијата,
25 декември 1997 година проф. д-р Љубе Трпески, с.р.
Скопје

74.

Врз основа на член 59 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“, бр. 7/97), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 25.12.1997 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ

1. Се поништува решението за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност – втора емисија на акции на А.Д. „Македонијапроект“ – Скопје број 01-287/1 од 22.11.1996 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“, бр. 65/96 од 09.12.1996 година, во износ од 10.651.840,00 денари.

2. Се задолжува издавачот да ги врати уплатените средства заедно со каматата утврдена во Одлуката за издавање хартии од вредност.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 01-287/2-96 Претседател на Комисијата,
29 декември 1997 година проф. д-р Љубе Трпески, с.р.
Скопје

75.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 58 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 17 декември 1997 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ОДБИВА барањето на Зоран Василески за заштита на слободата на мислата и јавното изразување на мислата.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

3. На Уставниот суд на Република Македонија, Зоран Василески од Тетово му поднесе барање за заштита на слободите и правата утврдени во член 8 став 2, член 14 став 1, член 16 став 1 и 2, член 20 и член 37 став 5 од Уставот на Република Македонија, затоа што смета дека тие му се повредени со конечна одлука – решение на директорот на ЕЕ Трговска мрежа „Тетекс“ А.Д. П.О. со која му била изречена дисциплинска мерка – престанување на работниот однос. Имено, како повреда на работниот ред и дисциплина, еден од основните за престанок на работниот однос, биле квалифицирани синдикални активности, односно активности кои ги вршел за синдикално организирање со цел да се заштитат и унапредат правата и интересите на вработените во „Тетекс“ А.Д. Тетово. Исто така, како повреда на работниот ред и дисциплина му се сметале разговорите во неговата работна просторија со работник на „Тетекс“ на кој му советува заштита на правата, а истиот ден составил апел за солидарност, што претставувале активности што ги вршел како претседател на независниот синдикат „Сигурност“ при „Тетекс“. Како повреда на работниот ред и дисциплина му биле земени предвид и активностите организирање, лепење и растурање на плакати, како и наводните дезинформации за состојбите во „Тетекс“ изнесени во интервјуто што го дал за весникот „Фокус“.

Понатаму, подносителот на барањето појаснува дека во „Тетекс“, работниците, согласно Уставот на Република Македонија и Законот за работните односи основале независен синдикат „Сигурност“, на основачкото собрание биле донесени потребните акти (статут, програма и други одлуки) и дека овој синдикат бил член на Унијата на независните синдикати на Македонија.

4 Судот на седницата утврди дека подносителот на барањето ги извршувал работните задачи референт во ЕЕ Трговска мрежа при „Тетекс“ А.Д. Со решение на директорот број 4784 од 31 октомври 1995 година му престанал работниот однос со отказ, со отказан рок од 30 дена, заради кршење на работниот ред и дисциплина. При тоа е утврдено дека подносителот на ден 18 август 1995 година неовластено се оддалечил од своето работно место и престојувал во други канцеларии на Комбинатот при што водел разговори на тема надвор од неговите работни задачи. На ден 11 и 12 септември истата година организирал растурање и лепење на плакати со содржина што не била поврзана со неговите работни задачи. На 25 септември 1995 година, водел разговори во својата работна просторија со работник од „Тетекс“ и му ветувал заштита на неговите права, а истиот ден составил апел за солидарност за собирање на парични средства за овој работник, без негово знаење и согласност. На ден 26 септември, неовластено се оддалечил од работното место и лично го лепел истиот апел на огласни табли на Комбинатот. На ден 29 септември престојувал во магацинот на „Трговска мрежа“ и собирал потписи, убедувајќи ги работниците од магацинот да се потпишат, а истиот ден го напуштил работното место пред истекот на работното време. На 17 октомври, надвор од неговите работни задачи престојувал во магацинот на сировини при Секторот за набавки и увоз и барал работници кои ќе се ангажираат на собирање потписи. Поради изнесеното било утврдено дека подносителот на барањето во подолг период не го користел работното време за вршење на своите работни задачи, туку се занимавал со активности кои не се поврзани со неговите работни задачи со што сторил повеќе повреди на работниот ред и дисциплина предвидени во член 91 точка 1 од Правилата за работни односи, работен ред и дисциплина, донесен од Управниот одбор на Акционерското друштво „Тетекс“ – Тетово на 11 мај 1995 година и во повеќе случаи попречувал други работници во вршењето на нивните работни задачи со тоа што во работно време ги ангажирал за свои цели и потреби (член 90 точка 11 од Правилата).

Понатаму, со решението за престанок на работниот однос е утврдено дека подносителот на барањето во подолг период, надвор од „Тетекс“ ширел дезинформации за работењето на „Тетекс“ и неговите активности, помеѓу работниците и пошироката јавност и во овој период обавил повеќе средби со работници при што истите ги доведувал во заблуда за неговата активност, на одделни работници им ветувал помош и во нивно име и без нивна согласност организирал собирање на помош, составувал соопштенија, повиси, во кои биле содржани неистинити, навреди и клевети, се со цел да се создаде незадоволство и вознемирување помеѓу работниците, организирал печатење на ваквите текстови, нивно дистрибуирање и лепење и лично ги лепел на огласни табли и други јавни места. Во јавните медиуми лично пласирал вакви материјали (во весникот „Фокус“ и обид на РТВ „КИС“), со што сторил повреда на работниот ред и дисциплина од член 90 точка 17 од Правилата.

При утврдување на одговорноста како отежтелна околност влијал и фактот дека дејствијата ги вршел повскратно – со повторување (член 90 точка 16 од Правилата).

Врз основа на утврдената фактичка положба подносителот на барањето бил огласен за виновен и му е изречена мерката престанок на работниот однос.

5 Во член 16 став 1 од Уставот се гарантира слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, а според ставот 2 на овој член, се гарантира слободата на говорот, јавниот настап, јавното информирање и слободното основање на институции за јавно информирање

Според член 14 став 1 од Уставот, никој не може да биде казнет за дело кое пред да биде сторено не било утврдено со закон или со друг пропис како казниво дело и за кое не била предвидена казна.

Во член 90 точка 17 од Правилата за работни односи, работен ред и дисциплина на „Тетекс“ А.Д. П.О. – Тетово, како една од тешките повреди на работните обврски и одговорности на работниците за која може да се изрече дисциплинска мерка престанување на работниот однос е предвидена „намерно создавање на незадоволство, односно вознемирување на работниците, протурање на дезинформации или погрешно информирање“.

Од Уставот произлегува дека содржината на слободата на јавното изразување на мислата, а со тоа и предметот на заштита од страна на Уставниот суд, не е ограничена само со човековото мислење како внатрешен психолошки процес на расудување за природните и општествените појави што го опкружуваат, туку се однесува на слободата на човекот она што го мисли и да го соопшти на јавноста. Притоа, за уставната гаранција сосема не е битна содржината на пораката што се изразува со користењето на слободата на јавното изразување на мислата. Таа може да се однесува на сите видови односи, како оние односи што се од општо значење за општествената заедница, така и на односите што се однесуваат на состојби и интереси на поединците.

Меѓутоа, Судот смета дека заштитата на слободата на мислата и јавното изразување на мислата се однесуваат само на оние форми на изразување на сила, притисок и други слични дејствија кои оневозможуваат едно мислење да добие своја надворешна манифестација преку средствата за јавно комуницирање. Оттука, според мислењето на Судот, злоупотребата на оваа слобода не ја исклучува можноста нејзиниот носител да трпи штетни последици ако од надлежните органи (во крајна инстанца суд), во соодветна постапка се утврди дека таа слобода е злоупотребена заради вршење на определени казниви дела. Исто така, според мислењето на Судот за остварување на оваа уставна гаранција е битно да се обезбеди од никого непречено јавно изразување на мислата како досег на слободата на мислата, а последиците ќе зависат од тоа што е предмет на мислењето, дали таа претставува битие на некое казниво дело и дали е тоа казниво според закон или друг пропис.

Во конкретниот случај, Судот смета дека не се работи за спречување на јавното изразување на мислата на подносителот на барањето, затоа што неговото јавно изразување на мислата во врска со состојбите и работењето во „Тетекс“ е овозможено во средствата за јавно информирање (весникот „Фокус“, РТВ „КИС“), туку за последици врз него од дисциплински карактер што му се изречени заради содржината на тоа мислење, што според органите што одлучувале е елемент на казниво поведение утврдено во точката 17 на членот 91 од Правилата, за што во крајна линија се одлучува во постапка за заштита на правата на работниците од работниот однос пред редовните судови.

За карактерот на спорот што произлегува од карактерот на јавното изразување на мислата од значење е и статусот на подносителот на барањето што го имал во момент на јавното изразување на мислата, односно тој не настапувал од позиција на граѓанин, туку од позиција на работник во „Тетекс“. Во такви услови користењето на слободата на мислата и јавното изразување на мислата за овие граѓани добива сосема друго значење од аспект на нивното својство на работници на претпријатието за кои важат внатрешните правила на однесување, и во таа смисла слободата на изразување на мислата не ги ослободува од одговорноста за повреда на тие правила. Според тоа, работа е на дисциплинската постапка (во претпријатието, а подоцна и пред редов-

ниот суд) дали во конкретниот случај постои или не постои повреда на правилата за дисциплинска одговорност, при што од пресудна важност е утврдување на вистинитоста или неистинитоста на тврдењата независно од тоа што таквата евентуална повреда е сторена со јавно изразување на мислата.

Во конкретниот случај изнесувањето (протурање) на дезинформации или погрешно информирање на определена содржина е утврдено како битие на казниво дело, без оглед на тоа дека е сторено јавно (во весникот „Фокус“) или на друг начин, поради што казнувањето на неговото сторување со дисциплинска мерка – престанување на работниот однос, не претставува ограничување на слободата на така изразеното мислење, туку санкција што е непосредно поврзана со содржината на јавно изразеното мислење како елемент на дисциплинската повреда.

Поради тоа Судот оцени дека во конкретниот случај не постои ограничување на слободата на јавното изразување на мислата.

6. Со Уставот на Република Македонија е утврдено правото на граѓаните да се повикуваат на своите слободи и права пред редовните судови и пред Уставниот суд на Република Македонија (член 50 од Уставот) и во врска со тоа е утврдена надлежноста на Уставниот суд да ги штити слободите и правата на човекот и граѓанинот што се однесуваат на слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, политичкото здружување и дејствување и на забраната на дискриминација по основ на пол, раса, верска, национална, социјална и политичка припадност. Според тоа, Уставниот суд не ги штити правата на работниците на синдикално организирање и дејствување. Имено, правото на синдикално организирање и дејствување на работниците во Уставот е сместено во делот на економски, социјални и културни права (член 37), што укажува дека синдикалното организирање и дејствување е издвоено односно е посебен облик на организирање на граѓаните, различен од здруженијата на граѓаните и политичките партии кои се организирани согласно член 20 од Уставот, во кои граѓаните остваруваат заштита на своите политички, економски, културни и други права и уверувања, а преку организирање во политички партии се залагаат за учество во власта (член 2 и 3 од Законот за политичките партии). Основањето, пак, на синдикатите има јасна цел – остварување и заштита на економските и на социјалните права на граѓаните, односно на работниците. Законот за работните односи ги има предвид само организациите на работниците кои имаат синдикален карактер, вид на организирање на работниците заради остварување на нивните економски и социјални права од работниот однос, а кои се утврдени со закон и колективен договор.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У.бр. 333/95

17 декември 1997 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Милан Недков, с.р.

76.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 24 декември 1997 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ПОНИШТУВААТ:

– Одлуката за основање на управни и административни органи на општина Тетово, донесена од Советот на општина Тетово бр. 08-268/7 од 15 мај 1997 година.

– Одлуката за определување на бројот на вработените во управните и административните органи на општина Тетово донесена од Советот на општина Тетово на 13 јуни 1997 година, и

– Решението за прогласување на работниците за кои престанува потребата од работно ангажирање во органите на општина Тетово поради настанати структурни промени и работници кои остануваат на работа, донесено од градоначалникот на општина Тетово на 1 јули 1997 година.

2. Оваа одлука произведува правно дејство со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод поднесена иницијатива од Владата на Република Македонија, поведе постапка за оценување законитоста на актите означени во точката 1 од оваа одлука, затоа што со оспорените одлуки биле основани управни и административни органи и се определувал бројот на извршители и ако Советот на општината го немал донесено статутот на општината Тетово кој е предуслов и основ за нивно донесување.

Понатаму со Одлуката за определување број на вработените во управните и административните органи е повреден член 4 став 2 од Законот за уредување на односите меѓу новите единици на локалната самоуправа и единиците на локалната самоуправа од кои произлегуваат, затоа што бројот на вработените во овие органи се определува во зависност од бројот на населението, развиеноста на општината и вкупниот број вработени на подрачјето на општината.

Спротивен на цитираната одредба е и член 5 од Одлуката за определување на бројот на работници, со која е предвидено дека градоначалникот може да ја прошири систематизацијата со одреден број извршители во случај на потреба, и ако тоа е во надлежност на Советот на општината.

Оспореното решение било спротивно на член 94 од Законот за локалната самоуправа и член 130 од Законот за работните односи затоа што на работниците што се прогласени за технолошки вишок не им биле обезбедени правата кои произлегуваат во случај да им престанува работниот однос по основ на технолошки вишок и истите не можеле да бидат преземени од Министерството за правда.

4. На седницата Судот утврди дека врз основа на член 29 став 1 точка 8 од Законот за локалната самоуправа и член 69 и 104 од Деловникот на Советот на општина Тетово, Советот на општината Тетово на 15 мај 1997 година, донел Одлука за основање на управни и административни органи на општина Тетово.

Со оваа одлука се основаат управни и административни органи на општината, се утврдува нивната надлежност, се уредува остварување на соработката со подрачните единици на Министерството за правда и други органи на државната управа и други прашања од зна-

чење за функционирање на управните и административни органи на општината.

Во предните и завршните одредби на одлуката е предвидено дека бројот на извршители на работите и задачите во управните и административните органи се утврдува со посебна одлука на советот на општината.

Распоредувањето на работниците на работни места согласно утврдениот број се врши со актот за систематизација на работите и задачите што го донесува градоначалникот на општината.

Во член 25 од одлуката е предвидено дека оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Тетово“.

5. Понатаму Судот утврди дека врз основа на член 29 точка 4 од Законот за локалната самоуправа, член 4 став 2 од Законот за уредување на односите меѓу новите единици на локалната самоуправа и единиците на локалната самоуправа од кои произлегуваат и член 69 и 104 од Деловникот на Советот на општина Тетово, Советот на општина Тетово на 13 јуни 1997 година донел Одлука за определување бројот на вработените во управни и административни органи на општина Тетово со која е утврдено вкупниот број на работници во кој број не влегуваат градоначалникот, главниот архитект, секретарот на Советот и претседавачот на Советот.

Врз основа на наведената одлука во актот за организација и систематизација градоначалникот на општината ќе го определи профилот и видот на образованието, работното искуство и други критериуми за вршење на работите и задачите на поодделни извршители во службите и органите на општината.

Понатаму во одлуката е предвидено дека со неа се намалува бројот на работници во Стручната служба на општината што претставувал технолошки вишок па поради тоа ќе се преземат мерки за нивно преземање со прераспоредување во новооснованите општини кои произлегуваат од општината Тетово како и мерки за обезбедување на правата на работници за чија работа престанала потребата во државните органи на управата, доколку некој од нив не биде преземен и прераспореден.

Во член 5 од одлуката е предвидено дека доколку се појави потреба за зголемување на обемот на работите и задачите што ќе произлезе од новите функции според прописите во тој случај се овластува градоначалникот да може да ја прошири систематизацијата со одреден број извршители.

Во член 6, пак, е предвидено дека одлуката стапува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на општина Тетово“.

6. Според член 56 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 52/95) во вршењето на работите од својата надлежност Советот на единиците на локалната самоуправа донесува општи акти како што се статут, програми, планови, одлуки и други општи акти предвидени со статутот во согласност со закон.

Според член 92 од наведениот закон, општите и други акти чија обврска за донесување односно усогласување произлегува од овој закон ќе се донесат во рок од три месеци по донесувањето на статутот на единиците на локалната самоуправа.

Според член 19 од Законот за локалната самоуправа, Советот на единиците на локалната самоуправа основа управни и административни органи.

Во член 4 став 2 од Законот за уредување на односите меѓу новите единици на локалната самоуправа и единиците на локалната самоуправа од кои произлегуваат е предвидено дека бројот на вработените во управните и административните органи на општината се определува со акт на советот на општината во зависност од бројот на населението, развиеноста на општи-

ната и вкупниот број на вработени на подрачјето на општината односно градот Скопје.

Со оглед на изнесеното а поаѓајќи од фактот што општината како единица на локалната самоуправа со Законот за локална самоуправа е поставена на поинакви основи од општината која функционираше како општествено политичка заедница односно се работи за нова организација на општината и дека прво мора да се донесе статутот на општината па потоа да се гради нормативниот поредок на единиците на локалната самоуправа, односно да се донесуваат други акти во кои ќе се утврди организацијата, видот, обемот, функциите и структурата на вработените и друго, Судот оцени дека Советот на единиците на локалната самоуправа не можел да ги донесе оспорените одлуки со кои пред да биде донесен статутот како основа на новата единица на локалната самоуправа ќе се основаат управни и административни органи и ќе се утврди бројот на вработените во тие органи.

Исто така Судот оцени дека оспорените одлуки не се во согласност со член 52 од Уставот на Република Македонија со оглед на тоа што одлуките не можеле да стапат во сила со денот на донесувањето, туку по објавувањето.

7. Судот утврди дека на 1 јули 1997 година, градоначалникот на општина Тетово донел Решение за прогласување на работниците за кои престанува потребата од работно ангажирање во органите на општина Тетово поради настанати структурни промени и работниците кои остануваат на работа.

Со ова решение е предвидено дека согласно извршената територијална поделба на општина Тетово според Законот за територијална поделба и формирање на нови општини на подрачјето на општината се намалил обемот и задачите на работно ангажирање на досегашниот совет и се извршени намалувања на бројот на работници за 22.

Структурата на новите места е утврдена со Правилникот за организација и работа и систематизација на работите и задачите на општина Тетово, донесен од страна на градоначалникот како надлежен орган.

Согласно со наведените заклучоци со 30 јуни 1997 година престанува потребата од работното ангажирање на одредени работници.

Во решението поименично се наведуваат 22 работника на кои им престанува работниот однос и 16 работника кои остануваат и понатаму.

Во решението е предвидено дека на работниците наведени во решението поради рационализација не може да им престане работниот однос се додека не им се обезбеди едно од правата утврдени во член 130 од Законот за работните односи.

На овие работници согласно Законот за уредување на односите меѓу новите единици на локалната самоуправа и единиците на локалната самоуправа од кои произлегува и Законот за локалната самоуправа ќе се изврши прераспоредување од општината Тетово во новонастанатите општини за што ќе се склучи спогодба за преземање на дел од работниците од досегашната општина Тетово во новоформираниите општини кои произлегуваат од неа.

Доколку на работниците не може да им се обезбеди едно до предвидените права истите ќе се стават на располагање заради остварување на нивните права на надлежното министерство за правда во смисла на член 55 и 94 од Законот за локалната самоуправа и член 214 од Законот за органите на управата.

На напред наведените работници ќе се издава посебно решение за прераспоредување кое што е истовремено и упат за работно ангажирање во новите општини.

Работниците кои остануваат на работа во органите на општината ќе бидат прераспоредени на работни задачи согласно со актот за систематизација

Ова решение влегува во сила со денот на донесување од кога и ќе се применува.

8 Според член 94 од Законот за локалната самоуправа работниците кои нема да бидат распоредени во смисла на член 93 од овој закон имаат право и обврска како и работниците за чија потреба престанала потребата во министерствата и другите органи на државната управа, утврдени со закон.

Според член 216 од Законот за органите на управата („Службен весник на Република Македонија“ бр 40/90 и 63/94) на работниците во органите на управата не може да им престане работниот однос само заради рационализација, технолошки и други унапредувања на работниците ако се намали обемот или потребата од работници, додека во согласност со закон, колективен договор и општ акт на органот не му се обезбеди едно од правата предвидени во законот во случај на технолошки вишок.

Ако на работникот не може да му се обезбеди едно до тие права во случај на престанок на работниот однос има право на паричен надоместок во висина и за време определен со закон.

Според член 130 од Законот за работни односи на работникот не може да му престане работниот однос ако работодавецот не му обезбеди едно од следните права:

1) вработување кај друг работодавец без огласување на работното место со преземање и склучување на договор за работа, на работно место кое одговара на неговата стручна подготовка, односно квалификација;

2) стручно оспособување, преквалификација или доквалификација за работа кај ист или кај друг работодавец и

3) еднократен надомест во вид на испратнина, во висина од едномесечна плата на работникот за секои две години работен стаж, а најмногу 12 месечни плати, остварени во претходниот месец од денот на престанокот на работниот однос на работникот, што се исплатува со денот на престанокот на работниот однос.

Според член 129 од Законот за работните односи бројот и структурата на работниците на кои ќе им престане работниот однос поради економски, технолошки, структурни или слични промени се утврдува врз основа на критериум утврден со колективен договор при што се поаѓа од потребите за ефикасно функционирање на работата на работодавецот, стручната подготовка и квалификацијата, работното искуство, успешноста на работењето, видот и значењето на работното место, работниот стаж, возраста и други критериуми утврдени во колективен договор.

Во член 109 и 110 од Колективниот договор за државните, правосудните и органите на локалната самоуправа на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр 53/95) се утврдени критериуми според кои треба да се утврди бројот и структурата на работниците на кои им престанува работниот однос поради економски, технолошки, структурни или слични промени

9. Од наведените законски одредби произлегува дека на работниците не може да им престане работниот однос заради рационализација, технолошки и други унапредувања доколку не им се обезбеди едно од правата предвидени со закон, колективен договор и општ акт на органот во случај на технолошки вишок, и дека односите меѓу новите единици на локалната самоуправа и единиците на локалната самоуправа од кои произлегуваат спогодбено ќе ги уредат, покрај другото, и прашањата кои се однесуваат на вработените и за вработување на работниците, при што не е дадена можност на работниците на кои нема да им биде обезбедено едно од правата односно нема прашањето да се реши спогодбено со новите единици на локалната самоуправа и еди-

ниците кои произлегуваат од неа, тие да бидат отстапени на Министерството за правда.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај со оспореното решение градоначалникот без да утврди критериуми кои работници ќе бидат прогласени како технолошки вишок и без притоа да се обезбеди едно од правата утврдени со закон, колективен договор и општ акт на органот е предвидено тие работници да му бидат отстапени на Министерството за правда, Судот оцени дека тоа не е во согласност со наведените законски одредби.

10 Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Превески, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У.бр. 152/97

24 декември 1997 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Милан Недков, с.р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за определување на услови за градба за објектот „Бензинска пумпа со придружни објекти“, што треба да се гради во с. Радичево, општина Василево, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ 1/98, се поткраднала грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА ЗА ОБЈЕКТОТ „БЕНЗИНСКА ПУМПА СО ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ“ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ГРАДИ ВО С. РАДИЧЕВО, ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Во точка 1, во редовите 5 и 6 наместо „катастарска култура – ниви и лозја, катастарска класа 3, 4 и 5 класа“ треба да стои „катастарска култура - ниви 5 класа“

Бр. 23-3125/1

20 јануари 1998 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје заведен е спор за развод на брак по тужбата на тужителот Мухарем Реџеми од Скопје, против тужената Реџеми Сузана од Скопје, а сега со непозната адреса на живеење Вредност на спорот неопределена

Се повикува тужената Сузана Реџеми да се јави во овој суд да ја достави сегашната адреса на живеење во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во спротивно, на истата ќе и биде одреден привремен старател кој ќе ги застапува нејзините интереси, во смисла на чл 83 од ЗПП, а во врска со чл.5 од Уставниот закон за спроведување на уставот

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XVI II бр 16/98

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, се води постапка по тужбата на тужителот Ештрефа Махмутовиќ од Скопје, застапувана од полномошникот адвокат Никола Додевски од Скопје, против тужените Момчило Нусрет и Зекири Ибиш, со непозната адреса на живеење.

Се повикуваат Момчило Нусрет и Зекири Ибуш, да се јават во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во судот или да ја достават својата адреса на живеење. Во спротивно, нивните интереси во постапката ќе ги застапува привремениот старател Борис Ношпал кој е одреден од страна на Меѓуопштинскиот Центар за социјална работа на Општините на град Скопје со решението бр 3020-357 од 22 X 1997 година, се до нивното јавување.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, X П. 3551/89 (570)

Пред овој суд е заведен спор по тужбата на тужителката Садета Актурк од Скопје, против тужениот Исмет Актурк, кој се наоѓа во Истамбул - Турција со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Исмет Актурк да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавување на огласот и во истиот рок да ја достави сегашната адреса на живеење.

До колку не се јави во определениот рок ќе му биде поставен привремен старател во смисла на чл.84 од ЗПП кој ќе ги застапува неговите интереси во постапката.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, II П бр. 3204/97 (748)

ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА

Пред Основниот суд во Битола во тек е постапка по предлог на предлагачите Мемедовски Акил и Мемедовски Нашил од с. Долно Ореово, Битола, за утврдување на исчезнатото лице Месикович Шабанова Зениш, за умрено.

Се повикува исчезнатата Месикович Шабанова Зениш последно место на живеење во Битола, на ул "Охридска" бр. 155, родена во с. Долно Ореово - Битолско, во 1900 година, која во 1955 - 1956 година се иселила во Република Турција, за чиј живот после иселувањето нема никакви вести, без одлагање да се јави во Основниот суд во Битола, простија бр. 40. Истовремено се повикува секое лице кое нешто знае за исчезнатата или за нејзиниот живот без одлагање да се јави на овој суд.

Доколку, рокот од 3 месеци од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" никој не се јави, судот ќе донесе одлука по предлогот за прогласување на исчезнатото лице за умрено.

Од Основниот суд во Битола, ВПП бр. 149/97 (91)

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Пред Основниот суд во Велес, во тек е постапка по предлог од предлагачот Слободанка Николова од Велес, и други за прогласување на исчезнатото лице Ѓурчинов Наќе од с. Белештевица - Велешко за умрено, кој во април 1976 година исчезнал во непознат правец и воопшто до денес не се јавува.

Се повикува исчезнатото лице Ѓурчинов Наќе од с. Белештевица, роден 01.IX.1891 година во с. Ореше - Велешко, како и секое друго лице што има сознание и податоци за неговиот живот, место на живеење или

смртта да се јави во Основниот суд во Велес или на привремениот старател Билјана Кожарова Гушева од Центарот за социјална работа Велес, во рок од 3 месеци од објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија".

Доколку во овој рок не се јави никој во Основниот суд во Велес или во Центарот за социјална работа исчезнатото лице Ѓурчинов Наќе ќе биде прогласен за умрен.

Од Основниот суд во Велес, ВПП. бр. 138/96. (90)

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Марјановиќ Марјан од Велес, ул. "Марксва" бр. 14/2-2, Велес, против тужената Марјановиќ Соња на привремена работа во Германија со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 60.000,00 денари.

Се повикува тужената да се јави во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да достави точна адреса и одреди свој полномошник. Во спротивно, судот по службена должност ќе и постави привремен застапник и ќе ги застапува нејзините права и интереси до окончување на постапката во судот.

Од Основниот суд во Велес, П.бр. 2634/97. (516)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред Основниот суд во Куманово се води парнична постапка за утврдување на сопственост по тужбата на тужителите Јакупи Џемаил и Јакуп од с. Јопате, против тужениот Сулејмани Авди со непознатото пребивалиште во СРЈ Вредност на спорот 1.000 денари.

Се повикува тужениот или било кое друго лице во рок од 30 дена да му достават на судот точна адреса или да назначат свој полномошник или старател. До колку никој во рок од 35 дена не се јави во судот и не му биде достапна адреса на тужениот, судот ќе му постави привремен застапник од редот на стручни соработници при овој суд.

Од Основниот суд во Куманово, V. П. бр.09-2288/97. (470)

ОСНОВЕН СУД ВО РАДОВИШ

Пред Основниот суд во Радовиш, се води спор за сопственост по тужбата на тужителот ДОО "Кооперант" од Радовиш, против тужената Атиже Ансур Хаджи Марифи, од Радовиш, сега со непозната адреса во постапка.

Стане повикува тужената Атиже Ансур Хажи Марифи од Радовиш, да се јави пред овој суд во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, да достави точна адреса или да определи полномошник кој ќе ја застапува во постапката.

По истекот на овој рок судот за привремен застапник ќе го постави лицето Мирјана Ристова судска приправник во Основниот суд во Радовиш, која ќе ги штити нејзините права и интереси до окончувањето на спорот.

Од Основниот суд во Радовиш, П.бр. 837/97 (433)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Адем Мустафа од Лафце, против тужената Хикмете Ферхат Кочи Мустафа од с. Лафце, сега во Република Албанија со непозната адреса.

Се повикува тужената Хекмете Мустафа од с. Лафце сегаво Република Албанија со непозната адреса да се јави во рок од 30 дена од објавувањето на огласот пред судот или одреди свој полномошник кој ќе ја застапува пред судот во постапката по овој предмет. Во спротивно, доколку во определениот рок не се јави пред судот или не обезбеди свој полномошник, судот преку ЦСР - Тетово, ќе бара поставување на привремен старател кој ќе се грижи за нејзините права и интереси до правосилното окончавање во постапката по предметот.

Од Основниот суд во Тетово, П бр. 4/98 (430)

Пред овој суд се води спор за законска издршка по тужбата на тужителите Дамевски Роберт и Сашко Дамевски, застапувани од законскиот застапник нивната мајка Дамевска Снежана од Тетово, против тужениот Дамевски Љубен од с. Мажучиште, Прилеп. Вредност на спорот 5 000 денари.

Се повикува тужениот Дамевски Љубен од с. Мажучиште, Прилеп во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во Основниот суд во Тетово, како тужен.

Доколку тужениот не се јави или не одреди свој полномошник судот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П бр. 678/97. (431)

Пред овој суд во тек е бракоразводна парница по тужбата на тужителот Етеми Сеадин од с. Слатина, против тужената Андреа Етеми родена Шпаид од Берлин.

Се повикува тужената да се јави во Основниот суд во Тетово или во рок од 30 дена постави полномошник, доколку тоа не го стори во определениот рок судот преку Центарот за социјални работи во Тетово ќе и постави привремен застапник кој ќе се грижи за нејзините права и интереси до правосилното окончавање на овој спор.

Од Основниот суд во Тетово, П бр. 29/98 (432)

Пред овој суд се води спор за сопственост по тужбата на тужителот Османи Рамадан, против Ристовски Душан, со непозната адреса во Сараево. Вредност на спорот 20 000,00 денари.

Се повикува тужениот да се јави пред овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно, судот ќе му постави привремен застапник кој ќе се грижи за неговите интереси до правосилното окончавање на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П бр. 1677/97 (466)

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за развод на брак по тужбата на тужителот Рухиде Шабани, родена Мемиши од с. Чивлик против тужениот Бесим Шабани од с. Добарце, а сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот да се јави на судот, да достави адреса или да овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка до нејзиното окончавање.

Во спротивно, судот преку центарот за социјална работа по истекот од 30 дена ќе му постави привремен застапник.

Од Основниот суд во Тетово, П бр. 1/98 (467)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за сопственост по тужбата на тужителот Целал Хевзи и Сами Хевзи и двајцата од Тетово, ул. "184" бр. 5, против тужените Јусуфи Назми и Јусуфи Јусуф од Тетово, а сега со непозната адреса во Турција.

Се повикуваат тужените да се јават на судот, да достават адреса или да овластат полномошник кој ќе ги застапува во оваа постапка до нејзиното окончавање. Во спротивно, по истекот на 30 дена од објавувањето на огласот судот преку Центарот за социјална работа во Тетово на тужените ќе им постави привремен застапник.

Од Основниот суд во Тетово, П бр. 1445/97. (468)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за измена на одлука за доделување на дете по тужбата на тужителот Али Љума од Тетово, ул. "180" бр. 12, против тужената Мељуш Љума од Тетово, а сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужената да се јави на судот, да достави адреса или овласти полномошник кој ќе ја застапува во оваа постапка до нејзиното окончавање. Во спротивно, по истекот на 30 дена судот преку Центарот за социјални работи Тетово ќе и постави привремен застапник.

Од Основниот суд во Тетово, П бр. 1611/97 (469)

Пред овој суд се води спор за развод на брак по тужбата на тужителот Фати Мемети од с. Одри, против тужената Микаела Бегал од Берлин - Германија, на непозната адреса.

Се повикува тужената да се јави во рок од 30 дена во Основниот суд во Тетово.

Доколку во овој рок истата не се јави, судот ќе и постави привремен старател кој ќе се грижи за нејзините права и интереси во постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П бр. 1658/97. (1038)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 31/97, на регистарска влошка бр. 3-02000353-000-01, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште на „ИНТЕРНЕСЕНЕЛ ПРОФЕШНАЛ ЛИНК“ д.о.о. Трговско друштво за трговија и услуги, експорт импорт Вилиам ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 59/2-2/2 - Скопје.

Новата промена гласи: „Интернешенел профешнал линк“ д.о.о. Трговско друштво за трговија и услуги, експорт импорт Вилиам Деловно трговски центар „Мавровска“ бр. 49, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 31/97. (15979)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 948/97, на регистарска влошка бр. 1-1675-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Друштвото со ограничена одговорност за сточарство и преработки „ОВЧЕ ПОЛЕ“ Св. Николе.

Промената на лице овластено за застапување Миладинов Благој - директор со неограничено овластување до надворешно трговското работење се разрешува досегашниот в.д. директор Вељанов Сребре.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 948/97. (16018)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 965/97, на регистарска влошка бр. 1-6781-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице и промената на седиште на Претпријатието за внатрешен и надворешен превоз со шпедиција „ТАРЗАН“ п.о. Св. Николе, ул. „11 Октомври“ бр. 33.

Досегашното седиште е на ул. „11 Октомври“ бр. 33 Св. Николе, ново седиште на фирмата е на ул. „Велько Влаховиќ“ бр. 42, Св. Николе.

Љубица Бошева од Св. Николе се запишува за директор и застапник во надворешно трговскиот промет со неограничени овластувања, а се брише Зоран Васев.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 965/97.
(16019)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег.бр. 980/97, на регистарска влошка бр. 1-8231-0, ја запиша во судскиот регистар промена на овластено лице на Производно услужно трговско претпријатие увоз-извоз „МАРГО“ п.о. Свети Николе, ул. „Скопска“ бр. 23.

Се брише Гоце Јанчев, директор и застапник без ограничување.

Се запишува Борјанка Коцева, директор и застапник без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег.бр. 980/97.
(16020)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Срег. бр. 2084/97, на регистарска влошка бр. 1-8237, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Претпријатието за трговија, услуги, увоз-извоз „ЛУНОНА“, е. Мусинци, Добрушево п.о. с. Мусинци, Добрушево.

Се разрешува од директор на претпријатието Александар Јанкуловски без ограничувања и се брише од судскиот регистар.

Се запишува за директор на претпријатието Бранкица Димитријевска на претпријатието без ограничувања и ќе го застапува претпријатието и во надворешно-трговското работење.

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 2084/97.
(16200)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Срег. бр. 2112/97, на регистарска влошка бр. 1-18427, го запиша во судскиот регистар зголемување на основната главница на Претпријатието за производство на текстилната конфекција и трговија „РОДОН“ експорт-импорт д.о.о. Битола, со п.о. Битола, ул. „Прилепска“ бр. 90-а.

Се зголемува основачкиот влог на основачот Гинис Спиридон кој обезбедува нов влог во пари во вкупна вредност од 30.000,00 дем, со кои 10.000,00 при уписот на измената во трговскиот регистар

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 2112/97
(16201)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 30/97, на регистарска влошка бр. 000056, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основна главница на Друштво за внатрешна и надворешна трговија Бернард Откер „Б.М.Д.“, Битола ДООЛ Битола, ул. „Гуро Гакович“ бр. 28.

Зголемување на основната главница на друштвото за внатрешна и надворешна трговија Бернард Откер Б.М.Д., Битола, ДООЛ со внесување на основно средство камион марка „Ман“ во вредност од 775.000,00 ден

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 30/97.
(16202)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Срег. бр. 2100/97, на регистарска влошка бр. 1-18564, ја запиша во судскиот регистар промената на име, основа, седиште, директор и проширување на дејноста на Претпријатието за производство, трговија и услуги „АС-ВИКИ“, увоз-извоз Битола, п.о. ул. „Студентска“ бр. 31 – Битола.

Се менува името на претпријатието за угостителство, производство, услуги и трговија „ГАГИ“ увоз-извоз Битола, п.о. во Претпријатие за производство, трговија и услуги „АС – ВИКИ“, увоз-извоз Битола, п.о.

Се менува седиштето од ул. „23-та“ бр. 9, во ул. „Студентска“ бр. 31, Битола. Се менува основачот: Истапува Градимир Живковиќ, пристапува Златко Митревски.

Се менува директорот Градимир Живковиќ и се назначува нов директор Златко Митревски со неограничено и полно овластување.

Дејноста се проширува уште со: 060601, 060602, 013400.

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 2100/97.
(16206)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Срег. бр. 2122/97, на регистарска влошка бр. 1-8208, ја запиша во судскиот регистар промената на Приватното претпријатие за производство, трговија и услуги „ДЕЈОФИЛ“, увоз-извоз Битола, со п.о. ул. „Гуро Гакович“ бр. 43.

Основач: Лоза Колевска, основач кој пристапува, истапува лицето Соња Макриејска.

Лице овластено за застапување: Му престанува овластувањето за застапување на Соња Макриејска и се брише од судскиот регистар како директор. За ново лице овластено за застапување во приватното претпријатие за производство, трговија и услуги „ДЕЈОФИЛ“ Битола, со п.о. се наменува Лоза Колевска, која ќе го застапува претпријатието во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет.

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 2122/97
(16207)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 35/97, на регистарска влошка бр. 000624, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Текстилната индустрија „МИКОТЕКС“ експорт-импорт Василиос Михос и др д.о.о. Битола, ул. „Пиринска“ бр. 90а

Се зголемува основната главница на друштвото со тоа што странскиот содружник Текстилната индустрија „МИКОТЕКС“ а.д. Науса, Р. Грција, вложува предмети во вредност од 24.269,17 дем.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 35/97.
(16208)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Срег. бр. 2255/97, на регистарска влошка бр. 1-8577, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Приватното претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало „АЗОТ“, увоз-извоз п.о. Битола, ул. „Прогрес“ бр. 5.

Му престануваат овластувањата за застапување на П.П. за производство, услуги и трговија на големо и мало „АЗОТ“ увоз-извоз Битола, П.О. на лицето Љупчо Димовски и во надворешно трговскиот промет и се брише од судскиот регистар како директор.

Лице овластено за застапување на претпријатието е лицето Сапо Димовски, директор и се овластува за застапување во надворешно-трговскиот промет.

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 2255/97.
(16209)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Срег. бр. 2227/97, на регистарска влошка бр. 1-6141, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Претпријатието за производство, промет на стоки на големо и мало и услуги „ГИШОН – КОМЕРЦ“ извоз-увоз Битола, П.О. Битола нас „Карпош“ бр. 8-3/3.

Се именува нов директор на претпријатието со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности лицето Миле Димовски од Битола, ул. „Димче Лахчански“ бр. 112 – Битола.

Миле Димовски, директор со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег бр 2227/97. (16210)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Срег бр. 2160/97, на регистарска влошка бр. 1-17643, го запиша во судскиот регистар Новинско-издавачкото претпријатие „НОВА ЗОРА“ Битола, п.о. ул. „Булевар 1-ви Мај“ бр 235 – Битола

Промена на лице овластено за застапување на Новинско-издавачкото претпријатие „НОВА ЗОРА“, Битола

Му престанува овластувањето за застапување на Талевски Пеце и се брише од судскиот регистар

Лице овластено за застапување е Добре Кековски, директор.

Проширување на дејност: – откуп на земјоделски производи 110903, 070129

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 2160/97. (16211)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2126/97, на регистарска влошка бр. 6-02000694-000-06, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП Автотакси „ФАДИЉ“ Фадил Сант Ариффи, ул. „378“ бр. 9 Скопје.

Фадил Сант Ариффи пристапува кон претпријатието.

Дејност: 060602.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во тој промет одговара лично со целиот свој имот.

Фадил Сант Ариффи, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2126/97. (16527)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2281/97, на регистарска влошка бр. 4-02000742-000-09, го запиша во трговскиот регистар организирањето на АД „Рудници и железарница „УСЛУГИ“ АД Скопје, ул. „16-та Македонска бригада“ бр 18.

Основачи се. Акционерски капитал по чл. 4 од Законот за испл. на л.д., траен влог на вработените, траен влог на Комерцијална банка АД Скопје, траен влог на ЈП „Македонски телекомуникации“ Скопје, траен влог на ЈП „Македонски пошти“.

Дејности: 100310, 100330, 110340, 110302, 110401, 011722, 011723, 011941, 020302, 04001, 060700, 060900, 080201, 080202, 090122, 090131, 090132, 100200, 100399, 110901, 110903, 110909, 120323.

Се запишува Стоименов Шпиро, извршен член во Одборот на директори со неограничено овластување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2281/97 (16528)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр. 2169/97, на регистарска влошка бр 6-02000705-000-06, го запиша во трговскиот регистар ТП Автотакси „ФАДИЛ“ Фадил Решат Абдулаи, ул. „Дижонска“ 21 бр 9 Скопје

Фадил Решат Абдулаи од Скопје

Дејност: 060602.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во тој промет одговара лично со целиот свој имот

Фадил Решат Абдулаи, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2169/97. (16529)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2060/97, на регистарска влошка бр. 6-02000750-000-09, го запиша во трговскиот регистар основањето на Кебапчилницата „БАЛКАН“ ТП, Скопје, Мустафа Садри Салихаси МЗ „Васил Главинов“ бр. 2/4, Скопје.

Дејност: 080190.

Управител Мустафа Салихаси од Скопје, ул. „Дижонска“ бр. 13/30.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во тој промет одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2060/97. (16530)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2006/97, на регистарска влошка бр. 6-02000737-000-01, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговец-поединец „ЦУЛИЈА“ ТП, Скопје Небахат Џемаил Круези – галантерија Бит пазар тезга бр. 976, Скопје.

Дејност: 070129.

Управител Небахат Круези од Скопје, ул. „Атанас Бабата“ бр. 2.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во тој промет одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2006/97. (16531)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2256/97, на регистарска влошка бр. 6-02000711-000-06, го запиша во трговскиот регистар основањето на Автотакси „ЦАН – ЦАН“ Туран Џељадин Суљчев ТП, ул. „Ефтим Спространов“ бр 16 Скопје

Дејност: 060602.

Истапува во свое име и за своја сметка, одговара со целиот свој личен имот

Туран Суљчев, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр. 2256/97 (16532)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 4395/97, на регистарска влошка бр 3-69719-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето Фонд за локални патишта на Општина „ГАЗИ БАБА“ Скопје, бул. „Александар Македонски“ бб, Скопје.

Основач е Советот на Општината „Гази Баба“ Скопје

Дејност: 100102.

Во правниот промет со трети лица фондот истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во тој промет одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 4395/97. (16533)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр. 2289/97, на регистарска влошка бр. 6-02000743-000-09, го запиша во трговскиот регистар основањето на Стопанска интересна заедница за промет со нафта и нафтени деривати „МАК БЕНЗ“ д.о.о. Скопје, ул. „Пролет“ бр. 14/2 Скопје.

Основачи се ППТУ „МИ – НА“ Петрол Винге – Битола, ППТУ „МОТОТРЕИД“ – Скопје, ППТУ „НИКО ПЕТРОЛ“ – Штип; ППТУ „МАКОИЛ КОМПАНИ“ – Скопје, ППТУ „КМР ПЕТРОЛ“ – Струга, ТП РИБНИЦА – Кавадарци, ППТУ „БУНАР“ Петрол – Гостивар, ПП „РАФИС КОМЕРЦ“ – Тетовско, ПП „ВАЈ КОМЕРЦ“ – Кичево, ПТУ „СТУДЈЕСА“ – Тетово, ППТУ „БАЛКАН – ЕКСИМ“ – Гостивар, ППТУ „САТЕЛИТ 2000“ – Куманово, ППУ „М и В“ – Петрол – Велес, ПТП „МК – КОМЕРЦ“ – Тетово, ППТУ „ПЕТРОЛ“ – Охрид, ППТ „МЕТАЛОПРОМЕТ“ – Струмица, ТПП „ЦРНА РЕКА“ – Кавадарци, ППТУ „ЕКО – ПРЕС“ – Тетово.

Дејности: 010500, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070127, 070132, 070140, 070150, 070223, 070224, 070225, 070230, 070240, 070250, 070260, 080112, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 110109, 110201, 110202, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110901, 110902, 110903, 110904, 110905, 110909; надворешно трговско работење. 070310, 070320, меѓународен транспорт, вршење агенциски работи во странство, меѓународна шпедиција, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија, реекспорт, слободни царински продавници, продажба на стоки од консигнационен склад, туристички услуги во странство, застапување на странски фирми и посредување во надворешно трговскиот промет.

Стопанската интересна заедница во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за сметка на членките, а за обврските во тој промет одговараат членките на заедницата солидарно.

Лице овластено за застапување е Наташа Тачевска, в д управител без ограничување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр 2289/97 (16534)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 5615/97, на регистарска влошка бр. 1-12601-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, седиште, основач, промена на дејност и лице овластено за застапување во внатрешен и надворешно трговски промет на Претпријатије за промет и услуги „АЛЖА“ д.о. Скопје, ул. „Боро Менков“ бр. 6/4-1.

Претпријатије за производство промет и услуги експорт-импорт „МОДЕЛ“ доо с. Требош, Желино.

Кон претпријатието пристапува: Садри Салиу а истапува: Поповска Лилјана.

Дејноста се проширува со: 012410, 012421, 012429, 060502, 080190.

Да се брише: Сузана Костиќ а се запишува: Садри Салиу како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5615/97. (16561)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 1631/97, на регистарска влошка бр. 1-46712-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште, основач, проширување на дејност и промена на статутарен застапник на Претпријатије за производство и промет „ЈУНАЛТЕД ЕКСПОРТ“ извоз-увоз д.о.о. Скопје, ул. „29 Ноември“ бр. 42 лок. 4 Скопје

Новото седиште на фирмата е на ул. „29 Ноември“ бр. 42 лок. 4 Скопје.

Од претпријатието истапува лицето Тантуровски Зоран од Скопје.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 080190, 080201

Се брише Тантуровски Зоран се запишува Крлевски Димитри како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1631/97 (16562)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 6460/97, на регистарска влошка бр. 1-54082-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатије за професионално оспособување и вработување инвалиди „НЕЛА – КОМЕРЦ“ д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Никола Парапунов“ бб Скопје

Се брише Лакота Нермин, се запишува Красниќи Басри.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6460/97. (16563)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 6157/97, на регистарска влошка бр. 1-40550-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатије за производство, услуги и трговија на големо и мало „ПАКО“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Дебарца“ бр. 42 Скопје.

Се брише Коста Симоновски, се запишува Павле Несторовски – директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6157/97. (16564)

Основниот стопански суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 5731/97, на регистарска влошка бр. 1-45109-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор и проширување на дејност на Претпријатије за производство, услуги и промет на големо и мало „НОМИНАЛ V“ извоз-увоз доо Скопје, ул. „Трифун Хацијанев“ бр. 20/1-11 Скопје.

Се брише Стојановски Илија, директор без ограничување, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Петрушевски Владо, директор без ограничување.

Дејноста се проширува со: 011312, 011314, 011316, 011320, 011419, 011420, 011521, 011522, 011526, 011527, 011793, 011799, 011832, 012820, 012830, 012901, 012909, 013400, 013500, 013901, 013909, 050100, 050209, 050301, 050302, 060502, 060503, 060601, 060602, 060803, 070114, 070131, 070219, 070221, 070223, 070225, 070226, 070229, 080190, 090121, 090123, 090124, 090129, 090139, 090140, 090183, 090189, 090209, 110301, 110302, 110303, 110402, 110403, 110404, 110620, 110902, 110904, 110905, 1120331, 120312, 130233.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5731/97. (16565)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 6062/97, ја запиша во судскиот регистар промената на назив и седиште, истапување и пристапување на основач, проширување на дејност и промена на лице за застапување на Претпријатије за производство, сервис и промет на големо и мало „ЛОТКА“ д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Капиштец“ број 23-а.

Новото седиште на фирмата е на ул. „Трпе Петревски“ бр. 6 Општина Кисела Вода.

Кон претпријатието пристапува лицето Стојанче Стајик

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 050100, 050201, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 110303, 060602.

Се брише Мирослава Стојановска се запишува Стојанче Стајик како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6062/97. (16566)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 6080/97, на регистарска влошка бр. 1-59646-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената во Производно трговско претпријатије „ФИЛЕ“ д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 23-а/1 Скопје.

Се брише: Фидовски Жарко.

Се запишува: Кекиќ Весна.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6080/97. (16567)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 5819/97, на регистарска влошка бр. 1-52841-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на Трговско претпријатие „СУМИТ МОТОРС СКОПЈЕ“ експорт-импорт Дистрибуција д.о.о. Скопје, ул. „Бела-сица“ 66 (Скопски саем) Скопје.

Новото седиште на фирмата е на Бул. „Октомври-ска револуција“ 66 Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5819/97. (16569)

Окружен стопански суд Скопје во Скопје со решението Срег. бр. 4846/96, на регистарска влошка бр. 1-44141-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Производно трговско услужно претпријатие „МЕРИЦИ ТРЕЈД“ експорт-импорт доо Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 5.

Се брише Катица Дичевска се запишува Јулијана Дичевска како нов директор.

Од Окружниот стопански суд Скопје во Скопје, Срег. бр. 4846/96. (16573)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 6088/97, на регистарска влошка бр. 1-51799-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатие за трговија и услуги „ЛИКОМ“ д.о.о. Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 74-а Скопје.

Се брише Татјана Јаневска се запишува Лилјана Авукатова како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6088/97. (16574)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 2169/97, на регистарска влошка бр. 4-63, го запиша во судскиот регистар вршењето на стопанска дејност на Ловечкото друштво „ЕЛЕН“ Кичево, Булевар „Ослободување“ бр. 8.

Вршење на стопанска дејност на Ловечко друштво „ЕЛЕН“ Кичево:

Дејност: 030004, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 080119, 080121, 070320, 070310.

Во правниот промет Ловечкото друштво ќе настапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања и одговара со својот имот со полна одговорност.

Претседател на Ловечкото друштво Блаже Димитриоски.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2169/97.

(16219)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 2126/97, на регистарска влошка бр. 1-19526, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Трговско-производствено претпријатие на големо и мало, увоз-извоз, угостителство и други услуги „КЛАДЕНЧЕ – М“ д.о.о. ул. „4-ти Јули“ бр. 135 – Кичево.

Промена на лице овластено за застапување на фирмата: Трговско-производствено претпријатие на големо и мало, увоз-извоз, угостителство и други услуги „КЛАДЕНЧЕ – М“ д.о.о. Кичево.

Се разрешува од должност досегашниот директор Милорад Вељаноски, му престанува овластувањето за застапување и во надворешно-трговскиот промет, и се брише од судскиот регистар.

За нов директор се именува лицето Младен Таневски, и ќе го застапува претпријатието и во надворешно-трговското работење.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2126/97.

(16220)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 2085/97, на регистарска влошка бр. 1-8798, ја запиша во судскиот регистар промената на основач, лице за застапување и седиште на Приватното претпријатие за производство, занаетчиство, услуги, трговија на големо и мало, увоз-извоз „Л-Б-КОМПАНИ“ п.о. Прилеп, ул. „Моша Пијаде“ бр. 273 – Прилеп.

Од претпријатието истапува лицето Топешки Слободан, му престанува овластувањето за застапување и во надворешно-трговското работење и се брише од судскиот регистар, како и основачот Зероски Стеван, како основач му престануваат сите права и обврски.

Во претпријатието пристапува лицето Џоџоски Ѓорѓи од Прилеп, ул. „Моше Пијаде“ бр. 273 – Прилеп, како основач и директор – лице овластено за застапување на претпријатието како и во надворешно-трговското работење.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2085/97.

(16221)

Основниот суд во Битола, со решението П. трег. бр. 20/97, на регистарска влошка бр. 000272, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главнина на Друштвото за производство, промет и надворешна трговија „И.П.Д.“ д.о.о. Драге Петрески, с. Големо Коњари – Прилеп.

Зголемување на основната главнина на Друштвото преку зголемување на влогот на содружникот Бригита Вурлф со внесување на основни средства во противвредност од 361.192 ден. по приложен извештај на овластен проценител.

Од Основниот суд во Битола, П. трег. бр. 20/97.

(16222)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 2097/97, на регистарска влошка бр. 1-11979, ја запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Угостителско-трговското претпријатие „АЗИР“ увоз-извоз, с. Велешта, п.о. Струга.

Промена на лице овластено за застапување на Угостителско, трговско претпријатие „АЗИР“ увоз-извоз с. Велешта, п.о. Струга.

Му престанува овластувањето на Аир Жута.

Лице овластено за застапување е Расим Жута – директор.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2097/97.

(16223)

Основниот суд во Битола, со решението П. трег. бр. 31/97, на регистарска влошка бр. 000, го запиша во трговскиот регистар дополнувањето на дејност на Трговец поединец за трговија на мало „ИРЕНА ГОЦЕ МИЦКОСКА“ – ТП Струга, ул. „Маркс – енгелсова“ бр. 32/1 – Струга.

Трговец поединец за трговија на мало „ИРЕНА ГОЦЕ МИЦКОСКА“ – ТП Струга, ул. „Маркс – енгелсова“ бр. 32/1 – Струга.

Дејности: 070123 – метални и електротехнички стоки, 070127 – бои, лакови и хемикалии, 070128 – книги, канцелариски материјал и прибор, 070140 – трговија на мало со возила и делови.

Од Основниот суд во Битола, П. трег. бр. 31/97.

(16224)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 2133/97, на регистарска влошка бр. 1-17789, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Производно-прометно и услужно претпријатие „КЕ КОМ“ увоз-извоз п.о. Струга, ул. „Први Мај“ бр. 3.

Се проширува дејноста на Производно-прометно и услужно претпријатие „КЕ КОМ“ увоз-извоз п.о. Струга уште со дејностите: 012201, 012322, 090140.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2133/97.

(16225)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 2134/97, на регистарска влошка бр. 1-5001, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Приватното трговско претпријатие на големо и мало „РИ-НИА“ увоз-извоз, Велешта.

Промена на лице овластено за застапување на Приватното трговско претпријатие на големо и мало „РИ-НИА“ увоз-извоз Велешта, и во надворешно-трговскиот промет.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2134/97.

(16226)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1749/97, на регистарска влошка бр. 6-02000443-0-0-0-01, го запиша во трговскиот регистар основањето на Ристовски Ристе Трајче на „ТП“ – „ДИЗ-НИЛЕНД“ штанд за промет со непрехранбени производи, ул. „Димитар Влахов“ бр. 14 – Велес.

Дејности: 070132.

Во правниот промет со трети лица, „ТП“ ќе настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет, ТП ќе одговара лично, со целиот свој имот.

Овластено лице за застапување во прометот е Ристовски Трајче од Велес, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1749/97.

(16519)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1835/97 на регистарска влошка бр. 6-02000592-0-0-0-01, го запиша во трговскиот регистар уписот на „ТП“ на Горгиева Лазар Биљана „ТП“ – „БИБА“ – Свекара, ул. „Владимир Назор“ бр. 26, Велес.

Дејности: 070114, 070132.

Во правниот промет со трети лица, ТП ќе настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во прометот, ТП ќе одговара лично со целиот свој имот.

Овластено лице за застапување е Горгиева Биљана, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1835/97.

(16520)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2058/97 на регистарска влошка бр. 6-02000724-0-0-0-09, го запиша во трговскиот регистар уписот на трговец поединец, Угостителство – кебапчилица „ЕЗ-МИНА“, ТП Ајдари Таип Вејсел, ул. „Ж. Брајкоски“ бб – Гостивар.

Основна дејност: 080129.

Трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка.

Трговецот поединец за обврските во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот

Овластено лице е Ајдари Вејсел, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2058/97.

(16521)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1763/97, на регистарска влошка бр. 6-02000336-0-0-0-06, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец поединец ТП „МУСЛИ“ авто такси, Есмир Веби Мусли, Бул. „Јане Сандански“ бр. 11-3/28 – Скопје.

Дејност: 060602 – превоз на патници со такси автомобили.

Управител и основач на ТП е Есмир Мусли од Скопје.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое

име и за своја сметка, а за обврските одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1763/97.

(16522)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1926/97 на регистарска влошка бр. 6-02000759-0-0-0-01, го запиша во трговскиот регистар уписот на трговец поединец ТП „ШНОЛА“ Радован Васо Маљковиќ, продажно место тезга бр. 2223 во пазарчето „Јане Сандански“ – Аеродром – Скопје.

Дејности: 070132 – бижутерија и галантерија.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување е Радован Маљковиќ, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1926/97.

(16523)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1761/97 на регистарска влошка бр. 3-02000758-0-0-0-09, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, промет и услуги „СМАРТ СИСТЕМИ СОФТВЕР, ХАРДВЕР И МРЕЖИ“ Лидија и др. д.о.о. – Скопје, Бул. „Климент Охридски“ бб.

Основачи се: Лидија Георгиева, Бул. „Кузман Јосифовски“ од Скопје.

Венцислав Чадиловски, ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 26 од Скопје

Дејности: 011231, 011741, 011710, 011721, 011722, 011723, 011729, 011799, 013400, 013909, 060105, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070124, 070123, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 080190, 090122, 090132, 090139, 110109, 110302, 110303, 110309, 110903, 110905, 110909, 110620, 120190.

Дејности во надворешно трговски промет: 070310, 070320, посредување, застапување на странски лица, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони склади, меѓународен транспорт и ипедиција.

Трговското друштво во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со својот имот.

Застапување: овластено лице за застапување во внатрешен и надворешен промет е Лидија Георгиева од Скопје, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1761/97.

(16524)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1772/97 на регистарска влошка бр. 6-02000647-0-0-0-06, го запиша во трговскиот регистар уписот на трговец поединец Превоз на патници „ХИСМЕТ – ТРАНС“ ТП, Хисмет Емин Хазири, Бул. „Македонско-Косовска Бригада“ 44/1 – Скопје.

Дејности: 060601 – превоз на патници во градски и приградски; 060602 – превоз на патници со такси автомобили; 060501 – превоз на патници во друмски сообраќај.

Управител: Хисмет Хазири од Скопје.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1772/97.

(16525)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2120/97 на регистарска влошка бр. 8-02000754-0-0-0-01, го запиша во трговскиот регистар основањето на аптека, Приватна здравствена организација – аптека „АДОНИС“ – Зорица д.о.о. ЕЛ, нас „Железара“ К-7 влез 1, лок. 1 – Скопје.

Основач. Зорица Синдилијева

Дејности: 130160, промет на лекови на мало, санитарски материјални средства и лековити супстанции, средства за детска и диетална исхрана, ортопедски помагала, прибори и медицински инструменти, средства за лична хигиена, дрогериска стока и чаеви.

Зорица Синдилијева, управител без ограничување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2120/97 (16526)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 2177/97, на регистарска влошка бр. 1-732, го запиша во судскиот регистар зголемувањето на откупен акционерски капитал на Акционерското друштво за градежништво, производство, трговија и угостителство „ИЛИН-ДЕН“ со п.о. Струга, ул. „Пролетерски бригади“ бр. 62-6.

Промени во структурата на основната главнина:

– Акционерски капитал (откупен) 906.770,00 ДЕМ., – Резервориран општествен капитал за акции со попуст, – 120.100,00 ДЕМ., – За Фондот за ПИОМ 73.150,00 ДЕМ., – Основен капитал – основна главнина 1.100.000,00 ДЕМ., на Акционерското друштво за градежништво, производство, трговија и угостителство „ИЛИНДЕН“ Струга со п.о.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2177/97.

(16227)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 2099/97, на регистарска влошка бр. 1-3422, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Претпријатие во приватна сопственост за трговија, угостителство и туризам „ДРАЈВЕР“ од Струга со п.о., ул. „Горѓи Горгон“ бр. 24.

Проширување на дејност на претпријатието во приватна сопственост за трговија, угостителство и туризам „ДРАЈВЕР“ Струга, п.о. како во прилог образец бр. 3.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2099/97.

(16228)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 2141/97, на регистарска влошка бр. 1-14596, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Приватно Трговско и угостителско претпријатие со увоз-извоз „ТАТРА – ПРОМ“ с. Мислешево Струга п.о. с. Мислешево – Струга.

Промена на лицето овластено за застапување на Приватното Трговско Угостителско Претпријатие со увоз-извоз „ТАТРА – ПРОМ“ с. Мислешево – Струга, п.о. со седиште во Струга

Директор со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности Нastosки Славејко

Во надворешно трговскиот промет директор со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности: Нastosки Славејко.

Му престануваат овластувањата за застапување на досегашниот директор Велјаноска Трајанка и се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2141/97.

(16229)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 2144/97, на регистарска влошка бр. 1-11380, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејностите на Производно, трговско и услужно претпријатие „АРБО-РИСТ“ – Струга, п.о. с. Боровец – Струга.

Дејности: 050301, 0503202, 090171 и 090209.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2144/97.

(16230)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 2168/97, на регистарска влошка бр. 1-2769, го запиша во судскиот регистар проширување на дејност на Претпријатието за производство, деловни услуги, трговија, проектирање и градежништво „ПРОМИНГ“ Струга со п.о. ул. „Моша Пијаде“ бр. 26.

Претпријатието за производство, деловни услуги, трговија, проектирање и градежништво „ПРОМИНГ“ Струга со п.о. ул. „Моша Пијаде“ бр. 26 врши проширување на дејноста така што покрај веќе запишаните дејности ќе ги врши и следните дејности: 012002, 0121130, 012142, 012321, 013030, 013050, 013400, 020110, 020140, 020302, 060501, 060502, 060503, 060803, 070124, 070223, 070225, 100101, 100103, 110303, 110304, 110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 110903, 110909.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2168/97.

(16231)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 2103/97, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, седиште, прош. на дејност, лице овластено за застапување и основач на Приватно-услужно претпријатие „НЕФА“ експорт-импорт – Струга п.о. с. Заграчани – Струга.

Во Услужно прометно претпријатие „П – МЕТИ“ од с. Бицево – Струга, се менува името на претпријатието.

Новото име гласи: Приватно услужно претпријатие „НЕФА“ с. Заграчани, Струга п.о.

Се менува седиштето на претпријатието од с. Бицево – Струга во с. Заграчани, Струга.

Се менува основачот во претпријатието. Истапува Нашир Положани, а пристапува Максоти Неџат од с. Заграчани – Струга.

Се менува и лицето овластено за застапување. Се разрешува директорот Нашир Положани, а се именува Максоти Неџат од с. Заграчани, кој ќе го застапува претпријатието во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет.

Во претпријатието се прошируваат следните дејности: 050209, 050301, 050302, 080112, 080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 090110, 090122, 090129, 090129, 090131, 090201, 090139, 090140, 090150, 012001, 0909129, 090131, 090201, 090209, 090131, 090131, 090201, 090139, 090140, 090150, 012001, 012002; Услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, реекспорт, констигација, скалдови на странски стоки, услуги на складирање на стоки.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2103/97.

(16232)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 2116/97, на регистарска влошка бр. 1-17752, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Приватно, трговско и услужно претпријатие „РИКИ – КОМПАНИ“ с. Окиси, п.о. – Струга.

Проширување на приватното трговско услужно претпријатие „РИКИ – КОМЕРЦ“ с. Окиси, п.о. – Струга. Дејност: 080190.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2116/97.

(16233)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2127/97, на регистарска влошка 2-594, ја запиша во судскиот регистар Задругата за трговија и производство „ОБИ-МАРКЕТ“ увоз-извоз с. Велешта Ц.О. с. Велешта – Велешта.

Основачи: Хани Хамди, Винца Бардул и Хани Ајруш.

Овластувања: Полни овластувања.

Вид и обем на одговорност: Полна одговорност.

Лице овластено за застапување: Хани Хамди.

Дејност: 070114, 070112, 070111, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080119, 080129, 080190, 080201, 080202, 070501, 060502, 060503, 060601, 060602, 013112, 013080, 012322, 012321, 012310.

Надворешно трговски промет: 070310, 070230; Малограничен промет; Застапување и посредување во промет на стоки и услуги; Продажба на стоки од кон-сигнациони складови на странски стоки и меѓународна шпедиција.

Од Основниот суд Битола - Битола, Срег. бр. 2127/97. (16183)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 604/97, на регистарска влошка 000709, го запиша во судскиот регистар запишувањето на трговец поединец (ТП) за Производство ЗОРАН Душан ВРШКОСКИ „АНГЕЛА“ ТП, Струга, ул. „Наум Наумоски Борче“ бр. 28, Скопје.

Дејности: 013072-Производство на бонбони и слатки, 013073 - Производство на кекс и сродни производи.

Во правниот промет со трети лица, истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот - лично

Овластен потписник - Зоран Вршкоски.

Од Основниот суд Битола - Битола, Срег. бр. 604/97. (16184)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 603/97, на регистарска влошка 000708, го запиша во судскиот регистар Трговец поединец-Трговија на мало ПОПЕСКИ НИКОЛА ДИМИТРИ, Вевчани, Вевчани т.п.

Трговец поединец - за трговија на мало ПОПЕСКИ НИКОЛА ДИМИТАРИ, Вевчани т.п.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070129.

Трговецот поединец, во прометот со трети лица настапува во свое име и за своја сметка и одговара со целиот свој имот.

Овластен потписник со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности ДИМИТРИ ПОПЕСКИ.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 603/97.

(16185)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 593/97, на регистарска влошка 000698, го запиша во судскиот регистар Трговец поединец за трговија Леко Јане Нединковски.

МАРЛБОРО Охрид, т.п. Охрид, ул. „Сирма Војвода“ бр. 2-в.

Основач: Леко Јане Нединковски од Охрид, ул. „Сирма Војвода“ бр. 2-в, Охрид.

Основачот за својата работа одговара со целокупниот свој имот.

Дејноста на трговец поединец е: 070144, 070132, 070219, 070129.

Трговец поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

Во правниот промет за своите обврски одговара со целокупниот свој имот со полна одговорност.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 593/97. (16186)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 587/97, на регистарска влошка 000687, го запиша во

судскиот регистар основањето Трговец поединец Петар Ефтим Јованов, т.п. Охрид, „Даме Груев“ 1/6 за услуги.

Се запишува: Трговец поединец Петар Ефтим Јованов т.п. Охрид, „Даме Груев“ 1/6 за услуги.

Дејност: 090171, 090179, 090201, 090202, 090209.

Трговец поединец има полни овластувања и за обврските одговара лично со целиот свој имот.

Овластен потписник е Славица Крстевска.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 587/97. (16187)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 588/97, на регистарска влошка 000686, го запиша во судскиот регистар Трговец-поединец Славица Стојна Крстановска т.п. Охрид, „Даме Груев“ 1/6 за услуги.

Се запишува: трговец поединец Славица Стојна Крстановска т.п. Охрид „Даме Груев“ 1/6, за услуги.

Дејност: 090171, 090179, 090201, 090202, 090209.

Трговец поединец има полни овластувања и за обврските одговара лично со целиот свој имот.

Овластен потписник е Славица Крстановска.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 588/97. (16189)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 576/97, на регистарска влошка 000682, го запиша во судскиот регистар Трговецот поединец за производство Фармакоски Перо Климе - „ФАРМАК“, Охрид Т.П. Охрид, ул. „11 Октомври“ бр. 30.

Основач: Фармакоски Климе.

Дејности: 011313.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица има полни овластувања, одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Битола - Битола, Срег. бр. 576/97. (16190)

Основниот суд Скопје I Скопје со решението Срег. бр. 6206/97 на регистарска влошка 1-62734-0-0-0 го запиша во судскиот регистар промена на фирма, седиште, основач, дејност и директор на Претпријатие за производство, градежништво, промет и услуги „ЗОГРАД 94“ експорт импорт д.о.о., ул. Антон Попов бр. 40, Скопје.

Истапува основачот Цавит Куртеши, а пристапува Зоран Младеновски.

Дејности: 012810, 050100, 050201, 050301, 050302.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6206/97. (16575)

Основниот суд Скопје I Скопје, со решението Срег. бр. 6128/97 на регистарска влошка 1-33695-0-0-0 го запиша во судскиот регистар промената на лице во Здравствена организација Аптека „Софија“ п.о. ул. „4 Јули“ бр. 2, Скопје.

Се запишува Миовска Јованка како директор без ограничување, а се брише Јовановиќ Сунчица.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6128/97. (16576)

Основниот суд Скопје I Скопје, со решението Срег. бр. 6237/97 на регистарска влошка 1-38458-0-0-0 го запиша во судскиот регистар промената на претпријатие за приватна сопственост за трговија на големо и мало „АДНАН КОМПАНИ“ ЦО увоз-извоз, Скопје.

Дејности: 050300, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060602, 090121, 090131, 090132.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6237/97. (16577)

Основниот суд Скопје I Скопје со решението Срег. бр. 6240/97 на регистарска влошка 1-62623-0-0-0 ја запиша промената на лице во услужно, трговско претпри-

јатие „ИСКРА 95“ увоз извоз ДОО Скопје, ул. Гиго Михајловски бр. 1/2-9, Скопје.

Да се брише Лидија Пендева а да се запише Ирина Милошевска како директор со ограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I Скопје, Срег. бр. 6240/97 (16578)

Основниот суд Скопје I Скопје, со решението Срег. бр. 6365/97 на регистарска влошка 1-66584-0-0-0 го запиша во судскиот регистар промената на седиште, зголемување на основачки влог и проширување на дејност на граѓанска штедилница д.о.о., ул. Даме Груев бр. 5, Скопје.

Дејности: 110109.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6365/97. (16580)

Основниот суд Скопје I Скопје со решението Трег. бр. 5516/97 на регистарска влошка 1-53697-0-0-0 ја запиша во трговскиот регистар промената на Трговско претпријатие „ГОМАС“ д.о.о. експорт импорт – Скопје, ул. Ѓорче Петров, бр.107-а.

Основач: Стефан Димкоски од Скопје ул. Исаија Мажевски бр. 42/1-14.

Гордана Мијалковска се именува за директор н.овластено лице за застапување во надворешно трговскиот промет.

Од Основниот суд Скопје I Скопје, Срег. бр. 5516/97. (16581)

Основниот суд Скопје I Скопје со решението Срег. бр. 5744/97 на регистарска влошка 1-24629-0-0-0 го запиша во судскиот регистар промена на основач на претпријатие за производство, трговија и услуги на големо и мало „СРБО МАК“ д.о.о. експорт импорт ул. Шарпланинска бр. 36, Скопје.

Истапуваат основачите Симиша Газибара и Томо Прелевиќ, а пристапуваат Бранко Терзиќ и Зорица Терзиќ

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5744/97 (16582)

Основниот суд Скопје I Скопје со решението Трег. бр. 2161/97 на регистарска влошка 6-02000624-000-06 го запиша во трговскиот регистар упис на трговско претпријатие на Рамадан Шефки Идриз, ТП „ПОТОК“ таксист, ул. „Т.Ц. Меруан“ бр.76, Тетово

Дејност: 060602-превоз на патници со такси автомобили; 060502-превоз на стоки во друмскиот сообраќај.

Рамадан Шефки Идризи одговара лично со целиот свој имот

Овластено лице на ТП „ПОТОК“ таксист е Рамадан Шефки Идризи Управител со неограничено овластување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2161/97 (16591)

Основниот суд Скопје I Скопје со решението Трег. бр. 1247/97 на регистарска влошка 8-02000664-000-01 го запиша во трговскиот регистар основањето на трговско друштво „АЛУПЛАСТ“ Друштво за производство, трговија и услуги-Јетмире д.о.о. ел. експорт-импорт, ул. нас. Млаки 66, Гостивар.

Основач-Јетмире Ајдини, с. Добри Дол општина Неготино.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските превземени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства Овластено лице во внатрешно и надворешно трговскиот промет Јетмири Ајдини како Управител без ограничување.

Дејности: 011010, 010942, 011311, 011314, 011319, 011320, 011810, 011831, 011832, 011941, 011949, 011990, 013500, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080210, 080202, 090181, 110309, 110909, 110301, 110303, 070310, 070320.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1247/97. (16592)

Основниот суд Скопје I Скопје со решението Срег. бр. 10132/95 на регистарска влошка 1-64102-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на приватно претпријатие како д.о.о. со право на вршење работи во надворешно трговски промет на претпријатие за трговија и услуги „ЉЕИЉА КОМЕРЦ“ д.о.о., ул. Гарсија Лорка, бр.3, Скопје.

Дејности: 013021, 013022, 013121, 013122, 013500, 012622, 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 110109, 110301, 110309, 110903, 110909, 070310, 070320 пограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија, СРЈ, продажба на стоки во слободни царински продавници продажба на стоки од консигнациони склади, реекспорт, застапување на странски правни и физички лица, комисион, меѓународен транспорт на стоки и патници, директор како и овластен застапник во надворешно трговскиот промет е Фадил Зенељи, д.о.о. Неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 10132/95 (16593)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 4190/97, на регистарска влошка бр. 1-9076-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за производство, промет, туризам и услуги „КОРЕН“ увоз-извоз ц.о. Скопје, Бул. „ЈНА“ бр. 63А/14.

Дејноста на претпријатието се проширува со: 060501, 060602.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 4190/97. (16767)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3175/97, на регистарска влошка бр. 1-35430-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основачи и лице овластено за застапување во внатрешен и НТП на Претпријатието за производство, услуги и промет на големо и мало „ВРБИЦА“ експорт-импорт ц.о. Скопје.

Истапува Светлана Ефтимова од 01.05.1997 година. Пристапува Делче Ефтимов.

Се брише Светлана Ефтимова, а се запишува Делче Ефтимов.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3175/97. (16768)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6228/97, на регистарска влошка бр. 1-10612-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за работи во градежништвото „ВИА ИНЖЕНЕРИНГ“ д.о.о. Скопје, ул. „Козле“ бр. 47-а.

Се брише: Љубомир Китановски.

Се запишува: Велимир Нешевски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6228/97 (16769)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6147/97, на регистарска влошка бр. 1-26027-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, седиште, основач и лице овластено за застапување на Услужно-прометното претпријатие увоз-извоз „ВЕКО – КОМЕРЦ“ д.о.о. Скопје, ул. „Народен Фронт“ бр. 23/4-3.

Услужно-прометно претпријатие увоз-извоз „ЈО-ЦИ“ д.о.о. Скопје, ул. „Видое Смилевски – Бато“ бр. 7/2. Кон претпријатието пристапува: Снежана Јовческа, а истапува: Веска Костадиновска. Да се брише: Миле Михајлоски, а се запишува Снежана Јовческа, како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6147/97. (16770)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3256/97, на регистарска влошка бр. 1-6396-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Мешовитото-акционерско друштво „ВИНЕР БРОКЕР ОСИГУРУВАЊЕ“ п.о. Скопје, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 59/1-13.

Се брише: Зоран Георгиевски, а се запишува: Сашо Соломонов како директор без ограничување. в.д.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3256/97. (16771)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1239/96, на регистарска влошка бр. 1-54173-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за трговија и услуги „ГАМС“ увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „Коста Новак-виќ“ бр. 42/4-17.

Се брише: Ѓорѓи Насуличев, а се запишува: Ацо Насуличев како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1239/96. (16772)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5869/97, на регистарска влошка бр. 1-12574-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Претпријатието за трговија на големо и мало „ХЕРМЕС – ТЕХНА“, експорт-импорт д.о.о. Скопје во мешовита сопственост, Градски сид, блок 3, локал 11 – Скопје.

Од претпријатието истапува лицето Јелена Ноциќ од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5869/97. (16773)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6073/97, на регистарска влошка бр. 1-15620-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за производство, промет и проектирање „ФЕРОВИКИНГ“ увоз-извоз д.о.о. с. Трубарево – Скопје.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 011941, 011949, 050301, 050302, 090129, 090189, 110404.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6073/97. (16774)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 6127/97, на регистарска влошка бр. 1-56722-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за производство, промет и услуги „МАРИСТ ЕКСКЛУЗИВ“ експорт импорт д.о.о., ул. „29 Ноември“ бр. 18, Скопје.

Кон претпријатието пристапува лицето Славчо Видински и Снежана Видинска.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012624, 012691, 012699, 012830, 013400.

Се брише Владимир Илиќ, а се запишува Славчо Видински како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6127/97. (16719)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 5844/97, на регистарска влошка бр. 1-41394-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор во Претпријатието за трговија со опрема за спорт, лов и риболов „ИНТЕРСПОРТ“ ц.о. ул. „Христо Чернопеев“ бр. 7-б, Скопје.

Се брише Стојановска Јагода се запишува Стојановски Драги како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5844/97. (16720)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 6027/97, на регистарска влошка бр. 1-53478-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ДУВАЛ“ експорт-импорт доо с. Визбегово, Скопје.

Претпријатие за транспорт на стоки во друмскиот сообраќај – внатрешен и надворешен, производство, трговија и услуги „ДУВАЛ“ експорт-импорт ДОО с. Визбегово бб, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6027/97. (16721)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 5879/97, на регистарска влошка бр. 1-10669-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач во Претпријатието за промет „БИКОМ“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Триглавска“ бр. 23, Скопје.

Истапува основачот Цхасиотис Иоаннис.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5879/97. (16722)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 5787/97, на регистарска влошка бр. 1-58078-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, седиште, основач и лице овластено за застапување во внатрешен промет и НТР и проширување на дејноста во Претпријатието за трговија и услуги „ХАЈАЛ“ ДОО експорт-импорт, ул. „Христо Чернопеев“ бр. 24, Скопје.

Претпријатие за туризам и угостителство „ИНТЕР-НЕШНЕЛ ВОРЛДВАЈД СЕРВИС“ ДОО експорт-импорт, Скопје, ул. „Мито Хадивасилев – Јасмин“ бб, Скопје. Кон претпријатието пристапува: Катерина Поп Јанева а истапува: Енис Хилми и Сузана Фиданова. Дејноста се проширува со: 080111, 080112, 080119, 080121, 080129, 090181, 090182, 090189, 090209, 110109, 110202.

Се брише: Сузана Фиданова а се запишува: Иванчо Поп Јанев како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5787/97. (16723)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 6143/97, на регистарска влошка бр. 1-44234-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на назив, седиште, основач, дејност и директор во Производното, трговското услужно претпријатие „НАЦИ“ експорт-импорт д.о.о. с. Каменјане – Каменјане.

Истапува основачот Мустафи Цеваир, а пристапува Бџули Амет.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 011315, 011390, 011941, 011949, 012142, 012310, 012429, 012614, 012810, 013021, 013050, 013099, 020140, 020201, 020202, 050100, 050209, 060503, 060602, 090140, 090160, 090181, 110109, 110301, 110304, 110404.

Дејноста во НТП се проширува со: меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција,

услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство.

Се брише Мустафи Цеваир, се запишува Бељули Амет – директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6143/97. (16724)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 6219/97, на регистарска влошка бр. 1-47881-0-0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето на основач во Претпријатието за услуги, шпедиција и транспорт „САМ-ВЕЛ-КОМПАНИ“ увоз-извоз ПО ул. „С. Несторовски“ бр. 61, Кавадарци.

Кон претпријатието за услуги, шпедиција и транспорт „САМ-ВЕЛ-КОМПАНИ“ увоз-извоз ПО Росоман ул. „С. Несторовски“ бр. 61, Кавадарци пристапува како основач Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „СЛОМИХ“ ЦО увоз-извоз с. Росоман, Кавадарци.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6219/97. (16725)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 6101/97, на регистарска влошка бр. 1-16308-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширување на дејноста во Претпријатието за производство, трговија и увоз-извоз „БЕРЕДА“ д.о.о. ул. „Ило Костов“ бр. 31, Кавадарци.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 011311, 020110, 030001, 040001, 050100, 050201, 050302, 060501, 060502, 060503, 060602, 080112, 080190, 090121, 090122, 090123, 090129, 090131, 090132, 090139, 090150, 090160, 090189, 090209, 110302, 110404.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6101/97. (16726)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6225/97, на регистарска влошка бр. 1-69720-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието за вработување на инвалиди и запишување право на вршење работи во надворешниот промет на Претпријатието за производство, трговија, рехабилитација и вработување на инвалиди „РИВ – КОМЕРЦ“ д.о.о. експорт-импорт Куманово, ул. „АВНОЈ“ бр. 151.

Претпријатието е основано со акт за основање од 25.10.1997 год., а основач е Параскева Ристовска од Скопје и Александар Величковски од Куманово.

Дејности: 012511, 012513, 012514, 012516, 012521, 012522, 012523, 012524, 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 012624, 012691, 012699, 013041, 013043, 013400, 020140, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080202, 070212, 070213, 070214, 070219, 090150, 090172, 110109, 110309, 110903, 110909, 130233; надворешен промет: 070310, 070320, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, шпедиција и констигнација, туристички услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет: Албанија, Грција, Бугарија и Југославија.

Претпријатието во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските спрема трети лица одговара со целиот имот.

Лице овластено за застапување во правниот промет е Александар Величковски, директор без ограничување во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6225/97. (16727)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 10483/95, на регистарска влошка бр. 1-64063-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост и запишување на правото на вршење работи во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ЈОМИ – ТРЕЈД“ д.о.о. извоз-увоз Куманово, н. „Ајд. Чешма“ бр. 124 Куманово.

Претпријатието е основано со акт бр. 1 од 04.04.1995 год., а основач е Јонче Тодоров.

Дејности: 012310, 012321, 013050, 020140, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 110309, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица, претпријатието настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во тој промет одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Јонче Тодоров, директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 10483/95. (16728)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2008/97, на регистарска влошка бр. 6-02000622-000-01, го запиша во судскиот регистар ТП „ИЛИНДЕН“ – мешовита продавница Благница Јаким Стојчевска с. Опила, Крива Паланка.

ТП е основано со изјава од 4.09.1997 год., а основач е Благница Јаким Стојчевска од с. Опила, Крива Паланка.

Дејности: 070111, 070112, 070114, 070129.

Во правниот промет со трети лица трговец поединец настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во тој промет одговара лично со целиот свој имот.

Во внатрешниот промет се запишува Благница Јаким Стојчевска, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2008/97. (16729)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2067/97, на регистарска влошка бр. 6-02000675-000-01, го запиша во судскиот регистар основањето на Продавницата за училишна опрема Бујаре Бајрам Бала „ЛОНИ“ ТП, Дебар, ул. „Велько Влаховиќ“ бр. 16.

Основач е Бујаре Бајрам Бала од Дебар, управител на ТП.

Дејности: 070128, 070129.

Трговец-подинец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во тој промет одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2067/97. (16730)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1622/97, на регистарска влошка бр. 6-02000581-000-01, го запиша во судскиот регистар основањето на трговец-подинец Колонијална продавница „ПИКАНТ“ Никола Димитар Јаневски ТП Гевгелија, ул. „Гевгелиски партизански одреди“ бб.

Основач е Никола Јаневски од Гевгелија.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114.

Во правниот промет со трети лица трговецот подинец истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во тој промет одговара лично со ситот свој имот.

Управител е Никола Јаневски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1622/97. (16731)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Рег. бр. 2525/97, на регистарска влошка бр. 3-02000979-000-01, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Претпријатието за производство и трговија на големо и мало надворешна трговија и деловни услуги „ЕДЕЛВАИС“ ц.о. Скопје ул. „Горче Петров“ ламела 1/2 – приземје.

Кон претпријатието пристапува Стојан Ивановски.
Дејности: 070129, 070132, 070229, 070250, 0703, 070310, 070320.

Трговското друштво во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка

Трговското друштво за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Се брише Филка Ивановска, а се запишува Анкица Неделковска како управител без ограничување.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Рег. бр. 2525/97. (19343)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Рег. бр. 6998/97, на регистарска влошка бр. 1-54224-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Новинско издавачкото претпријатие „СВЕТ“ А.Д. ц.о. Бул. „Јане Сандански“ 27/14, Скопје.

Се брише Софкаровска Виолета, а се запишува Софкаровски Душко како директор без ограничување.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Рег. бр. 6998/97. (19344)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Рег. бр. 6169/97, на регистарска влошка бр. 1-13215-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Претпријатието за промет и услуги „АСТРА-ИМПЕКС“ експорт-импорт д.о.о. п.о., ул. „Волоградска“ бр. 2/4-6, Скопје.

Истапува основачот Петар Илиќ, а пристапува Горан Поповски од Скопје.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Рег. бр. 6169/97. (19345)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Рег. бр. 6789/97, на регистарска влошка бр. 1-61710-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, фирма, основач и лице овластено за застапување на Претпријатието за трговија на големо и мало, увоз-извоз „САБИТ-КОМЕРЦ 95“, с. Миладиновци, Скопје.

Новиот основач е Сабит Аслани со непроменет влог.

Овластено лице за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Аслани Сабит – директор без ограничување.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Рег. бр. 6789/97. (19346)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Рег. бр. 6762/97 на регистарска влошка бр. 1-20396-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за трговија на големо и мало „ЦРЕШОВО ТОПЧЕ“ д.о.о. извоз-увоз Црешево, Скопје.

Се брише Стојковски Велко.

Се запишува Стојковски Блаже.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Рег. бр. 6762/97. (19262)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Рег. бр. 6890/97 на регистарска влошка бр. 1-45939-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Производното услужно претпријатие „AS+AC-2C“ ц.о. експорт-импорт, ул. „11 Октомври“ бр. 46, Скопје.

Кон претпријатието пристапува Стојановски Стојко а истапува Стевановиќ Славица и Стојановска Милица.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Рег. бр. 6890/97. (19263)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Рег. бр. 6964/97 на регистарска влошка бр. 1-11348-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за производство и промет на големо и мало, „КРОМАК“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Трифун Хаџи Јанев“ бр. 12-3/8, Скопје.

Од претпријатието истапува Барлаковска Даниела.

Се брише Барлаковска Даниела, се запишува Митковски Градимир.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Рег. бр. 6964/97. (19264)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Рег. бр. 6536/97 на регистарска влошка бр. 1-24860-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Друштвото за вршење на интелектуални услуги „МАККОМ“ д.о.о. ц.о., ул. „Лазар Личеновски“ бб., Скопје.

Се брише Костадин Ефтимов како в.д. директор без ограничување.

Се запишува Костадин Ефтимов како директор без ограничување.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Рег. бр. 6536/97. (19265)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Рег. бр. 909/97 на регистарска влошка бр. 1-67262-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште и основач на Зоран сервис Центар за изработка на фотографии, гравирање и печатење д.о.о. увоз-извоз, ул. „Ленинова“ бр. 75, Скопје.

Зоран Сервис Центар за изработка на фотографии, печати, гравирање и печатење д.о.о. увоз-извоз, ул. „Даме Груев“ 16-4/6.

Пристапува основачот производно услужно претпријатие „ТОМАЗ“.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Рег. бр. 909/97. (19266)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Рег. бр. 6432/97 на регистарска влошка бр. 1-31193-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на име, основач, седиште и директор на Претпријатието за трговија на големо и мало „ГОЛД БАК – ФАРМАЦИЈА“ д.о.о., Скопје.

Се менува името на претпријатието во Претпријатие за трговија на големо и мало „ГОЛД БАК-ФАРМАЦИЈА“ д.о.о. експорт-импорт.

Се менува досегашното седиште на ул. „Гуро Стругар“ 15-а, Скопје, се менува на ул. „Периша Савелиќ“ бр. 4

Истапуваат основачите: Александар Цингарски и Младен Цингарски, во претпријатието пристапува Ристе Димитров.

Од должноста директор се разрешува Александар Цингарски, се именува Ристе Димитров како директор без ограничување, на ул. „Чедомир Кантарџиев“ бр. 20, Скопје.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Рег. бр. 6432/97. (19267)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Рег. бр. 4295/97 на регистарска влошка бр. 1-17042-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за трговија на големо и мало „МАКО-ФАРМ“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Востаничка“ бр. 59, Скопје.

Дејноста на претпријатието се проширува со следната дејност. 110202

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Срег бр 4295/97 (19268)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 7035/97 на регистарската влошка бр 1-49902-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Услужното претпријатие „МАГАТ“ д.о.о. Плоштад Македонија бб, Скопје

Дејноста се проширува со 070111, 070112, 070114, 070124, 070125, 070126, 070131, 070213, 070222, 070224, 070226, 070229, 080113, 080121, 080129, 090201, 090202.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Срег бр 7035/97 (19269)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр 2606/97, на регистарската влошка бр 6-02001163-000-01, го запиша во трговскиот регистар основање Трговија на мало Јулијана Никола Димковска „ИВАНА“ ТП ул. „Радњанска“ бр. 65, Демир Капија.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, леб, печиво, млеко и млечни производи, зеленчук, овошје и преработка, месо, живина, риба и месни преработки, разни животни продукти, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка на фирмата, лично со целиот имот.

Јулијана Димковска, управител.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Трег бр. 2606/97 (19766)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр 2586/97, на регистарската влошка бр 6-02001140-000-06, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец поединец Зоран Тихомир Стојанов, Трговец поединец за превоз на патници со такси автомобили ТП „СТАРС“ ул. „Димо Хаџидимов“ бр 122, Скопје

Дејности 060602, 060502, 060503

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во правниот промет со трети лица одговара со целиот имот.

Лице овластено за застапување е Зоран Тихомир Стојанов, управител без ограничување.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Трег бр. 2586/97 (19767)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр 2311/97, на регистарската влошка бр 6-02000805-000-06, го запиша во трговскиот регистар упис на трговец поединец авто такси „ЈУНИОР ЗОКИ“ Ипша Фрањо Зоран ТП бул. „Јане Сандански“ бр 106-13, Скопје

Основач Ипша Фрањо Зоран од Скопје

Дејности 060602, превоз на патници со такси автомобили

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати одговара со целиот имот и средства

Ипша Фрањо Зоран управител на ТП без ограничување

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Трег бр 2311/97 (19768)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр. 2427/97, на регистарската влошка бр 6-02001139-000-06, го запиша во трговскиот регистар упис на трговец поединец авто таксист „СВЕТЛАНА“

Влатко Симеон Богданов „Арх Никола Добровиќ“ 3/2-12, Скопје

Седиште „Арх Никола Добровиќ“ 3/2-12, Скопје. Основач: Влатко Богданов.

Дејности: 060602, 060609, 060601, 060501, 060502

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Управител Влатко Богданов.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Трег бр. 2427/97 (19769)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр 2320/97, на регистарската влошка бр. 6-02001135-000-01, го запиша во трговскиот регистар основањето на Мини маркет „МИМИ“ Тп Мирјана Темо Пеновска, бул. „Јане Сандански“ бр 7, Скопје

Трговецот поединец е основан со пријава за основање на ТП од 03.11.1997 год., дадена од основачот Мирјана Пеновска

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070129.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот имот.

Управител на ТП е Мирјана Пеновска со неограничени овластувања

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Трег бр. 2320/97 (19770)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр 2707/97, на регистарската влошка бр. 6-02001155-000-06, го запиша во трговскиот регистар на трговец поединец Бранислав Борис Седлоски, „Б-С“ ТП таксист „Коста Новаковик“ бб. Скопје

Управител Бранислав Борис Седлоски.

Дејности. 060602, превоз на патници со такси автомобили.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во правниот промет трговецот поединец со трети лица одговара со целиот имот

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Трег бр. 2707/97. (19771)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр. 6774/97, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста во внатрешен промет на Рударски институт „ЗАВОД ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА И РАБОТНАТА ОКОЛИНА“ д.о.о. бул. „Јане Сандански“ бр. 113, Скопје.

Дејности: 1105, 11050, 110500, 1106, 11061, 110611, 110612, 11062, 110620.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Срег бр. 6774/97. (19394)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр. 2531/97, на регистарската влошка бр. 6-02001068-000-06, го запиша во трговскиот регистар основање на Трговец поединец авто такси „НАЗИФ“ ТП Назиф Беџет Абазии „П Македонска Бригада“ 80/2-13, Скопје.

Дејности: 060602, 060501, 060502, 060503, 060601, превоз на патници со такси автомобили, превоз на патници во друмскиот сообраќај, превоз на стока во друмскиот сообраќај, услуги во друмскиот сообраќај, превоз на патници во градскиот и приградскиот сообраќај.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот имот.

Управител: Назиф Абазии.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Трег бр. 2531/97 (19772)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2613/97, на регистарската влошка бр. 6-02001151-000-01, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП „ИЛИНДЕН“ Детелинка Санде Златковска ул. „Илинденска“ бр. 39, Крива Паланка.

Пристапува кон претпријатието Детелинка Санде Златковска.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070129.

Во правниот промет со трети лица ТП истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во прометот ТП одговара со целиот имот.

Детелинка Санде Златковска, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2613/97. (19773)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2598/97, на регистарската влошка бр. 6-02001157-000-01, го запиша во трговскиот регистар упис на трговец поединец ТП „ГОРЃИ“, колонијал Силвана Ратко Крстевска, с. Гиновци, Општина, Ранковце.

ТП „ГОРЃИ“ е основано со изјава бр. 1 од 27.11.1997 година, а основач е Силвана Ратко Крстевска.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070129, леб, млеко и млечни производи, зеленчук, овошје и преработки, преработки на месо и риба, разни жив. прод. алкохолни пијалоци и производство, тутун и др. непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати со трети лица трговецот поединец одговара со целиот имот.

Во внатрешени промет се запишува Силвана Крстевска, урпавител без ограничување.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2598/97. (19774)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2580/97, на регистарската влошка бр. 6-02001046-000-01, го запиша во трговскиот регистар упис на трговец поединец Парфимерија „МАРТИНА-2000“ ТП Бисерка Владимир Чукниева ул. „Благој Горев“ бр. 80, Велес.

Дејности: 070132, 070122, 070129, друга трговија со мешовити стоки, парфимериски производи, бижутерија, цвеќе, кожна галантерија, тутун и други непрехранбени производи, парфимерија.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет одговара лично, со целиот имот.

Овластен потписник е Бисерка Чукниева, управител, без ограничување.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2580/97. (19775)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2601/97, на регистарската влошка бр. 6-02001143-000-01, го запиша во трговскиот регистар уписот на трговец поединец Штанд за трговија на мало „ЕНЕР“ Рамадан Шериф Кариманов ТП Мл. „Димитар Влахов“ бр. 14, Велес.

Дејности: 070122, 070132, трговија на мало со обувки, кожа, гума и пластика.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара со целиот имот.

Овластен потписник е Рамадан Кариманов, управител без ограничување.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2601/97. (19776)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2633/97, на регистарската влошка бр. 6-02001147-000-09, го запиша во трговскиот регистар упис на трговец поединец Снег-бар „М-Р БИН“ Вера Тодор Трајковска ТП ул. „Владимир Назор“ бр. 8, Велес.

Дејности: 080190, други угостителски, услуги-снег-бар.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во правниот промет трговецот поединец со трети лица одговара лично со целиот имот.

Овластен потписник Вера Трјковска, управител без ограничување.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2633/97. (19777)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 586/97, на регистарска влошка бр. 1-662-000-01, го запиша во трговскиот регистар трговецот поединец Алексо Никола Пеншов Пробиштип тп „Плавница“ бр.33.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150.

Одговорност: Неограничени овластувања, полна одговорност со целиот свој имот.

Алексо Никола Пеншов, овластен потписник.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 586/97.

(19673)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 573/97, на регистарска влошка, бр. 6-649-000-01, го запиша во трговскиот регистар Трговец поединец Влатко Спасо Ценков тп Радовиш ул. „Благој Туфанов“ бр.31.

Се упишува Трговецот поединец Влатко Спасо Ценков тп Радовиш ул. „Благој Туфанов“ бр.31.

Дејности: 020201, 020202.

Трговецот поединец истапува во свое име и за сметка на фирмата.

Трговецот поединец одговара за своите обврски лично со целиот свој имот.

Овластен потписник на трговецот поединец е лицето Влатко Ценов од Радовиш.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 573/97.

(19674)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 591/97, на регистарска влошка, бр. 6-667-000-01, го запиша во трговскиот регистар Трговец поединец Назифе Усеинова Сулиманова т.п. с.Аликоч, Радовиш.

Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 070132.

Основач: Назифе Сулиманова.

Одговорност: во свое име и за сметка на фирмата.

Овластен потписник: Назифе Сулиманова.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 591/97.

(19675)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 616/97, на регистарска влошка, бр. 6-692-000-12, го запиша во трговскиот регистар Трговец поединец Благој Станомир Дунгевски тп ул. „Јане Сандански“ бр.17 Берово.

Основач: Блажо Дунгевски

050100.

Одговорност: Неограничени овластувања, лично со целиот свој имот.

Овластен потписник Блажо Дунгевски.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 616/97.

(19676)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 613/97, на регистарска влошка, бр. 1-689-000-09, го запиша во трговскиот регистар Јавното трговско друштво за угостителство и промет Александар и Драган Мафкови „МАФ – МАФ“ јтд ул. „Киро Минанов“ бр. 27/15 Струмица

Содружници: Мафков Александар и Драган.

Дејност: 080121, 080129, 080190, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања, а за обврските сторени во правниот промет одговара со целиот свој имот и солидарно.

Мафков Александар – управител без ограничување

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 613/97.

(19677)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 614/97, на регистарска влошка, бр. 6-690-000-01, го запиша во трговскиот регистар Трговец поединец Сапунчиева Ристо Валентина тп с Вељуса к.б. 272 Струмица.

Дејности: 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 070150

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за сметка на фирмата, а за обврските сторени во тој промет одговара лично со целиот свој имот.

Овластен потписник со неограничени овластувања е Валентина Ристо Сапунчиева кој одговара за превземните обврски, лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 614/97.

(19678)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2704/97, на регистарската влошка бр. 6-02001153-000-06, го запиша во трговскиот регистар основање на Трговец поединец авто такси „ВЕ-КО“ Коцевски Вељан Венко „ТП“ Ком.УЗУС К3-69 – Велес.

Дејности: 060602, превоз на патници со такси автомобили.

Овластувања и одговорности: трговецот-поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски одговара лично, со целиот свој имот.

Овластен потписник Коцевски Венко – управител, без ограничување.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2704/97.

(19778)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6885/97, на регистарската влошка бр. 1-53012-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатие за промет, услуги и туризам „М.С.М.“ експорт-импорт ДОО, ул. Коста Новакоски бр. 18/1-9 Скопје.

Се брише како лице овластено за застапување Тоневски Сашо, а се запишува Илиќ Миодраг како директор без ограничување.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6885/97.

(19779)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6560/97, на регистарската влошка бр. 1-27683-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената ЗЕКА – КОМЕЦ експорт-импорт ЦО Трговско претпријатие за промет на големо и мало ул. Хамил Хамитовиќ бр. 29 Скопје.

Пристапува кон претпријатието Зекирија Азиза.

Се брише лицето од директор Азиза Зекирија.

Се запишува лицето Азиза Седат како директор.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6560/97.

(19780)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7146/97, на регистарската влошка бр. 1-66589-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Претпријатие за трговија на големо и мало „ГОЛУБАН“ ДОО експорт импорт од Скопје, ул. Разловечко востание бр. 24/32.

Дејности: 080201, 080202, 090171, 090183, 090189, 110301, 110302, 110303, 110903, 110905, 120311, 120312, 120362, 120303, 012321, 012322, 012323, 012324, 012421, 012429, 013041, 013042, 013043, 013400, 013500, 020110, 020121, 020131, 020140, 020201, 020202,

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7146/97.

(19781)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6903/97, на регистарската влошка бр. 1-9571-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатие за производство промет и услуги „ЛАБОР – ИНЖЕНЕРИНГ“ ДОО Скопје ул. Михаил Чаков бр. 7-3/1 Скопје.

Се брише Зорица Лазарева, а се запишува Борис Лазарев како директор без ограничување.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6903/97.

(19782)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6012/97, на регистарската влошка бр. 1-5805-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и директор на Претпријатие за инжињеринг кооперација и трговија на големо и мало „ХИДРОМАТИК“ Д.О.О. Скопје, ул. „Коце Металец“ бр. 2-в/2 Скопје

Кон претпријатието пристапува лицето Илијевска Марија од Скопје.

Се брише Настоски Славјан се запишува Илијевска Марија како нов директор.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6012/97

(19783)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6435/97, на регистарската влошка бр. 1-52607-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, седиште, лице и основач на Производно трговско претпријатие „ФАТОН СОНС ЛТД“ експорт-импорт Скопје ул. „152-а бис“ бр. 34 Скопје.

Новиот назив на претпријатието гласи: Претпријатие за производство, промет и услуги „МАК – АСИА“ експорт-импорт ДОО Скопје, ул. „171“ бр. 35 Скопје.

Кон претпријатието пристапува Асани Ризах а застапува Исмаили Фатон. Се брише Исмаили Фатон а се запишува Асани Ризах како директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6435/97.

(19784)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2568/97 на регистарска влошка бр. 8-02001112-000-01, го запиша во трговски регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги „МАГНО-ЛИЈА“ – Огњановски ДООЕЛ експорт-импорт, ул. „Никола Русински“ бб., Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110301, 110902, 110903, 110905, 110909, 080111, 080112, 080114, 080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 060501, 060502, 060503, 070310, 070320, посредување, реекспорт, консигнација, застапување на странски фирми, лизинг, приредување на меѓународни саеми и изложби; шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници во патниот сообраќај, туристички работи во странство.

Во правниот промет со трети лица, друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Овластено лице за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е лицето Марјан Огњановски, управител без ограничување.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2568/97. (19233)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2640/97 на регистарска влошка бр. 6-02001108-000-06, го запиша во трговски регистар основањето на Трговец-поединец авто-такси „САНДРА“ ТП Злате Борис Каревски, ул. „1010“ бр. 19, Скопје.

Дејности: 060602, 060501, 060502, 060601.

Управител Злате Каревски од Скопје ул. „1010“ бр. 19.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2640/97. (19234)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2529/97 на регистарска влошка бр. 6-02001034-000-06, го запиша во трговски регистар основањето на Трговец-поединец авто-такси „ЧИПСО“ ТП, Зоран Душан Јовчевски ул. „Илинденска“ бр. 31, Илинден, Скопје.

Дејности: 060602, 060501, 060502, 060503, 060601

Управител Зоран Јовчевски, ул. „Илинденска“ бр. 31, Илинден, Скопје

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2529/97. (19235)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2604/97 на регистарска влошка бр. 6-02001090-000-01, го запиша во трговски регистар ТП „СКАЛИНАДА“ – промет на мало со сладолед од автомат-шалтерски, Есат Ешреф Царо, ул. „Илинденска“ бр. 30, Кавадарци

Основа: Есат Царо од Кавадарци ул. „Балканска“ бр. 13

Дејности: 070111 – промет на мало со сладолед од автомат – шалтерски.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка

За обврските сторени во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара лично со целиот свој имот.

Управител е Есат Царо со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2604/97. (19236)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 14346/95 на регистарска влошка бр. 1-65827-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на трговското услужно претпријатие „ИНФО-ТДИ“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Енгелсова“ бр. 5, Кавадарци.

Дејности: 07011, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 110109, 110903, 110309, 110909, 050100, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 070310, 070320, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и услуги, посредништво, застапништво, вршење комисиони работи во областа на прометот, консигнациони работи, реекспорт на стоки.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка

За обврските во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Овластено лице за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Трајче Иванов од Кавадарци – директор без ограничување.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Срег. бр. 14346/95. (19237)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 1636/97, на регистарска влошка бр. 2-82, го запиша во судскиот регистар проширувањето на Градежно-занатлиската задруга „Солидност“ с. Драслајца – Струга п.о.

Дејноста се проширува со: 060602, 060601, 060501, 060502, 080201, 080202, 110404, 110905, 120190 и 110909

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1636/97.

(65)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 4467/97, на регистарска влошка бр. 1-65338-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за производство, трговија и услуги „АТЛАС – МТ“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 15/32

Промена на лице овластено за застапување.

Се брине Бобан Николовски, досегашен директор без ограничувања.

Се запишува Тодоровски Михаил – директор без ограничувања

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Срег. бр. 4467/97. (125)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 4588/97, на регистарска влошка бр. 1-10417-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на Претпријатието за производство и истражувачко-развојни услуги „ТРИНИ“ д.о.о. Скопје, ул. „Никола Паранунов“ бб., објект бр. 5/3/62 (АД Мако-текс).

Досегашното седиште на Претпријатието за производство и истражувачко-развојни услуги „ТРИНИ“ д.о.о. Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 5/3-20 во иднина се менува и ќе гласи:

Претпријатието за производство и истражувачко-развојни услуги „ТРИНИ“ д.о.о. Скопје, ул. „Димитар Чуповски“ бр. 2/17.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Срег. бр. 4588/97 (312)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. 415/97, на регистарска влошка бр. 000552, го запиша во трговскиот регистар трговец-поединец – Абдулами Абни Шеј за промет на мало „Велешта“ т.п. Велешта Седиште. Велешта

Основач: Абулами Шеј.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070129.

Овластувања во свое име и за своја сметка, одговорност – одговара лично со целиот свој имот Абдулами Шеј со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 415/97. (349-а)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 4731/97, на регистарска влошка бр. 1-56704-0-0, го запиша во судскиот регистар истапувањето на основач и пристапување на нов основач и разрешување на директор и именување нов директор на Претпријатието за производство, маркетинг и промет на големо и мало „ЕЛМИКС“ д.о.о. увоз-извоз с. Орешани

Основачот Зоран Гроздановски истапува како основач и директор на фирмата, а пристапува за основач и се именува за директор на фирмата Сашо Иванов, од Скопје

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Срег. бр. 4731/97 (617)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5488/97, на регистарска влошка бр. 1-64808-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на „СОН ИМТЕРНЕЈШНАЛ“ д.о.о. Агенција за консалтинг и маркетинг Скопје, ул. „Пролет“ бр. 25 – Скопје.

Кон претпријатието пристапува: Ричардс Брајан Елиот и Тетролт Френсис Рејмонг, а истапува Тхомас Спонслер

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Срег. бр. 5488/97. (14104)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 1259/97, на регистарска влошка бр. 1-9441, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, седиште, основач и директор на Претпријатието за производство, трговија и угостителство „ЕГЗОТИКА“, с. Радожда, Струга п.о. с. Радожда, Струга.

Се врши промена на фирмата и седиштето на Претпријатието за услуги и трговија „Ромео Дереван“ експорт-импорт п.о. Струга, со седиште во Струга, ул. „Гуро Салај“ бр. 16, и новиот назив гласи: Претпријатието за производство, трговија и угостителство „ЕГЗОТИКА“ с. Радожда, Струга, п.о. со седиште во с. Радожда – Струга

Се врши измена на основачот на претпријатието и на местото на досегашниот основач кој истапува, а пристапува Кирил Кутаноски од с. Радожда, Струга. Му престануваат овластувањата за застапување на лицето Ромео Дереван од Струга и се брише од судскиот регистар како директор и за директор на претпријатието се именува Кутаноски Никола од с. Радожда со неограничени овластувања во рамките на запишаната дејност.

Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1259/97. (8023)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 4428/97, на регистарска влошка бр. 1-44023-0-

0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, основач, лице овластено за застапување и проширување на дејност на Претпријатието за производство, трговија и услуги „АНЕКОМ“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Филип Филиповиќ“ бр. 18.

Се менува досегашниот назив на претпријатието и во иднина ќе гласи.

Претпријатието за производство, трговија и услуги „КЕНДИ“ д.о.о. експорт-импорт Скопје.

Од претпријатието истапува основачот Цвета Шуланковска од Скопје, со одлука од 19.06.1997 год., а пристапуваат Славе Андев од Скопје, Благоја Михајловски од Скопје, Светломир Костадинов од Софија, Р. Бугарија, Александар Василев и Рајков Рајко од Софија Р. Бугарија со одлука од 19.06.1997 година.

Се брише досегашниот застапник Цвета Шуланковска, директор без ограничување, а се запишува Благоја Михајловски – директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Срег. бр. 4428/97. (10792)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 4018/97, на регистарска влошка бр. 1-3157/9-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на Претпријатието за трговија на големо и мало „ТИМ АУТОМАТИК“ увоз-извоз д.о.о. Скопје.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 011390, 12310, 012321, 080111, 080119, 090121, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 4018/97. (14995)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5438/97, на регистарска влошка бр. 1-36772-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште и директор на Претпријатието за производство, трговија на големо и мало „КОМАКО“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Вангел Дику“ бр. 6-а – Скопје.

Новото седиште на фирмата е на ул. „Вангел Дику“ бр. 6а, Скопје.

Се брише Екатерина Насуличева, се запишува Весна Бошкова како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5438/97. (14996)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5620/97, на регистарска влошка бр. 1-67974-0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето на основач на Производно-трговското претпријатието „АР-ПРА – РАПАР“ д.о.о. Скопје, ул. „Коста Веселинова“ бр. 8 – Скопје.

Кон претпријатието пристапува Арим Гаши од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5620/97. (14997)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5726/97, на регистарска влошка бр. 1-5484-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за туризам и угостителски услуги „ВАРДАР – ТУРС“ експорт-импорт ц.о. Скопје, ул. „Горче Петров“ бр. 46 – Скопје.

Се брише: Мира Колекевска, се запишува Спасе Колекевски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5726/97. (14998)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5690/97, на регистарска влошка бр. 1-46269-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ПРИМАТЕКС“, д.о.о. експорт-импорт „Бул. Јане Сандански“ бр. 52/2/7 – Скопје.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со 020201, 020202, 030002, 120112, 080227.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5690/97. (14999)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 4517/97, на регистарска влошка бр. 1-27920-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач, и лице овластено за застапување во внатрешен и НТП на Претпријатието за производство, трговија, услуги и посредување и застапување увоз-извоз „А Д Ц – 2010“, ц.о. Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 83-а.

Кон претпријатието пристапува: Стојан Пулејковски, Ивица Крстевски и Борис Давидов, а истапува: Нинослав Марковиќ.

Да се брише Нинослав Марковиќ, а да се запише: Ивица Крстевски како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 4517/97. (19929)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 4853/97, на регистарска влошка бр. 1-53189-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за надворешна и внатрешна трговија, услуги и производство „МУРАНО“ д.о.о. ГТЦ, секција 2 локал 9, Скопје.

Дејности: 012521, 012522, 012523, 012524, 012611, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 012624, 012691, 012699.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 4853/97. (14103)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1897/97, на регистарска влошка бр. 6-02000437-000-06, го запиша во судскиот регистар уписот на трговец поединец на Превоз на патници „РЕЦО-Ф“ ТП Рецепи Ариф Феризи, с. Арачиново, Скопје.

Дејности: 06060.

Овластување и одговорност на ТП – Одговара со целиот свој имот.

Рецепи Феризи, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1897/97. (14215)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1634/97, на регистарска влошка бр. 6-02000426-000-06, го запиша во судскиот регистар основањето на трговец-поединец ТП автопревозник „ДАНИМАК“, Димитраки Гире Коревски, ул. „Иван Тургењев“ бр. 1, Скопје.

Дејности: 060502, 060501, 060503, 060602, 060601.

Димитраки Коревски, управител.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1634/97. (14217)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1628/97, на регистарска влошка бр. 6-02000425-000-06, го запиша во судскиот регистар основањето на трговец-поединец ТП автопревозник „АДРИЈА“ Иво Перо Монковиќ, бул. 3 Македонска бригада 3/23, Скопје.

Дејности: 060502, 060501, 060503, 060601, 060602.

Иво Монковиќ, управител.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1628/97. (14218)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 430/97, на регистарска влошка бр. 6-507-000-01, го запиша во судскиот регистар уписот на ТП Трговец поединец Соколов Борис Благој, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 10, Винаца.

Основач на фирмата е лицето Соколов Борис Благој од с. Лески – Винаца.

Назив на фирмата гласи: Трговец поединец Соколов Борис Благој, тп Винаца, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 10.

Дејности: 090121, 090131, 090132, 090160.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за сметка на фирмата, а за превземените обврски одговара лично со целиот свој имот.

Овластен потписник на трговецот поединец е лицето Соколов Борис, од с. Лески, Винаца.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 430/97. (14379)

Основниот суд Битола, со решението Срег. бр. 1853/97, на регистарска влошка бр. 1-17537, го запиша во судскиот регистар припојувањето на Претпријатието за професионална рехабилитација и вработување на инвалиди, трговија, услуги и производство „ХАБАНЕРА“ п.о. увоз-извоз, Канино 3, Битола.

Се припојува претпријатието за производство, трговија и услуги „ТЕХНО-ИНЖИЊЕРИНГ“ п.о. увоз-извоз Битола, Канино 3, кон претпријатието за професионална рехабилитација и вработување инвалиди, трговија, услуги и производство „ХАБАНЕРА“ п.о. увоз-извоз Битола.

Согласно одлуките од 30.08.'97 година за престанок со работа на ПП „ТЕХНО-ИНЖИЊЕРИНГ“ и припојување кон ПП „ХАБАНЕРА“ и прифаќање на припојувањето.

Од Основниот суд Битола, Срег. бр. 1853/97. (14568)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 4461/97, на регистарска влошка бр. 1-50741-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето, основачот и директор на Претпријатието за трговија на големо и мало и услуги „НИКАН 94“ ц.о. експорт импорт, ул. „Иван Козарев“ бр. 64.

Новото седиште на фирмата е на ул. „Иван Козарев“ бр. 64.

Кон претпријатието пристапува лицето Кочовски Димитар од Скопје.

Се брише Блажевски Бане, а се запишува Кочоски Димитар, како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 4461/97. (14715)

Основниот суд Скопје I, Скопје, со решение Срег. бр. 5803/97, на регистарска влошка бр. 1-5544-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за промет и посредување „АГАМ“ увоз-извоз Скопје ц.о., ул. „114 Дебарска“ бр. 7.

Претпријатието за производство, трговија, услуги, посредување и превоз на патници и стоки „АГАМ“ увоз-извоз ц.о. Скопје, ул. „114 Дебарска“ бр. 7.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5803/97. (14716)

Основниот суд Скопје I, Скопје, со решение Срег. бр. 3809/97, на регистарска влошка бр. 1-5083-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало и услуги во прометот „СУВА ПЛАНИНА“ ц.о. с. Батинци Скопје, ул. „7“ бр. 168.

Претпријатието за сточарско поделско производство и трговија на големо и мало „СУВА ПЛАНИНА“ ц.о. с. Батинци, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3809/97. (14717)

Основниот суд Скопје I, Скопје, со решение Срег. бр. 5402/97, на регистарска влошка бр. 1-14256-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за производство и промет со мешовити стоки „ПЛИАСМАН“ ц.о. Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 116/II-13.

Се брише Слободан Костоски, а се запишува Биљана Петковска како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5402/97. (14718)

Основниот суд Скопје I, Скопје, со решение Срег. бр. 5611/97, на регистарска влошка бр. 1-42484-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејностите на Услужно трговско претпријатие „ИНО СТАР“ експорт-импорт п.о. Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 29/13 Скопје.

Дејности: 011313, 011315, 011320, 011390, 012130, 012511, 012513, 012515, 012516, 012621, 012522, 012524, 012611, 012612, 012615, 012621, 012623, 012624, 012691, 013021, 013022, 013030, 013041, 013043, 013050, 013071, 013073, 020110, 020121, 020140, 050100, 050201, 050202, 050209, 050301, 050302, 090171, 090181, 090189.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5611/97. (14719)

Основниот суд Скопје I, Скопје, со решение Срег. бр. 5428/97, на регистарска влошка бр. 1-14056-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето основачот на Претпријатието за монтажа и сервисирање на електронски производи и апарати „МАК АЛАРМ – 1“ ц.о. извоз-увоз Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 64-6/2-3 Скопје.

Новото седиште на фирмата е на ул. „Јане Сандански“ бр. 7/2-8 мезанин Скопје.

Кон претпријатието пристапува Коцевски Марјанчо од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5428/97. (14720)

Основниот суд Скопје I, Скопје, со решение Срег. бр. 5800/97, ја запиша во судскиот регистар промената на името и седиштето на фирмата, истапување и пристапување на основач и промена на лицето овластено за застапување на „ФЕР – БАЛКАН“ експорт-импорт ц.о. Трговско, услужно и производно претпријатие, Скопје, ул. 146 „Бис“ бр. 24.

Претпријатието за производство трговија и услуги „ЛАЛА КОМЕРЦ“ ц.о. експорт-импорт Скопје, општина Шуто Оризари, ул. „Црноок“ бр. 10.

Ајдин Кики истапува.

Се брише Ајдин Кики, а се запишува Шукри Камбери директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5800/97. (14740)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2512/97 на регистарска влошка бр. 6-02000999-000-06, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговецот поединец Трајко Славко Гошевски, ТП „БОДА ТРАНС“ Превозник, ул. „Даме Груев“ бр.100-а, Скопје.

Дејности: 060502 – Превоз на стоки во друмскиот сообраќај.

Управител Трајко Гошевски ул. „Даме Груев“ бр.100-а, Скопје.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2512/97. (18725)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2499/97 на регистарска влошка бр. 6-02001002-000-06, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговецот поединец за вршење на такси услуги Анте Миле Георгиевски „СТАМПЕДО“ ТП, ул. „Варшавска“ бр.11/4-15, Скопје.

Дејности: 060602 – Превоз на патници со такси автомобили

Анте Георгиевски – управител без ограничување.

Во правниот промет со трети лица, трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2499/97. (18726)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2105/97 на регистарска влошка бр. 3-02000908-000-06, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговецот поединец, Трговско друштво „ФАЈ“ Емил и други ДОО, експорт-импорт бул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр.30, ламела 2, локал бр.2, Скопје.

Дејности: Трговија на мало: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150. Трговија на големо: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260. Услуги. 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110620, 110901, 110902, 110903, 110909. Патен сообраќај: 060501, 060502, 060503, 110404, 080201, 080202. Дејности во надворешнотрговскиот промет: 070310 – Надворешна трговија со прехрамбени производи, 070320 – Надворешна трговија со непрехрамбени производи, посредување, реекспорт, консигнација, изведување на инвестициони работи во странство, застапување на странски фирми, лизинг, приредување на саеми и изложби, шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници во патниот сообраќај.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Тодоровска Наташа – управител без ограничување

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2105/97. (18727)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2456/97 на регистарска влошка бр. 6-02000953-000-06, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговецот поединец Јованова Јован Марија, ТП за промет на мало со прехрамбени производи „ИЛЧО“, ул. „Ристо Фршинин“ бр.64, Гевгелија.

Дејности: 070111 – леб, печива, млеко и млечни производи, 070112 – овошје, зеленчук и преработки, 070113 – месо, живина, риба и месни преработки, 070114 – разни животни продукти за потребите на домаќинствата, 070129 – тутун и преработки од тутун.

Управител Јованова Марија, бул. „Гевгелија“ бр.32, Гевгелија.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2456/97. (18735)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2151/97 на регистарска влошка бр. 6-02000852-000-06, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговецот поединец Мирковски Стојан Љубиша, ТП, „БУЦО“ ул. „Гоце Делчев“ бр.1, Н И-линден, Скопје.

Дејности. 080190 – други угостителски услуги кебапчилница

Управител Љубиша Мирковски ул „Гоце Делчев“ бр 1, Н Иинден, Скопје

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр 2151/97 (18737)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 6632/97 на регистарска влошка бр 1-32166-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата, седиште, основач, проширување на дејност во внатрешен и надворешен трговски промет, промена на лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет на Претпријатието за производство и трговија „ЕРСАН ПРОМ“ увоз-извоз д.о.о. ул. „Шуто Оризари“ бр 24, Скопје.

Промената на фирмата и седиштето гласи: Производно, трговско и службно претпријатие „ИНТЕР – ФЛЕКСО КОМПАНИ“ д.о.о. експорт-импорт ул „Стефан Филиповиќ“ бр 2-3/8, Скопје

Истапува лицето Ерол Зејнули од Скопје, а пристапува Коста Ѓорѓиев и Јован Јованов од Неготино

Дејноста на претпријатието во внатрешниот трговски промет се проширува со 012201, 012202, 012203, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012410, 012901, 050301, 050302, 050501, 060502, 060503, 060601, 060602, 090121, 090123, 090124, 090129, 090131, 090140, 110402, 110403, 110404

Се брише Ерол Зејнури, а се запишува Коста Ѓорѓиев – директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр 6632/97 (18793)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 6473/97 на регистарска влошка бр. 1-62122-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Трговското претпријатие „АМАРО Ц и Д“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Њуделхиска“ бр.2, локал бр 6, влез II Скопје

Промената на името и седиштето гласи: Трговско претпријатие „ЕНИГМА – Д“ инженеринг д.о.о. експорт-импорт, ул. „Московска“ бр 3-б Скопје

Истапува лицето Велков Душко ул „Арх Никола Добровиќ“ бр.15/3-6, Скопје, а како нов основач пристапува Ангелкоски Ново ул „Московска“ бр 3-б, Скопје

Се брише досегашниот застапник во внатрешниот и надворешниот промет Велкова Ирена, а се запишува Ангелкоски Ново – директор без ограничување во внатрешниот и надворешниот трговски промет

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр 6473/97 (18794)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр. 6572/97 на регистарска влошка бр 1-43142-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште и директор на Агенцијата за консалтинг, посредување и ревизија „СТОЈАНОВСКИ“ д.о.о. ул „Кузман Јосифовски Питу“ бр 26, лам 2, локал 3, мезанин, Скопје

Новото седиште на фирмата е на ул „Кузман Јосифовски Питу“ бр 26, лам 2, локал 3, мезанин, Скопје.

Се брише Стојановска Анета, а се запишува Стојановски Стамен као нов директор

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр 6572/97 (18795)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр 4291/97 на регистарска влошка бр. 1-9977-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста во внатрешниот трговски промет на Претпријатието за трговија, угостителство, посредување и застапување „ПИК – ПАК“ д.о.о. експорт-импорт Бул „Авној“ бр 12/II, Скопје

Дејноста на претпријатието во внатрешниот трговски промет се проширува со: 012611, 012612, 012613, 012614, 012622, 012624, 012699, 060501, 060602, 070129, 070131, 070132

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр 4291/97 (18796)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 6455/97 на регистарска влошка бр 1-30664-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз „НИЛИ“ ц.о.с. Слунчане, Куманово

Дејноста на претпријатието во внатрешниот трговски промет се проширува со 090171, 090201, 090202, 1203, 120350, 013121

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр 6455/97 (18798)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 988/97 на регистарска влошка бр. 1-53835-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет на Претпријатието за трговија и услуги на големо и мало „МАМЕР КОМЕРЦ“ ц.о.у.в.з-изв.з ул „152 Бис 2“ бр 2-а, Скопје

Се брише В.Д. директор Салиовски Мамер, а се запишува Абас Феџула В.Д. директор без ограничување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр 988/97 (18799)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр 2552/97 на регистарска влошка бр. 6-02001026-000-06, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговец поединец Драган Велко Ѓорѓиевски ТП, ул. „Методија Патчев“ бр 34, Скопје.

Дејности: 060502 – превоз на стоки во друмскиот сообраќај

Управител Драган Ѓорѓиевски од Скопје.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр 2552/97 (18800)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр 2544/97 на регистарска влошка бр 6-02001035-000-06, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговецот поединец Боби Огњан Стоименов ТП, „БОБИ“-такси, ул. „Пиринска“ бр.1, Крива Паланка.

Основач е Боби Стоименов од Крива Паланка – управител без ограничување.

Дејности: 060602 – превоз на патници со такси автомобили, 060501 – превоз на патници во друмскиот сообраќај

Трговецот поединец во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр 2544/97 (18802)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6068/97, на регистарска вложка бр. 1-19864-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на Трговското претпријатие „МАК-ИНЕКС“ Ц.О. ул. „Бриселска“ бр. 10/III-9, Скопје.

Бришење на: Трговското претпријатие „МАК-ИНЕКС“ Ц.О. ул. „Бриселска“ бр. 10/III-9 поради припојување кон: Трговското претпријатие за трговија на големо и мало, увоз извоз „СТАМАТА-ТРЕИД“ Прилеп П.О.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6068/97. (15976)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5404/97, на регистарска вложка бр. 1-54128-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, седиште, основач и промена на лице овластено за застапување во внатрешен трговски промет и НТР на Претпријатието за трговија на големо и мало, увоз-извоз „ФЕТАХИ КОМЕРЦ“ д.о.о. ул. „Палмиро Толјати“ бр. 3/10 Скопје.

Претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз „ВЕСНАТЕКС – КОМЕРЦ“ д.о.о. ул. „Вера Јоциќ“ бр. 8/12 Скопје.

Кон претпријатието пристапува Весна Муслиоска, а истапува Фетахи Цеват.

Се брише Фетахи Цеват, а се запишува Весна Муслиоска како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5404/97. (15978)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 194/97 од 27.XI.1997 година над ПП „Дита“ од Битола отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (19658)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 232/97 од 27.XI.1997, година над ПП „Ондерка“ од Битола отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (19660)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решението Ст.бр. 132/97 од 14.I.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТП „Радички Хан“ од с. Скудриње.

За стечаен судија е одредена Катица Стојкоска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Садула Јакупоски, дипломиран економист од с. Скудриње.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 06.II.1998 година, во 12,00 часот, соба број 54 во овој суд.

Од Основниот суд во Гостивар. (23)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението III.Ст.бр.1203/97 од 10.XI.1997 година е

отворена стечајна постапка над должникот ПТТУ „Ком-панија Качар“ од Скопје, ул. „Палмиро Толјати“ бр. 58-Б.

За стечаен судија е одреден Дејан Николовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Душко Тодевски од Скопје, ул. „Беровска“, телефон 526-250.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 19.I.1998 година, во 11,05 часот, во барака бр.4, соба број 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (25)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението II.Ст.бр.185/97 од 09.IX.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот НУП „Нинама“ експорт-импорт од Скопје, ул. „Божидар Аџија“ бр.14-2/7, жиро сметка 40100-601-292808.

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Душко Тодевски од Скопје, ул. „Беровска“ бр. 2/2-15.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 06.II.19978 година, во 10,00 часот, во барака бр. 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (26)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението III.Ст.бр.898/97 од 07.X.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот „Кимиком“ ПТП ДОО од Скопје, с. Ново Село.

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Душко Тодевски од Скопје, ул. „Беровска“ бр. 2-2/15, телефон 526-250.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 20.II.1998 година, во 8,00 часот, во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (27)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.144/97 од 17.XII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги „Лара“ од Куманово, ул. „Октомвриска Револуција“ бр.1-1/3.

За стечаен судија е одредена Љубица Ристевска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од Куманово, ул. "Моша Пијаде" бр. 29, телефон 25-650

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 11. II. 1998 година, во 9,00 часот, во соба број 7/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово (31)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.128/97 од 11.XII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија "Б.Е.Н.С" од Куманово, ул. "Никола Тесла" бр.54.

За стечаен судија е одредена Сунчица Ефремовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од Куманово, ул. "Моша Пијаде" бр. 29, телефон 25-650

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 03. II. 1998 година, во 9,30 часот, во соба број 17/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (32)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.104/97 од 17.XII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот "Зоко-Комерц - Да" Претпријатие за производство, трговија и услуги од Куманово, ул. "Киро Антевски" бр.5.

За стечаен судија е одредена Лидија Димчевска, судија при овој суд

За стечаен управник е одреден Зоран Денковски од Куманово, ул. "Моша Пијаде" бр. 29, телефон 25-650

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 11. II. 1998 година, во 9,30 часот, во соба број 7/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово (33)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението III Ст.бр.342/96 од 22.XII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ФК "Слога Југомагат" од Скопје, ул. "Цветан Димов" б.б.

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд

За стечаен управник е одреден Стојан Марковски од Скопје, ул. "Горче Петров" бр. 3/38, телефон 316-794.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со

докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 16. II 1998 година, во 11,25 часот, во барака бр.4, соба број 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (52)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението III Ст.бр.526/96 од 28.X.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ППТ "Гуфан-ци-Комерц" од Скопје, ул. "Ловкенска" бр. 3/38

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, судија при овој суд

За стечаен управник е одреден Стојан Марковски од Скопје, ул. "Горче Петров" бр.316-794, телефон 316-794

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 13. I. 1998 година, во 08,05 часот, во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (53)

Со решение на стечајниот совет Ст.бр.413/96 од 26 XII.1997 година, отворена е стечајна постапка над ПП "Топол Дом" од Радовиш, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот и истата да се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица, до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена по објавувањето на решението во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (56)

Со решение на стечајниот совет Ст.бр.490/97, отворена е стечајна постапка над ППТУ "РЕМО - 1" од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот и истата да се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица, до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена по објавувањето на решението во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица (57)

Со решение на стечајниот совет Ст.бр.171/97 од 26 XII.1997 година, отворена е стечајна постапка над ППС "Весна" од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот и истата да се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во

Струмица, до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена по објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (58)

Со решение на стечајниот совет Ст.бр.875/96 од 26.XII.1997 година, отворена е стечајна постапка над ТП “Тингара” од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот и истата да се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица, до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена по објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (59)

Со решение на стечајниот совет Ст.бр.53/96 од 03.XII.1997 година, отворена е стечајна постапка над ДИЈОС “Возен Парк” од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот и истата да се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица, до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена по објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (60)

Со решение на стечајниот совет Ст.бр.453/97 од 15.XII.1997 година, отворена е стечајна постапка над ЗЗ “Илиница” од с. Дедеино - Радовиш, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот и истата да се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица, до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена по објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (64)

Со решение на стечајниот совет Ст.бр.407/96 од 26.XII.1997 година, отворена е стечајна постапка над ЗЗЗС “Огражден” од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот и истата да се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица, до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена по објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (65)

Со решение на стечајниот совет Ст.бр.644/96 од 26.XII.1997 година, отворена е стечајна постапка над ПП “Еуротурс” од Радовиш, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот и истата да се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица, до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена по објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (66)

Основниот суд во Велес, објавува дека со решението Ст.бр.2/96 од 31.X.1994 година е отворена стечајна постапка над должникот ППТ “Мик Сан Комерц” од Велес, ул.”11-ти Октомври” бр.6.

За стечаен судија е одреден Сашко Лазаров, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Драган Величковски од Скопје, ул.”Крсте Мисирков” бр. 9, телефон 091/234-487.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 20.II.1998 година, во 11,00 часот, во соба број 5 - II кат во овој суд.

Од Основниот суд во Велес. (67)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Ст.бр.373/97 од 22.XII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП “Наци Комерц” од с. Каменјане.

За стечаен судија е одреден Никола Ристевски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Етем Исени од с. Горно Седларце.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 20.II.1998 година, во 11,15 часот, во соба број 60 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (68)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Ст.бр.178/97 од 03.XI.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ДОО “Агростримница” од с. Стримница.

За стечаен судија е одреден Никола Ристевски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Азис Селами од с. Горно Седларце.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 29.I.1998 година, во 10,15 часот, во соба број 60 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (69)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Ст.бр.402/97 од 22.XII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП “КООП” од с. Брвеница.

За стечаен судија е одреден Никола Ристевски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Атанас Настоски од Тетово, ул.“Маршал Тито” бр.90/7.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 24.II.1998 година, во 11,30 часот, во соба број 60 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (70)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Ст.бр.198/97 од 03.XI.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП “Валмар” од Тетово, ул.“И.Л.Рибар” бр. 211.

За стечаен судија е одреден Никола Ристевски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Азис Селами од с. Горно Седларце.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 12.II.1998 година, во 10 часот, во соба број 60 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово (72)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Ст.бр.109/97 од 13.X.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТУП “Пеликан - X” од Тетово, ул. “Н Тесла” бр 15.

За стечаен судија е одреден Никола Ристевски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Азис Селами од с. Горно Седларце.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”

до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 20.II.1998 година, во 11,30 часот, во соба број 60 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (73)

Основниот суд во Кичево, со решението Ст. бр. 51/97 од 10.XII.1997 година, објавува дека е отворена стечајна постапка над должникот Стоковна кука “Типо” ДОО од Македонски Брод, со жиро сметка 41101-601-35636.

За стечаен судија е одреден Миле Ангелески, судија во Основниот суд во Кичево.

За стечаен управник е одреден Бошко Милошески од Македонски Брод, тел.бр. дом.095/75-067 и 74-009.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 20.II.1998 година, во 10 часот, во Основниот суд во Кичево.

Од Основниот суд во Македонски Брод. (74)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решението Ст.бр. 96/97 од 30.XII.1997 година, стечајната постапка над должникот ПП “Компани БИ”, од с. Шивец, отворена со решение Ст.бр. 96/97, од 11.XI.1997 година, ја заклучува.

По правосилноста на решението, стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатија што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје, како и да настане гаснење на жиро сметката на должникот бр. 41620-601-44572, што се води при ЗПП Експозитура - Кавадарци.

Примерок од решението се објавува во “Службен весник на РМ” и Огласната судска табла.

Од Основниот суд во Кавадарци. (75)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решението Ст.бр. 94/96 од 31.XII.1997 година, стечајната постапка над должникот ПП “Весна-промет”, од Неготино, отворена со решение на Окружниот стопански суд - Скопје, Ст.бр 1045/94, од 13.IX.1994 година, ја заклучува.

По правосилноста на решението, стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатија што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје, како и да настане гаснење на жиро сметката на должникот бр 41630-601-27279, што се води при ЗПП Експозитура - Кавадарци.

Примерок од решението се објавува во “Службен весник на РМ” и Огласната судска табла.

Од Основниот суд во Кавадарци. (76)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решението Ст.бр. 100/97 од 31.XII.1997 година, стечајната постапка над должникот ПП “ТПК”, од Кавадар-

ци, отворена со решение Ст.бр. 100/97, од 11.XI.1997 година, ја заклучува.

По правосилноста на решението, стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатија што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје, како и да настане гаснење на жиро сметката на должникот бр. 41620-601-28544, што се води при ЗПП Експозитура - Кавадарци.

Примерок од решението се објавува во "Службен весник на РМ" и Огласната судска табла.

Од Основниот суд во Кавадарци. (77)

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 965/96 од 25.XI.1997 година, над ПП "07-РИС-ГО" - Битола отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (80)

Основниот суд во Прилеп, отвори стечајни постапки но истите не ги спроведе и ги заклучи и тоа:

Со решение Ст.бр. 150/97 од 24.XII.1997 година, над ПП "Југопродукт" ДОО - Прилеп, ул. "Октомвриска" бр. 6-а.

Со решение Ст.бр. 75/96 од 22.XII.1997 година, над ПП "1-ви Јануари" - Големо Коњари.

Од Основниот суд во Прилеп. (84)

Основниот суд во Прилеп, отвори стечајни постапки но истите не ги спроведе и ги заклучи и тоа:

Со решението Ст.бр. 226/97 од 26.XII.1997 година, над ПП СИ "Цаци комерц" - Прилеп, ул. "Радовишка" бр.84, со решение Ст.бр.51/97 од 22.XII.1997 година, над ПП "Камелија комерц" - Прилеп, нас. Точила III П-II/4 и со решение Ст.бр.67/97 од 26.XII.1997 година, над ПП "Тогдере Транс" - Прилеп, ул. "Страшо Пинџур" бр. 33.

Од Основниот суд во Прилеп. (85)

Основниот суд во Прилеп, отвори стечајни постапки но истите не ги спроведе и ги заклучи и тоа: со решението Ст.бр.195/97 од 22.XII.1997 година, над ПП "Мил марк тред" - Прилеп, ул. "Торги Абациев" бр. 5, со решението Ст.бр. 178/97 од 31.XII.1997 година, над ПП "Версаче" - Прилеп, ул. "Илка Присаганка" бр 15 и со решение Ст.бр. 218/97 од 22.XII.1997 година над ПП "Дампинг" - Прилеп, ул. "Александар Македонски" бр.29.

Од Основниот суд во Прилеп (86)

Со решение на Основниот суд во Куманово, бр. 4/97, донесено за стечај ги известуваме доверителите да се пријават во стечајната маса на фирмата "Златна рака" - Крива Паланка.

Од Основниот суд во Куманово. (563)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот Суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението III. Л.бр. 171/97 од 25.XII.1997 година е заклучена ликвидационата постапка над должникот "Хемаком" ПППУ ДОО - Скопје, ул. "Јане Сандански" бр 110/1-9 и жиро сметка 40100-601-134568.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (277)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 240/97 од 12.XII.1997 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот ПТП "Зори" од Скопје, ул. "Волгоградска" бр 19/7 со жиро сметка 40120-601-172571.

За ликвидационен управник се определува Мирко Петрески од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/IV, телефон 417-488.

Се повикуваат доверителите на ликвидационот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидационот должник на 19.II.1998 година, во 8,15 часот во соба број 44 во овој суд

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (340)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 253/97 од 29.XII.1997 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот ПП "Вреза" од Скопје, ул. "Туро Салај" бр 31 со жиро сметка 40120-601-40409

За ликвидационен управник се определува Мирјана Димитровска од Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр 10/44, телефон 171-475.

Се повикуваат доверителите на ликвидационот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидационот должник на 23.I.1998 година, во 11,00 часот во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (347)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението IV.Л.бр. 181/97 од 24.XI.1997 година заклучена е ликвидационата постапка над ликвидациониот должник Претпријатие за трговија на големо и мало "Виор" увоз-извоз ДОО - Скопје, со седиште на ул. "Трифун Хаџи Јанев" бр. 2-2/9 со жиро сметка број 40110-601-114925.

По правосилноста на ова решение ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје (337)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 254/97 од 30.XII.1997 година, отво-

рена е постапка за редовна ликвидација над должникот ПТП “Мигрос” од Скопје, ул. “Васил Главинов” бр. 3/3-13 со жиро сметка 40100-601-41789.

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од Скопје, ул. “Ордан Чопела” бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 23.II.1998 година, во 11,00 часот во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (408)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 260/97 од 06.I.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот “Саламандер” Ц.О. од Скопје, ул. “Струма” бр. 3/2-9 со жиро сметка 40120-601-233799.

За ликвидационен управник се определува Божиновски Георги од Скопје, ул. “Ленинова” бр. 63/II-7, телефон 132-289.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 16.II.1998 година, во 11,00 часот во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (92)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 273/97 од 22.XII.1997 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот ТП “Аутолика” ДОО од Скопје, ул. “Цветан Димов” бр. 33 со жиро сметка 40100-601-144113.

За ликвидационен управник се определува Драгица Иванчикова од Скопје, ул. “Дрезденска” бр. 15-2/12, телефон 363-730.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 19.II.1998 година, во 9,30 часот во барака бр. 4, соба број 8 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (143)

Основниот суд во Велес, објавува дека со решението Л.бр. 4/97 од 02.XII.1997 година, се отвора

постапка за редовна ликвидација над должникот ПППУ “Мак Стил” од Велес, ул. “Колтекс УЗУС” бр. 4/4, со жиро сметка 41600-601-40713.

За ликвидационен управник се определува Камилор Зоран, дипломиран економист од Велес, ул. “Благој Горев” бр. 93/12, телефон 33-435.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 13.I.1998 година, во 11,00 часот во соба број 5-II кат во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (190)

Основниот суд во Битола со решението РЛ. бр. 90/97 од 26.XII.1997 година над ПП “Хелена” - Битола, ул. “Ленинова” бр. 38-в отвори ликвидациона постапка, но ја спроведе туку заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (191)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 275/97 од 10.XII.1997 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги “АС-Тренд” Д.О.О. експорт-импорт од Скопје, ул. “Горги Сугаре” бр. 1-2/3 со жиро сметка 40100-601-181226.

За ликвидационен управник се определува Тодевски Душко од Скопје, ул. “Беровска” бр. 2-2/15.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 22.I.1998 година, во 8,30 часот во барака број 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (28)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 221/97 од 23.X.1997 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Трговско служно претпријатие “ВЗ Траде” од Скопје, ул. “Пушкинова” бр. 6/1-16.

За ликвидационен управник се определува Мирко Петрески од Скопје, бул. “АВНОЈ” бр. 68/4, телефон 417-488.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидацио-

ниот должник на 19.II.1998 година, во 10,20 часот во барака бр. 4, соба број 8 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (54)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението III.Л.бр. 220/97 од 24.XII.1997 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Приватното претпријатие "Јуниот-2" од Скопје, ул. "Петар Манџуков" бр. 87-Б со жиро сметка 40100-601-84479.

За ликвидационен управник се определува Цане Вачков од Скопје, ул. "Крсте Асенов" бр. 12/1/15, телефон 261-102.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 02.II.1998 година, во 11,25 часот во барака број 4, соба број 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (62)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Л.бр. 24/97 од 07.XI.1997 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Приватно производно трговско претпријатие за увоз-извоз на големо и мало "Дол" ц.о. од Куманово, ул. "Илинденска" бр. 52-К.

За ликвидационен управник се определува Зоран Денковски од Куманово, ул. "Моша Пијаде" бр. 29, телефон 25-650.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 29.I.1998 година, во 10,15 часот во соба број 7/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (30)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Л.бр. 26/97 од 05.XII.1997 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Станбена задруга "Мак - Хаус" ПО од Куманово, ул. "Љубе Арсовски" бр. 5, со жиро сметка 40900-601-26750 при ЗПП - Куманово.

За ликвидационен управник се определува Зоран Денковски од Куманово, ул. "Моша Пијаде" бр. 29, телефон 25-650.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 29.I.1998 година, во 9,00 часот во соба број 7/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (29)

Основниот суд во Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 252/97 од 26.XII.1997 година, се отвора постапка за редовна ликвидација над должникот ПТП "АНФИ" ДОО од Скопје, ул. "Франц Прешерн" бр. 71 со жиро сметка 40120-601-267264.

За ликвидационен управник се определува Кипровски Радослав, од Скопје, ул. "АСНОМ" бр. 8-3/36, телефон 435-021.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 16.II.1998 година, во 11,00 часот во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (504)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението III Л.бр. 280/97 од 24.XII.1997 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Претпријатие за промет и услуги "Банче - Експорт" од Скопје, ул. "Црноок" бр. 54 со жиро сметка 40100-601-324893.

За ликвидационен управник се определува Димитрие Бурјаковски од Новоселски пат, ул. "Торонто" б.б

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 16.II.1998 година, во 11,10 часот во барака бр. 4, соба број 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (507)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението IV Л.бр. 281/97 од 24.XII.1997 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Претпријатие за внатрешен промет и услуги "Стоев" ДОО од Скопје, ул. "Жегљане" бр.58-б со жиро сметка 40110-601-175386.

За ликвидационен управник се определува Радослав Кипровски од Скопје, бул. "АСНОМ" бр.8-3/36.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 19.II.1998 година, во 09,50 часот во барака бр. 4, соба број 8 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (511)

Со решение на ликвидациониот совет, Л.бр. 29/97 година од 08.XII.1997 година е отворена постапка за ликвидација над Претпријатието за градежништво, производство и услуги "Унис - 97" ПО увоз-извоз, с. Зубово, Ново Село, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот и истата да се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена по објавувањето на решението во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (78)

Основниот суд во Битола со решението РЛ.бр. 86/97 од 30.XII.1997 година над ДОО "Битола Шпед" - Битола, отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (79)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Л.бр. 30/97 од 08.XII.1997 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ППТУТ "Амера" ЦО експорт-импорт од Куманово, с. Опае со жиро сметка при ЗПП - Филијала - Куманово.

За ликвидационен управник се определува Арсовски Жике од Куманово, ул. "Фетка Наскова" бр.1/15, телефон бр.26-218 и 414-354.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 25.II.1998 година, во 10,10 часот во соба број 11/III

Од Основниот суд во Куманово. (81)

Основниот суд во Прилеп со решение Л.бр. 26/97 од 26.XII.1997 година отвори ликвидациона постапка над ППУ "Оноврија" увоз-извоз - Прилеп, ул. "Београдска" бр. 94 со жиро сметка 41100-601-22503, но истата не ја спроведе туку заклучи.

Од Основниот суд во Прилеп. (82)

Основниот суд во Прилеп со решение Л.бр. 23/97 од 26.XII.1997 година отвори ликвидациона постапка над ППУТ "6-ти јули" увоз-извоз - Прилеп, ул. "Моша Пијаде" бр. 24/1 со жиро сметка 41100-601-19228, но истата не ја спроведе туку заклучи.

Од Основниот суд во Прилеп. (83)

Со решение на ликвидациониот совет, Л.бр. 4/96 година од 26.XII.1997 година е отворена постапка за ликвидација над ТП "Маркетпромет" од с. Зубово, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот и истата да се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена по објавувањето на решението во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (88)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решението Л.бр.15/97 од 29.XII.1997 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Претпријатие за транспорт, трговија и услуги експорт-импорт "Булевар-транс" ЦО од Гостивар.

За ликвидационен управник се определува Тасим Саити, дипломиран правник во Водостопанство "Извори" од Гостивар.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 27.II.1998 година, во 9,00 часот во сала II во овој суд.

Од Основниот суд во Гостивар. (89)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението на овој суд III Л.бр. 126/97 од 30.IX.1997 година се заклучува ликвидационата постапка над Претпријатието за производство, промет на големо и мало, инженеринг и интелектуални услуги "Тентекс-Дуал" со седиште на ул. "Разловачко Востание" бр. 22/4 - Скопје со жиро сметка 40120-601-92654.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (769)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението I.Л.бр. 250/97 од 23.XII.1997 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало и услуги во промет "С.Б.Компани" од Скопје, бул. "Крсте Мисирков" бр. 57-а/2-6 со жиро сметка 40100-601-370026.

За ликвидационен управник се определува Киро Јакимовски од Скопје, ул. "Бахар Мојис" бр. 1-а, телефон 366-087.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 13.II.1998 година, во 13,05 часот во соба број 45 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (568)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението I.Л бр. 242/97 од 23.XII.1997 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "Кортеса" ДОО увоз извоз од Скопје, со жиро сметка 40100-601-310987

За ликвидационен управник се определува Ристо Ѓоргоновски од Скопје, бул. "Црвена Армија" бр. 10/1-2, телефон 339-610.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 13.II.1998 година, во 12,10 часот во соба број 45 во овој суд

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (635)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението I.Л бр. 241/97 од 23.XII.1997 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Претпријатие за меѓународен транспорт и шпедиција, надворешен и внатрешен промет "Бета Трејд Ко" ДОО од Скопје, со жиро сметка 40100-601-227032

За ликвидационен управник се определува Ристо Ѓоргоновски, бул. "Црвена Армија" бр. 10/1-2, телефон 339-610

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 13.II.1998 година, во 12,20 часот во соба број 45 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (634)

Основниот суд Скопје II - Скопје, во совет составен од судијата Маја Малахова објавува дека со решението III.Л бр. 228/97 од 26.XII.1997 година, отвора постапка за редовна ликвидација над Претпријатието во приватна сопственост "Екуком" со седиште на бул. "АВНОЈ" бр. 16-I-19 - Скопје, со жиро сметка 40100-601-138247.

За ликвидационен управник се определува Јосиф Костовски од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 80-9

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат

должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 02.II.1998 година, во 11,25 часот во барака 4, соба број 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (567)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претпријатие за професионална рехабилитација и вработување на инвалиди "Цетис-ск" увоз-извоз д.о.о. - Скопје" (144)

Правоаголен печат под назив: "СТД "Маркет Суљо" Сулејман Агуши, ул. "М. Тито" 2/4 Сарај - Скопје".

Правоаголен печат под назив: "СТД "Узор" - Скопје, Величкова Иванка тел. 263-055" (957)

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за трговија и услуги "Сефо Комерц" ДОО увоз извоз с. Бачиште, Кичево". (967)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.041753/93, издаден од УВР - Тетово на име Руфати Шакир, с. Боговиње, Тетово. (772)

Пасош бр.213636/94, издаден од УВР - Скопје на име Соња Јакшиќ - Стаменова, ул. "Народен Фронт" бр. 13/14, Скопје. (779)

Пасош бр.738093/95, издаден од УВР - Тетово на име Бајрами Керим, ул. "Б. Кочовски" бр.83, Тетово. (780)

Пасош бр.659149, издаден од УВР - Куманово на име Садик Севим, с. Черкези, Куманово. (783)

Пасош бр.0535411/94, издаден од УВР - Скопје на име Мемети Џељал, бул. "Макед. Кос. бриг" бр. 26/38, Скопје (806)

Пасош бр.821045/96, издаден од УВР - Скопје на име Лулевиќ Тихомир, ул. "60" бр.73, с. Волково, Скопје.

Пасош бр.643863, издаден од УВР - Скопје на име Красничи Јусуф, ул. "П. Тошев" бр.34 а, Скопје. (817)

Пасош бр.208520, издаден од УВР - Скопје на име Манасиевска Снежана, ул. "Дижонска" бр.84, Скопје.

Пасош бр.252006/94 на име Велија Алисан, с. Неготино, Гостивар. (82f)

Пасош бр.605245/95, издаден од УВР - Скопје на име Јаневска Хилда, ул. "Цица Поповиќ" бр.13/3, Скопје.

Пасош бр.353441/94, издаден од УВР - Скопје на име Роберт Тренкоски, ул. "Г. Попхристов" бр.6/64, Скопје. (827)

Пасош бр.0766610/95, издаден од УВР - Скопје на име Халим Дерџан, ул. "Брсјачка Буна" бр.161, Скопје.

Пасош бр.0723936, издаден од УВР - Скопје на име Димишковски Борче, ул. "Разлошка" бр.7/3-4, Скопје.

Пасош бр.710060/95, издаден од УВР - Скопје на име Вановска Марија, ул. "С. Ковачевиќ" бр.5/10, Скопје.

Пасош бр.747959/95, издаден од УВР - Скопје на име Зекири Енес, ул. "Ф. Заири" бр.40, Скопје. (938)

Пасош бр.0124342, издаден од УВР - Скопје на име Веќаровски Иван, ул. Скоевска бр.151-б, Скопје. (940)

Пасош бр.255351/94, издаден од УВР - Велес на име Леов Златко, ул. "Костурска" бр. 51, Велес. (961)

Пасош бр.0451334, издаден од УВР - Скопје на име Стојман Андреевски, ул. "Бапчор" бр.12/12, Скопје.

Пасош бр.012675/93, издаден од УВР - Скопје на име Воја Станковски, ул. "605" бр.12, н.м. Илинден, Скопје.

- Пасош бр.030322/93, издаден од УВР - Скопје на име Благоја Петревски, ул. "Сердарот" бр.8, Скопје. (1002)
- Пасош бр.0192076, издаден од УВР - Тетово на име Муарем Аљими, с.Добарце, Тетово. (1007)
- Пасош бр.762098, издаден од УВР - Скопје на име Сефедин Мустафовиќ, с. Д.Свиларе, Скопје.
- Чекови бр.15809227 и 15809236, од тековна сметка бр.3930-95, издаден од Стопанска банка АД Скопје на име Алексовска Снежана, Скопје. (777)
- Чекови од бр. 1643373 до 1643382, од тековна сметка бр. 70608-23, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Бранка Грданоска, Скопје. (792)
- Чекови бр. 3043050 и 3043051, од тековна сметка бр.3310440, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Николовски Љупче, Скопје. (798)
- Чекови од бр.2546588 до 2546592 од бр.2533451 до 2533454 и 2450022, од тековна сметка бр.22858-90, издаден од Комерцијална банка АД, Скопје на име Петрушевска Илина, Скопје. (808)
- Чекови од бр. 850168 до 850172, од бр. 847432 до 847438, од бр. 809997 до 809999 и бр. 33340, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје, Филијала - Струга на име Милановски Киро, ул."Димче Ковачески" бр. 7 Струга.
- Работна книшка на име Бошковски Андон, Скопје.
- Работна книшка на име Демир Рамадан, Скопје.
- Работна книшка на име Стојан Андонов, Скопје.
- Работна книшка на име Фуга Сабедин, Скопје. (822)
- Работна книшка на име Тони Тасевски, Скопје.
- Работна книшка на име Тасевска Сузана, Скопје.
- Работна книшка на име Роберт Давидовски, с. Стајковци, Скопје. (831)
- Работна книшка на име Кехајовски Трајко, Скопје.
- Работна книшка на име Јанакиевски Милка, Скопје.
- Работна книшка на име Владанка Милановска Крестеска, Скопје. (870)
- Работна книшка на име Дауди Исма, Скопје. (906)
- Работна книшка на име Угриновска Весна, Скопје.
- Работна книшка на име Цоповски Зоран, Скопје.
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ "Кирил Пејчиновиќ" - Скопје на име Луковски Зоран, Скопје. (778)
- Свидетелство за IV година, издадено од УСО "Кочо Рацин" Скопје на име Куртовиќ Суад, Скопје. (823)
- Свидетелство бр.249, издаден од СУВР "Е.П. Марко" - Скопје на име Љубомир Бисинов, ул."К. Мисирков" бр.22-1/11, Велес. (960)
- Ученичка книшка за 2 год. издадена од АСУЦ "Боро Петрушевски" Скопје на име Владо Филиповски, Скопје. (782)
- Ученичка книшка, издадена од ДУС - Орце Николов - Скопје на име Данило Радивојевиќ, Скопје. (820)
- Ученичка книшка за VII одделение, издадена од ОУ "Јан Амос Коменски" - Скопје на име Сашо Станковиќ, Скопје. (959)
- Чекови од бр.3865569 до 3865574, од тековна сметка бр.115891/63, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Трпевска Марија, Скопје. (1006)
- Престанува со вршење дејност од 01. VIII. 1997 год. издадено на име "Борсета" Георгиевска Валентина, Скопје. (868)
- Престанува со вршење дејност од 20. I.1998 година, издадено од на име ТП"САЈО" Марјанчо Ѓорѓиев, Скопје. (1000)
- Престанува со вршење на дејност од 28.V 1997 година, издадено од на име Богдан Ботинов "Бобо" Т.П., Скопје. (1005)
- Чековната картичка бр.105120-83, издадена од Комерцијална банка АД-Скопје на име Шопкински Зоран, Скопје. (786)
- Решение Уп. бр.1377, издадено од С О Центар - Скопје на име Кулавковски Горан, Скопје. (781)
- Решение бр.25-1278, издадено од Министерство за стопанство ПОЕ Карпош - Скопје на име Целалудин Демири, Скопје. (787)
- Решение Уп. бр.11-1153, издаден од Секретаријат за стопанство Чаир - Скопје на име Благоја Видин, Скопје. (819)
- Пасош бр.588912/95, издаден од УВР - Тетово на име Медит Максоти, ул.116 бр.28, Тетово. (1092)
- Пасош бр.356309/94, издаден од УВР - Скопје на име Идриз Елзеи, ул."Места" бр.44, Скопје. (1124)
- Пасош бр.604542, издаден од УВР - Скопје на име Зашев Венцислав, ул."Пробиштипска" бр.16-а, Скопје.
- Пасош бр.0765147, издаден од УВР - Скопје на име Хасиќ Хусеин, с. Љубин, ул."103" бр.35, Скопје. (1131)
- Пасош бр.640840, издаден од УВР - Скопје на име Иљаз Адеми, с. Сарај, Скопје. (1132)
- Пасош бр.286203/94, издаден од УВР - Скопје на име Мирко Малински, ул. "Р. Часеџец" бр.8/26, Скопје.
- Пасош бр.46226/93, издаден од УВР - Тетово на име Амети Несрин, ул. "Браќа Миладинови" бр.61, Тетово.
- Пасош бр. 46980/93, издаден од УВР - Тетово на име Амети Недати, ул. "Браќа Миладинови" бр.61, Тетово.
- Пасош бр. 873959, издаден од УВР - Скопје на име Агим Бакија, ул. "А. Попов 1" бр.5, Скопје. (1141)
- Пасош бр.0205720, издаден од ОВР - Кр. Паланка на име Петровски Зоран, с. Длабочица, Крива Паланка.
- Пасош бр. 407136/94 на име Бајрами Келам, ул. "Полог" бр. 33, Тетово. (1174)
- Чекови бр. 15151292 и од бр. 15521497 до 15521499, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Татјана Маленко, ул."Б. Бојадики" бр. 71-а, Скопје.
- Пасош бр.0216622, издаден од ОВР - Дебар на име Мерсовски Јусуф, ул."8 Септември" бр.1/0, Дебар.
- Пасош бр.038783, издаден од ОВР - Дебар на име Гани Купа, ул."Ибраим Колари" бр.22, Дебар. (1178)
- Пасош бр.242147/94, издаден од УВР - Куманово на име Османи Нуран, с. Слупчане, Куманово. (1179)
- Пасош бр.1018994, издаден од УВР - Прилеп на име Фарбер Марјан, ул."Бл.Василески" бр.12, Прилеп.
- Пасош бр.0289994, издаден од УВР - Прилеп на име Станковски Стевче, нас. "Точила" бр.3 Ф 2-1/19, Прилеп. (1182)
- Пасош бр.661181 на име Алилоски Бедет, с. Колари, Кичево. (1183)
- Пасош бр.661188 на име Ахмети Рефат, с. Туин, Кичево. (1184)
- Пасош бр. 661186 на име Ахмети Шерифе, с. Туин, Кичево. (1185)
- Пасош бр. 0106264 на име Петроски Горан, ул. "Партизанска" бр.47-А-1-5, Битола. (1186)
- Пасош бр.15683 на име Нухија Цеват, ул. "Јосиф Јосифовски" бр.6, Битола. (1189)
- Пасош бр.0240829/94, издаден од ОВР - Крива Паланка на име Младеновски Оливер, с. Одрено, Крива Паланка. (1190)
- Пасош бр.584896/95 на име Зендели Насир, с. Чегране, Гостивар. (1191)

Пасош бр.768747/96, издаден од ОВР - Струга на име Дервишоски Субија, с. Подгорци, Струга (1200)

Пасош бр.334702/94 на име Черкези Нусрет, ул. "Н. Парапунов" бр.219, Гостивар. (1201)

Пасош бр.310178/95, издаден од УВР - Тетово на име Илјази Мендух, с. Пришове, Тетово. (1202)

Пасош бр.0609016 на име Мантевска Жана, с. Могила, Битола (1203)

Пасош бр.985153 на име Гаќероски Горан ул. "Трајче Стефаноски" бр. 24, Битола. (1204)

Пасош бр.0142961, издаден од ОВР - Валандово на име Крстевски Горјанчо, ул. "Илинденска" бр.23, Валандово (1205)

Пасош бр.185046/94 на име Села Блерим, с. Делогожда, Струга (1207)

Пасош бр.384279 на име Драганчо Петковски, с. Дорфулија, Свети Николе. (1208)

Пасош бр.593124 на име Беќири Лулзие, с. МТурчане, Гостивар. (1209)

Пасош бр.370364 на име Реџеми Садин, с. Шуточа, Кичево (1210)

Пасош бр.0245922/94, издаден од УВР - Тетово на име Мурати Гајур, ул. "Ј. Ончевски" бр. 19, Тетово

Пасош бр.167958/93, издаден од УВР - Тетово на име Зибери Самет, ул. "Проходор Пчински" бр.77, Тетово

Пасош бр.547615/95 на име Саитовски Џељал с. Лопате, Куманово. (1215)

Пасош бр.0216980 на име Данчевски Шабан, Дебар

Пасош бр.0908419/96, издаден од ГУВР - Скопје на име Ковачевски Зоран, ул. "Ленинова" бр.29-2/2 Скопје (1218)

Пасош бр.042434, издаден од ОВР - Гостивар на име Селими Фаџил, с. Фоино, Гостивар. (1219)

Пасош бр.217616/94 на име Неџири Зија, с. Делогожда, Струга. (1220)

Пасош бр.71384/93, издаден од ОВР - Струга на име Ајдини Шефат, с. Радолишта, Струга. (1221)

Пасош бр.118335, издаден од ОВР - Струмица на име Стојановски Лазо, с. Петралинци 55, Струмица. (1223)

Пасош бр.0117212, издаден од ОВР - Делчево на име Џековски Миле, с. Габри, Делчево. (1224)

Пасош бр.398849 на име Шазимановски Култим, ул. "Е. Кардељ" бр.367, Струга. (1225)

Пасош бр.0048006/93, издаден од ОВР - Ресен на име Исламовски Неџат, с. Крани, Ресен. (1226)

Пасош бр.103843 на име Петров Ѓорѓи, с. Вељуса, Струмица.

ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал Земјоделската задруга „ГАБРОВО“ – с. Нистрово – Гостивар

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 24.12.1997 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал и Законот за трансформација на претпријатијата и задругите кои стопанисуваат со земјоделско земјиште.

Земјоделската задруга „ГАБРОВО“ – с. Нистрово – Гостивар не подлежи на трансформација според Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште, бидејќи во Задругата нема вложено, ниту е даден на управување општествен капитал.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа с. Нистрово, општина Маврови Анови, од 8,00 до 14,00 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ДОО „Стокопром“ – Радовиш

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 24.12.1997 год. донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бб, Радовиш, во време од 7 до 13 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал Земјоделската задруга „НОВ ЖИВОТ“ од с. Зубово – Струмица

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 24.12.1997 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал и Законот за трансформација на претпријатијата и задругите кои стопанисуваат со земјоделско земјиште.

Земјоделската задруга „НОВ ЖИВОТ“ – с. Зубово Струмица, не подлежи на трансформација според Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште, бидејќи во Задругата нема вложено, ниту е даден на управување општествен капитал.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа во с. Зубово – Струмичко од 7 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ОП „СТОЧАР“ – Струга

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 24.12.1997 го-

дина, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформација на претпријатието ќе се изврши со продажба на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето со претпријатието

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул „Мороишки мост“ 66–Струга.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПОКАНА ЗА ПРОЈАВУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС ЗА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ПРОЕКТОТ „ЧЕБРЕН“

Владата на Република Македонија има намера да ангажира консултантска компанија заради изработка на тендер документација за изградба на хидроенергетски објект, брана и хидроелектрана „Чебрени“ по пат на концесии.

ХЕ „Чебрени“ се наоѓа на Црна Река од км. 81 000 до км 103 500. Објектот се состои од лачна брана, електрана со соодветна опрема, соодветен акумулационен базен и придружна трансмисиона опрема. За ХЕ „Чебрени“ постои Физибилити Студија и Идеен Проект со целокупниот обем на истражни работи. Основни параметри на ХЕ „Чебрени“:

– висина на брана	192,5 м
– вкупен волумен на акумулација	915 мил м ³
– корисен волумен на акумулација	555 м ³
– инсталиран протек	180 м ³ /с
– инсталирана снага	254 MW
– средногодишно производство	300 GWh

Главни цели на проектот се:

- изработка на изведбен проект
- развивање на придружни инфраструктурни објекти
- изградба на објектот, брана и ХЕ „Чебрени“
- набавка и монтажа на опремата

За успешно давање на концесија и избор на најповолен концесионер за проектот ХЕ „Чебрени“, Владата на Република Македонија има намера да избере и назначи Консултантска организација со соодветно искуство во пружање на консултантски услуги на слични ВОТ проекти. Консултантските услуги ќе бидат потребни за следните фази на Проектот:

- Разгледување на тековната состојба на Проектот
- Изготвување на Барање за Предлози (RfP), меморандум со информации и нацртот за Купо-продажната спогодба (PPA) за проектот.
- Воведување на процедурата за тендер, преку избор на конечен концесионер.
- Помош при воведувањето преговори околу техничките (електро, градежен, машински), финансиските и правните спогодби со избраниот концесионер, меѓународните финансиски институции и Владата.
- Ангажирање околу организирање и затварање на финансиската структура на Проектот, во соработка со избраниот концесионер, меѓународните финансиски институции и Владата.

Консултантските услуги се очекува да се обезбедат преку единствена водечка компанија која може да се здружи со различни лица или фирми како експерти од финансиска, техничка и правна област.

Јавниот повик е отворен за компании од било која земја. Од пријавените компании на јавниот повик ќе се направи потесен избор на квалификувани компании, кои ќе бидат поканети да достават понуди.

Со цел да се определи способноста и искуството на заинтересираните консултантски компании кои сакаат да влезат во потесен избор, неопходно е заедно со пројавувањето на интерес да достават информација која ќе го содржи следното:

- генерална информација за консултантската компанија (организација), правен статус на консултантската фирма Регистрацијата, искуство, финансиски состојби и референци за предложениот тим;

- податоци за искуства стекнати на слични задачи (вид и обем) во остварување на ВОТ проекти во последните 5-10 години, наведувајќи го секторот и земјата, со посебен акцент на концесии на хидроелектрани;

- правен статус на консултантската фирма и регистрацијата.

- изјава дека нема да учествуваат во советување на потенцијалниот концесионер.

За финансирање на Договорот ќе се обезбедат средства од страна на Владата на Република Македонија.

Понудата за пројавување на интерес да биде доставена во писмена форма во шест примероци на македонски и англиски јазик со запечатен коверт со назнака: „Пројавување интерес за консултантски услуги за концесија за проектот ХЕ „Чебрени“.

Рок за доставување на Понудата за пројавување на интерес е најдоцна до 17.02.1998 година до 15 часот по локално време, на адреса:

Министерство за стопанство

Плоштад „Македонија“ 6.б.

91000 Скопје, Република Македонија

Лице до кое се доставува Понудата за пројавување на интерес и од кое може да се добијат дополнителни информации е:

Никола Черепалковски, Помошник на министерот

тел: +389 91 227-507 (+389 91 227 204), факс: +389 91 111 541

СОДРЖИНА

	Страна
21. Решение за распишување на предвремени избори за членови на Советот на општина Битола	177
22. Решение за распишување на дополнителни избори	177
23. Закон за пасиштата	177
24. Закон за основање Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството	179
25. Закон за изменување и дополнување на Законот за авторското право и сродните права	180
26. Одлука за именување советник во Кабинетот на Претседателот на Република Македонија	181
27. Указ за поставување вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Албанија	181
28. Уредба за начинот и постапката за продажбата на отстапените деловни средства од страна на претпријатијата	182
29. Одлука за воспоставување дипломатски односи меѓу Република Македонија и Кралството Непал	182

30.	Одлука за распоредување на средствата од радиодифузната такса наменети за локалните јавни радиодифузни претпријатија . . .	183	55.	Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје	190
31.	Одлука за продажба на новата управна зграда – Пелетизација	183	56.	Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје	190
32.	Одлука за именување и дополнување на Одлуката за утврдување критериуми за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител на Република Македонија и за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител	183	57.	Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Штип	190
33.	Одлука за давање согласност на Статутот на Посебното основно училиште „Иднина“ – Скопје	184	58.	Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Прилеп	191
34.	Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Ристо Ристески“ – с. Долно Косоврасти	184	59.	Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Струга	191
35.	Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „11 Октомври“ – Скопје	184	60.	Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Куманово	191
36.	Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Владо Тасевски“ – Скопје	184	61.	Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Тетово	191
37.	Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина . . .	184	62.	Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Охрид	192
38.	Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина . . .	185	63.	Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Гостивар	192
39.	Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина . . .	185	64.	Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Гевгелија	192
40.	Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина . . .	186	65.	Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Велес	192
41.	Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина . . .	186	66.	Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Кочани	192
42.	Решение за назначување раководител на Националната агенција за развој на мали и средни претпријатија	187	67.	Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Струмица	193
43.	Решение за разрешување и именување претседател и член на Комисијата за хартии од вредност	188	68.	Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Кавадарци	193
44.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за телекомуникации „Македонски телекомуникации“ – Скопје	188	69.	Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Кичево	193
45.	Решение за именување заменик на директорот на Фондот за магистрални и регионални патишта	188	70.	Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Битола	193
46.	Решение за именување заменик на директорот на Затворот Охрид	188	71.	Решение за поништување на решението за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност	193
47.	Решение за разрешување од должноста совестник на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство	188	72.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност	194
48.	Решение за именување директор на ЈП за берзанско работење „Агро Брза“ – Скопје	189	73.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност	194
49.	Решение за назначување на помошник на министерот за развој	189	74.	Решение за поништување на решението за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност	194
50.	Решение за назначување советник на министерот за развој	189	75.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 333/95 од 17 декември 1997 година	194
51.	Решение за именување јавен правобранител на Република Македонија	189	76.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 152/97 од 24 декември 1997 година	196
52.	Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје	189		Исправка на Одлуката за определување на услови за градба за објектот „Бензинска пумпа со придружни објекти“ што треба да се гради во с. Радичево, општина Василево.	198
53.	Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје	189		Меѓународни договори – додаток	1 – 8
54.	Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје	190			